

20130962302

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 8 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2010, 53/2011, 126/2012, 15/2013 и 69/2013), а во врека со член 3 од Законот за ратификација на Рамковната Спогодба меѓу Република Македонија и Европската комисија за правилата за соработка во однос на финансиската помош на Европската Комисија за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за Претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/2008) и член 3 од Законот за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските Заедници за правилата за соработка во однос на финансиската помош од ЕК на Република Македонија и спроведување на помошта според компонентата V (ИПАРД) од инструментот за претпристапна помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.165/2008), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.6.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА (ИПАРД) ЗА ПЕРИОД 2007-2013 ГОДИНА

I.

Во Програмата за користење на средствата од Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската Унија (ИПАРД) за период 2007-2013 година (Службен весник на Република Македонија број 83/2009) по дел I. Се додава нов дел I.a кој гласи:

„Одделни поими употребени во оваа програма го имаат следново значење:

- "Одржливо земјоделско стопанство" е сместа она земјоделско стопанство чии идни капацитети се очекува да работат профитабилно, и од проценетиот приход ќе можат да се исполнат идните финансиски обврски кои се однесуваат на: оперативни трошоцни на земјоделското стопанство; покривање на долгови и идните главни потреби за садење и подобрување, и одржување на основните средства.

- „Производствена единица“ е составен дел од едно земјоделско стопанство (производител на вино, единица за сточно производство или за производство на млеко итн.) чии капацитети се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

- „Претпријатие“ е економска целина на производствена активност под единствено управување кое независно управува со сите неопходни функции за обавување на производната активност. Едно претпријатие може да обавува повеќе видови на производна активност и може да ја обавува производната активност на повеќе локации. Претпријатијата може да бидат акционерски друштва, владини институции или други единици, вклучувајќи и домаќинства.

- „Произведен капацитет“ е претпријатие или дел од претпријатие кое својата дејност ја обавува на една локација и кое се занимава со една претежна дејност. Било каква дополнителна дејност треба да биде од помал обем. Претпријатија со занимава со одгледување на земјоделски култури како и со нивна преработка од поголем обем се сметаат за два производни капацитети, кои одговараат на двата видови на дејности.“

II.

Во делот II ставовите (2), (3), (4) и (5) се бришат.

III.

По делот II се додаваат нови делови II.a, II.b и II.c кои гласат:

„II.a

(1) Мерката 101: Инвестиции на земјоделските стопанства со цел нивно преструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на европската унија се однесува на следниве приоритетни сектори и групи на инвестиции по приоритетни сектори:

1011 Група на инвестиции во лозови насади

10111 Обновување и модернизација на лозови насади:

- Инвестиции во обновување на лозови насади (пренамена, повторна пренамена, замена) на постоечки површини,
- Инвестиции во воспоставување и надградба на систем за наводнување за ефикасна употреба на водата,
- Инвестиции во инсталација на комунални, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка на земјоделски машини и опрема за обработка, заштита, губрење и берба на лозов насад,
- Инвестиции во поставување на заштитни мрежи или покривки,
- Изградба и подобрување на недвижен имот кој се однесува на објекти за чување на земјоделски машини и опрема, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата и губрива.

1012 Група на инвестиции во овошни насади

10121 Обновување и модернизација на овошни насади:

- Инвестиции во обновување на овопни насади на постоечки површини,
- Инвестиции во воспоставување и надградба на систем за наводнување за ефикасна употреба на водата,
- Инвестиции во инсталација на комунални, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка на земјоделски машини и опрема за обработка, заштита, губрење и берба на овощен насад и постбербени активности,
- Инвестиции во поставување на заштитни мрежи или покривки,
- Изградба и подобрување на недвижен имот кој се однесува на објекти за пост-бербени активности, чување на земјоделски машини и опрема, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата и губрива.

1013 Група на инвестиции во производство на зеленчук

10131 Изградба и/или реконструкција и модернизација на пластеници (со исклучок на тунелски фолии) и стакленици:

- Инвестиции во изградба и/или реконструкција и модернизација на пластеници и/или стакленици за производство на зеленчук и расадници за саден материјал за зеленчук,
- Инвестиции во инсталација на техничка опрема, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори (односно за гревање и пумпи за вода),
- Набавка и инсталирање на опрема за обезбедување технички услови за постигнување на контролирани климатски услови, беспочвено одгледување и обработка,
- Инвестиции во воспоставување и надградба на систем за наводнување за ефикасна употреба на водата,
- Набавка на земјоделски машини и опрема за обработка, заштита на посевите, губрење, берба и постбербени активности,
- Изградба и подобрување на недвижен имот кој се однесува на објекти за расадници, пост-бербени активности, чување на земјоделски машини и опрема, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата и губрива.

10132 Модернизација на производството на зеленчук на отворено:

- Инвестиции во изградба и/или реконструкција и модернизација на пластеници и/или стакленици за производство на зеленчук и расадници за саден материјал за зеленчук,
- Инвестиции во воспоставување и надградба на систем за наводнување за ефикасна употреба на водата,
- Инвестиции во инсталација на техничка опрема, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори
- Инвестиции во поставување на заштитни мрежи или покривки,

- Набавка на земјоделски машини и опрема за обработка, заштита на посевите, губрење, берба и постбербени активности,
- Изградба и подобрување на недвижен имот кој се однесува на објекти за расадници, пост-бербени активности, чување на земјоделски машини и опрема, објекти за складирање на саден материјал, производи за заштита на растенијата и губрива.

1014 Група на инвестиции во производство на млеко

10141 Изградба и/или реконструкција на објекти за одгледување на молзни животни (крави, овци и кози)

- Изградба и/или реконструкција на земјоделски објекти наменети за чување на животни, како и помошни простории и објекти за молзење, одгледување на подмладок и оплодување, работни простории, вклучувајќи и потребна инфраструктура на фармата,
- Изградба и подобрување на недвижен имот за складирање на сточна храна, силажа, амбари и силоси за сено и/или жито, вклучувајќи опрема за подготовкa, манипулација, пакување и складирање на сточна храна,
- Инвестиции во инсталација на техничка опрема за контролирани услови на одгледување, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Инвестиции во модернизација на системи за молзење, хранење и поење,
- Набавка на земјоделска механизација и опрема за одгледување на фуражни и житни култури и ливадески треви, заштита на растенијата, губрење и косење /берба,
- Инвестиции во системи за чистење, управување и складирање на шталско губре, вклучувајќи машини и опрема за чистење, управување и складирање на шталско губре.

1015 Група на инвестиции во производство на месо

10151 Изградба и/или реконструкција на објекти за одгледување на свињи:

- Изградба и/или реконструкција на земјоделски објекти наменети за одгледување на животни, како и придружни простории и објекти за маторици и одгледување на прасинја, гоење, работни простории, вклучувајќи и потребна инфраструктура на фармата,
- Изградба и реновирање на недвижен имот за складирање на сточна храна, силажа, амбари и силоси за сено и/или жито, вклучувајќи опрема за подготовкa, манипулација, пакување и складирање на сточна храна,
- Инвестиции во инсталација на техничка опрема за контролирани услови на одгледување, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Инвестиции во модернизација на системи за хранење и поење,
- Набавка на земјоделска механизација и опрема за одгледување на сточна и зрнеста храна, заштита на растенијата, губрење и берба,
- Инвестиции во системи за чистење, управување и складирање на шталско губре, вклучувајќи машини и опрема за чистење, управување и складирање на шталско губре.

10152 Воспоставување на нови живинарски капацитети за одгледување на бројлери и модернизација на постосчки:

- Изградба и/или реконструкција на земјоделски објекти наменети за чување на живина, како и придружни простории и објекти за одгледување, производство на еднодневни пилиња, гоење, работни простории, вклучувајќи и потребна инфраструктура на фармата,
- Изградба и реновирање на недвижен имот за складирање на крма и зрнеста храна, вклучувајќи опрема за подготовкa, манипулација, пакување и складирање на сточна храна,
- Инвестиции во инсталација на комунални и контрола на амбиенталните услови, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Инвестиции во опрема за воведување и модернизација на производството на еднодневни пилиња, системи за хранење и поење,
- Набавка на земјоделска механизација и опрема за одгледување на сточна и зрнеста храна, заштита на растенијата, губрење и берба,
- Инвестиции во системи за чистење, управување и складирање на шталско губре, вклучувајќи машини и опрема за чистење, управување и складирање на шталско губре.

(2) Општи прифатливи услови за користење на средствата по мерката од став (1) на овој дел се следниве:

1) Корисникот треба да поднесе Барање за користење на средства со приложени потребни документи.

- Во случај на проекти за изградба и/или реконструкција барателот треба да поднесе копии на одобрени цртежи и заверсна преесметка кои ги покажуваат проценетите трошоци за предвидените работи, како и документ за да се обезбеди усогласеност на инвестицијата со одредени урбанистички стандарди на општината или на други стандарди прифатливи за општината во согласност со урбанистичките и просторни планови; Барателот треба да ја покаже можноста за континуитет на работењето за период од најмалку пет години по реализација на инвестицијата

2) Барателот треба да ја покаже можноста за континуитет на работењето за период од најмалку пет години по реализација на инвестицијата.

- За проекти кои имаат вкупно прифатлив буџет до 50.000 евра, можностите за финансиска одржливост треба да се демонстрира преку Техничкиот предлог проект кој содржи податоци за финансиски показатели во насока на создавање доволно приход за исполнување на оперативните трошоци, кредитни обврски и, каде што е соодветно, да се овозможи пораст со истовремено одржување на изворот на средства;

- За проекти кои имаат вкупно прифатлив буџет над 50.000 евра, можноста за економско-финансиска одржливост треба да се демонстрира преку деловен план;

3) Барателот треба да ги исполнува соодветните минимални национални стандарди поврзани со инвестицијата и особено поврзани со животна средина, здравје и благосостојба на животните, безбедност на храната и безбедност на работно место, во моментот кога е донесена одлуката за доделување на поддршката.

- Особено, барателот кој поднесува барање за инвестиции во секторот млеко и месо треба да обезбеди документ од Агенцијата за храна и ветеринарство со кој се потврдува дека сите задолжителни минимални национални стандарди се исполнети при поднесување на барањето за користење на средства;

- Во случај на нови инвестиции, барателот кој поднесува барање за инвестиции во секторот млеко и месо треба да обезбеди документ од Агенцијата за храна и ветеринарство со кој се потврдува дека сите задолжителни минимални национални стандарди се исполнети пред одобрување на исплатата;

4) Кога релевантните минимални национални стандарди базирани на стандардите на Заедницата кои се однесуваат на животната средина, безбедност на храната, здравјето и благосостојба на животните, се новововедени или вклучуваат одредба за транзиционен период за усогласеност со овие новововедени стандарди за време на приемот и обработка на барањето за користење на средства, помошта може да се додели без разлика на неусогласеноста со тие стандарди под услов корисникот да ги исполни овие минимални национални стандарди во греје период од 36 месеци од денот на приемот на последната исплата или на крајот на периодот на транзиција како што е наведено во националното законодавство;

- Новововедените минимални национални стандарди базирани на стандардите на Заедницата кои треба да се исполнети од страна на барателот, како и периодот за исполнување на тие стандарди треба да бидат деталија наведени во договорот за финансиска поддршка;

5) Поддршката се доделува под услов инвестициите да имаат за цел да го усогласат земјоделското стопанство со релевантните стандарди на заедницата кои се однесуваат на животната средина, безбедност на храната, здравјето и благосостојба на животните на крајот на реализација на проектот, и истото треба да биде потврдено од страна на надлежниот орган и наведено во издаден документ/мислење во прилог на барањето за последна исплата;

6) Барателот не треба да има неподмирени обврски во однос на фискални обврски, финансиски обврски кон фондот за здравствено, социјално и фондот за неизиско осигурување, како и неподмирени финансиски обврски кон МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ПУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО врз основа на склучени договори.

7) Барателот треба да докаже дека тој/така сопственик на земјиштето или има договор за закуп или право за користење во времетраење од најмалку 5 години во случај на инвестиции кои не вклучуваат градежни зафати/реконструкција, надградба на системот за наводнување или обновување на повеќегодишни насади.

- Во случај на инвестиции кои вклучуваат градежни зафати/реконструкција, надградба на системот за наводнување или обновување на повеќегодишни насади барателот треба да го докаже правото за користење на земјиштето/објектот/објектите за времетраење од најмалку 10 години или да ја докаже сопственоста или правото на користење на земјиштето за земјоделско производство и/или за изградба за времетраење од најмалку 10 години;

8) Барателот треба да обезбеди усогласеност на проектот со Стратегијата за локален развој на општината во која се реализира инвестицијата. Доколку општината се уште нема донесено Стратегија за локален развој до моментот на поднесувањето на барањето за исплата, барателот во рамките на Техничкиот предлог проект/Деловниот план треба да ги образложи можностите на инвестицијата за локалниот економски развој на општината во која се реализира инвестицијата.

9) Барателот истовремено може да поднесе барања за различни мерки од оваа програма. Меѓутоа, барателот истовремено може да поднесе само едно барање за иста мерка. Ако барањето за една од мерките е одобрено, барателот ќе треба да го заврши тој проект пред да биде во можност да поднесе ново барање за истата мерка.

- Во случај на мерки кои се состојат од под-мерки, барателот може да поднесе едно барање кое се состои од делови од под-мерките на мерката.

(3) Постебни прифатливи услови за користење на средствата по мерката од став (1) на овој дел се следниве:

а) Постебни услови за инвестиции во растително производство (лозови насади, овошни насади и производство на зеленчук)

1) Обновување на повеќегодишни насади на постоечки површини без нивно зголемување е прифатливо доколку е исполнет еден од следниве услови:

- Замена на повеќегодишни дрвја/грмушки/лози постари од 20 години во случај на лозов насад со вински сорти или 15 години во случај на овопни дрвја/грмушки/насад со трпезно грозде;
- Повторна пренамена во смисла на сортна адаптација од вински сорти во овопни сорти или сорти на трпезно грозде;
- Повторна пренамена во смисла на сортна адаптација од една сорта на винова лоза/овошје во други сорти на винова лоза/овошје;
- Адаптација за одгледување на лозите на винските сорти, од писко стебло во пергола (одрипа)/шпалирен систем на одгледување;
- Адаптација на овошен насад во шпалирен систем на одгледување;
- Замена на повеќегодишни насади од непрспорачани сорти и хибриди

2) Лозите или лозовиот саден материјал треба да бидат во согласност со Националната сортна листа согласно Законот за семе и саден материјал и Законот за вино или Заедничкиот каталог на сорти винова лоза и на сорти подлоги винова лоза валидни во моментот на објавување на јавниот повик за користење на средства. Сортите на Noah, Othello, Isabelle, Jacqulez, Clinton и Herbeumont се сметаат за хибриди кои не се дозволени согласно Законот за вино;

3) Овошните дрвја или саден материјал треба да бидат од овошни сорти во согласност со Листата на одобрени и признати сорти на овошје и/или листа на домашни и странски сорти на трпезно грозде и во согласност со Анекс I од Директивата на Советот 2008/90/EZ во моментот на објавување на јавниот повик за користење на средства;

4) Лозовите насади во сопственост или земени под закуп од страна на барателот треба да бидат регистрирани во Националниот регистар на лозови насади на крајот на инвестицијата;

5) Проектите кои се однесуваат на инвестиции во градба за воспоставување нови пластеници/стакленици за производство на зеленчук треба да се насочени кон замена на тунелски фолии или производство на зеленчук па отворено. Проектите за модернизација кои вклучуваат реконструкција за подобрување на постоечките пластеници/стакленици не треба да се однесуваат на интервенции на тунелски фолии.

6) Надградба на постосчки систем за наводнување може да биде предмет на поддршка доколку се исполнат следниве услови:

- Инвестициите во наводнувањето треба да бидат насочени кон реконструкција на постојните неефикасни канали за доведување на вода со технологија за наводнување за заптеда на вода;
- Само инвестиции на земјоделско стопанство во постојни системи за наводнување се сметаат како прифатливи инвестиции.
- Барателот треба да го докаже потеклото или достапноста на вода за наводнување преку договор со Водна заедница или Водостопанско претпријатие или преку присуство на водно тело за наводнување во согласност со Законот за води или други јавни услуги за вода и комунални работи таму каде што е применливо;

7) Во случај кога подносителот на барањето произведува овопје и зеленчук, за воспоставување или модернизација на пост-бербените активности може да предложи инвестиции за објект за складирање на овопје и зеленчук и опрема за постигнување ефикасност на инвестицијата;

8) Откупните центри за овопје и зеленчук, не се прифатливи за поддршка, бидејќи тие инвестиции се предмет на поддршка во Мерка 103 од оваа Програма.

б) Посебни услови за инвестиции во сточарско производство (молзни животни, животни за тов и живина)

1) Одгледувањето на животни/живина треба да биде во согласност со условите за благосостојба на животните кои се однесуваат на минимална површина за возрасно животно/живина на крајот на инвестицијата, и тоа:

- за крави треба да има минимум површина за одгледување од 5 m^2 по крава со исклучок на одмаралиштето;
- за овци и кози во лактација треба да има минимална површина за одгледување од околу $1,4\text{ m}^2$ по животно;
- за маторици минимум површина за одгледување треба да биде околу $1,3\text{ m}^2$ по маторица;
- за товни прасиња треба да биде со минимум површина за одгледување на животните во согласност со Правилникот за условите и начините на заптита на фармските животни (Службен весник на Република Македонија бр.140/09);
- за живина треба да има минимална површина за одгледување од 33 kg/m^2 или 17 бројлери на 1 m^2 .

2) Одгледувањето на животни/живина треба да биде во согласност со стандарди на ЕУ за хигиена, санитарии, благосостојба на животните и ветеринарство на крајот на реализација на инвестицијата;

3) Барателот треба да покаже во рамките на Техничкиот предлог проект/Деловен план дека одгледувањето на животни/живина вклучува и систем за чистење, управување и складирање на губрето во согласност со насоките како што е наведено во Прилог 1 од оваа програма.

- Во случај да подносителот на барањето не ги исполнува условите за систем за чистење, ракување и складирање на губрето во согласност со насоките како што е наведено во Прилог 1 од оваа програма, може да се предложат и соодветни инвестиции за воспоставување или надградба на системот за управување и складирање на губрето;

- Сепак, инсталации за интензивно одгледување на свињи со повеќе од 2.000 места за прасиња за тов (над 30 кг) или 750 места за маторици или за инсталации за интензивно живинарство со повеќе од 40.000 места за живина согласно со Директивата за интегриран систем за загадување и контрола (2008/1/EZ) и во согласност со Законот за заптита на животната средина, треба да предложат инвестиции за исполнување на оперативните планови за добивање на интегрирани еколошки дозволи;

4) Што се однесува конкретно на инвестициите во секторот за млеко, инвестицијата треба да е во согласност со стандардите на ЕУ, а особено онис наведени во Регулативата (ЕЗ) бр.853/2004, Анекс III, Оддел IX Поглавје I, примарно производство на млеко. Сепак, критериумите наведени во Регулативата (ЕЗ) бр 853/2004, Анекс III, Оддел IX, Поглавје I, дел III, точка 3 (брой на колонии и соматски клетки), се смета како цел која треба да се постигне, а не како предуслов.

(4) Помош по мерката од став (1) на овој дел може да биде доделена на економски одржливи земјоделски стопанства кои се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со Законот за земјоделство и рурален развој и како следи:

- Одговорното лице на земјоделското стопанство треба да докаже минимум средно образование или повисок степен на образование преку диплома/уверение или сертификат за обука издаден од релевантна институција за обучување, образовни и научни институции или јавни советодавни сервиси вклучувајќи ја листата на посетувани модули за обука соодветни на инвестицијата.

- Барателите кои не ги исполнуваат горенаведените квалификации треба да се обврзат преку писмена изјава дека ќе посетуваат курс за обука пред да поднесат барање за последна исплата.

- Најмалку едно одговорно лице на правното лице кое истапува за земјоделското стопанство да е во редовен работен однос во правното лице или ангажирано со договор во времетраење не пократко од времетраењето на договорот за финансиска поддршка од оваа програма. Трговецот поединец треба да биде постојано вработен.

(5) Физичките и правни лица кои поднесуваат барања за нови инвестиции за започнување со земјоделска дејност по приоритетен сектор се прифатливи за поддршка доколку ги исполнуваат посебните услови од став (7) на овој дел и се регистрирани како такви во единствениот регистар на земјоделски стопанства на крајот на реализација на инвестицијата.

(6) Поддршка не може да биде доделена на земјоделски стопанства управувани од правно лице кое во својот вкупен капитал има удел од јавно претпријатие или јавни претпријатија или од државата во висина поголема од 25%. Во одредени случаи, каде што се смета за соодветно врз основа на националното законодавство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство може да побара од Европската Комисија да одлучи преку поднесување на барање за оправданост.

(7) Како дополнување на условите од ставовите (2) и (3) на овој дел, крајните корисници од секој од приоритетните сектори кои подлежат во оваа мерка треба да одговараат на специфичните дефиниции на минимална и максимална големина и капацитет на земјоделското стопанство по приоритетни сектори, како што следи:

1011 Лозови насади

Земјоделското стопанство на почетокот на инвестицијата треба да покаже постоење на сопствено производство на винско грозде, преку регистриран произведен капацитет во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот на лозови насади од најмалку 0,3 ха до најмногу 50 ха на насад со винско грозде.

Земјоделско стопанство со регистрирани производни капацитети на винско грозде од над 50 ха лозови насади, може да поднесе барање за користење средства за инвестиции за реконструкција на овошни насади и инвестиции за наводнување на најмногу 50 ха од вкупната површина на лозови насади регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот на лозови насади.

1012 Овошни насади

Земјоделското стопанство на почетокот на инвестицијата треба да покаже постоење на сопствени капацитети на овошни насади (вклучувајќи и трпезно грозде), преку регистриран произведен капацитет во единствениот регистар на земјоделски стопанства од најмалку 0,3 ха до најмногу 50 ха на овошни насади (вклучувајќи и трпезно грозде).

Земјоделско стопанство со регистрирано производство на овошни насади (вклучувајќи и трпезно грозде) од над 50 ха овошни насади, може да поднесе барање за користење средства за инвестиции за реконструкција на овошни насади и инвестиции за наводнување на најмногу 50 ха од вкупната површина на овошни насади (вклучувајќи и трпезно грозде) регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства.

Во случај кога инвестициите предложени од страна на земјоделското стопанство се однесуваат на воспоставување нови или модернизирање на постоечките пост-бербени активности, капацитетот за складирање и опремата треба да одговараат на планираното производство на овошје.

1013 Производство на зеленчук

Земјоделското стопанство на почетокот на инвестицијата треба да покаже постоење на сопствено производство на зеленчук преку регистрирани производни капацитети во единствениот регистар на земјоделски стопанства од најмалку 0,2 ха до најмногу 30 ха под зеленчук.

Во случај на инвестиции за изградба на нови фиксни пластеници (со исклучок на тунелски фолии) или нови стакленици, земјоделското стопанство на крајот на инвестицијата треба да покаже постоење на производство на зеленчук во оранжерии со регистрирано производство во единствениот регистар на земјоделски стопанства од најмалку 0,3 ха до најмногу 30 ха производство на зеленчук во западниот простор (и/или најмалку 0,1 ха западен простор за расадници - со исклучок на тунелски фолии).

Во случај кога инвестициите предложени од страна на земјоделското стопанство се однесуваат на воспоставување нови или модернизирање на постоечките пост-бербени активности, капацитетот за складирање и опремата треба да одговараат на планираното производството на зеленчук.

1014 Производство на млеко

Земјоделското стопанство треба да покаже постоење на сопствено производство на млеко со регистриран број на молзни животни во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација на животни од најмалку 5 крави и/или 150 овци и/или 30 кози до најмногу 500 крави и/или 8.000 овци и/или 800 кози на крајот на реализација на инвестицијата.

Земјоделските стопанства со помала одржлива големина на капацитетот, исто така, ќе бидат во можност да користат поддршка, доколку можат да докажат дека ќе ја достигнат барем минималната големина на капацитетот од најмалку 5 молзни крави и/или 150 овци и/или 30 кози на крајот на реализација на инвестицијата, но не повисока од максималната големина на капацитетот од 500 крави и/или 8.000 овци и/или 800 кози на крајот на реализација на инвестицијата.

Земјоделските стопанства кои се во рамките на општот на големина на капацитетот, но планираат зголемување на капацитетот за постигнување на ефикасност на производството и инвестицијата, исто така, можат да поднесат барање за користење на средства ако зголемувањето на капацитетот е во рамките на општот на максималната големина на капацитетот и е достигнат на крајот на реализација на инвестицијата.

Земјоделските стопанства над максималната големина на капацитетот се во можност да користат средства за инвестиции за воспоставување на системи за управување и складирање на губре.

Во случај на инвестиции во земјоделска механизација и опрема за одгледување и собирање на ресолта од ливади, житни и фуражни култури и подготовкa на силажа, земјоделското стопанство треба да покаже постоење на сопствено производство на млеко преку регистриран број на молзни животни во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација на животните од најмалку 5 крави и/или 150 овци и/или 30 кози до најмногу 500 крави и/или 8.000 овци и/или 800 кози на крајот на реализација на инвестицијата и треба да покаже постоење на земјоделска површина од најмалку 0,7 ха за 1 крава или 1 ха за 15 овци/кози.

1014 Производство на месо

Земјоделското стопанство треба да покаже постоење на животни/живина за тов со регистриран број на животни/живина за тов во единствениот регистар на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација на животни (единствено за свињи и маторици) од најмалку 100 свињи за тов во годишен турнус и/или 10 маторици и/или 3.000 бројлери во годишен турнус до најмногу 30.000 свињи за тов во годишен турнус и/или 1500 маторици и/или 180.000 бројлери во годишен турнус.

Земјоделските стопанства со помала одржлива големина на капацитетот, исто така, ќе бидат во можност да користат поддршка, доколку можат да докажат дека ќе ја достигнат барем минималната големина на капацитетот од најмалку 100 свињи за тов во годишен турнус и/или 10 маторици и/или 3.000 бројлери во годишен турнус на крајот од реализација на инвестицијата, но да не ја надминат максималната големина на капацитетот од 30.000 свињи за тов во годишен турнус и/или 1500 маторици и/или 180.000 бројлери во годишен турнус на крајот на реализација на инвестицијата.

Земјоделските стопанства кои се во рамките на општот на големина на капацитетот, но планираат зголемување на капацитетот за постигнување на ефикасност на производството и инвестицијата, исто така, можат да поднесат барање за користење на средства ако зголемувањето на капацитетот е во рамките на општот на максималната големина на капацитетот и е достигнат на крајот на реализација на инвестицијата.

Земјоделските стопанства над максималната големина на капацитетот се во можност да користат средства за инвестиции за воспоставување на системи за управување и складирање на губре.

Во случај на инвестиции за земјоделска механизација и опрема за одгледување и собирање на реколта од фуражни и житни култури за одгледување свињи или живина, земјоделското стопанство треба да покаже регистриран број на животни/живина за тов во регистарот на земјоделски стопанства и регистарот за идентификација на животни (единствено за свињи и маторици) од најмалку 100 свињи за тов во годишен турнус и/или 10 маторици и/или 3.000 бројлери во годишен турнус до најмногу 30.000 свињи за тов во годишен турнус и/или 1500 маторици и/или 180.000 бројлери во годишен турнус и постоење на земјоделска површина од најмалку 2 ха за одгледување на сточна храна и/или жито.

(8) Земјоделските задруги може да ја докажат нивната големина на капацитет преку договорите со членовите и договори за постојана соработка.

(9) Финансиската помош за мерката од став (1) на оваа програма се исплаќа по принцип на ко-финансирање на вкупно прифатени трошоци за ко-финансирање во висина од 50% од вредноста на прифатените трошоци согласно договорот за користење на средства од оваа програма, освен во следниве случајеви:

- 55% од прифатените трошоци за ко-финансирање на инвестиции на земјоделски стопанства чиј носител е на возраст од 18-40 години,
- 60% од прифатените трошоци за ко-финансирање на инвестиции на земјоделски стопанства во планински региони (како што е наведено во Прилог 5 од оваа програма),
- 65% од прифатените трошоци за ко-финансирање на инвестиции на земјоделски стопанства во планински региони и чиј носител е на возраст од 18-40 години и
- 75% за инвестициски проекти спроведени во региони каде што Комисијата определила дека се случиле исклучителни природни непогоди или за инвестиции на земјоделски стопанства со цел спроведување на нитратната директива за заптита на водите од загадување предизвикано од нитрати кои потекнуваат од земјоделството која е предмет на постоење на национална стратегија.

10) Најмалата вредност на прифатливи трошоци за ко-финансирање изнесува 3.000 евра во денарска противвредност, а најголемата вредност на прифатливи трошоци за кофинансирање изнесува 1.500.000 евра во денарска противвредност, освен во следните случајеви:

- 2.300.000 евра во денарска противвредност по корисник за под-мерка 10131 Изградба и/или реконструкција и модернизација на пластеници (со исклучок на тунелски фолии) и стакленици и
- 1.700.000 евра во денарска противвредност по корисник за под-мерка 10151 Изградба/реконструкција на објекти за одгледување на свињи и 10152 Воспоставување на нови живинарски капацитети за одгледување на бројлери и модернизација на постоечките.

(11) Средствата за земјоделска механизација - трактори вклучувајќи ја неговата опрема (со исклучок на приклучната механизација) не треба да надмине 20% од вкупните финансиски средства за спроведување на мерката од став (1) на овој дел.

(12) Прифатливите трошоци за спроведување на мерката од став (1) на овој дел се наведени во Прилог 2 на оваа програма.

II.6

(1) Мерката 103: Инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи со нивно преструктурирање и надградба за достигнување на стандардите на Европската Унија се однесува на следниве приоритетни сектори и групи на инвестиции по приоритетни сектори:

1031 Група на инвестиции за производство на вино

10311 Подобрување на квалитетот на виното:

- Поддршка на инвестиции за изградба/реконструкција на производни објекти за инсталација на опремата и постигнување на стандардите за животна средина, безбедност на храната и санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции за воведување на техничка корист и контролирани услови, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка и инсталација на опрема и достигнување на стандардите за животна средина, безбедност на храната и санитарно-хигиенските стандарди;

- Инвестиции во опрема за подобрување на квалитетот на виното од прием до финален производ (со исклучок на анаеробна ферментација и танкови за зрење), опрема за систем за следење и контрола на квалитетот, лаборатории за тестирање, системи за следливост, пакување и маркетинг на производи, вклучувајќи и софтвер и
- Инвестиции во инсталации и опрема за усогласување со стандардите за заштита на животната средина и третман и управување со отпад.

1032 Група на инвестиции за преработка на овошје и зеленчук

10321 Воспоставување и модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук:

- Поддршка на инвестиции за изградба/реконструкција на објекти за воспоставување или модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук;
- Инвестиции за воведување на техничка корист и контролирани услови, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка и инсталација на опрема и достигнување на стандардите за животна средина, безбедноста на храната и санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции во опрема наменета за капацитети за собирање, прием, ладење и складирање, како и набавка на опрема за сортирање, собирање, складирање и ладење во откупните места;
- Инвестиции во опрема за систем за следење и контрола на квалитетот, лаборатории за тестирање, системи за следливост, пакување и маркетинг на производи, вклучувајќи и софтвер
- Инвестиции во инсталации и опрема за усогласување со стандардите за заштита на животната средина и третман и управување со отпад.

10322 Модернизирање на производствените технологии во капацитетите за преработка на овошје и зеленчук:

- Поддршка на инвестиции за изградба/реконструкција на објекти за технолошко унапредување и воведување на современи технологии за преработка на овошје и зеленчук, воведување на иновативни технологии и нови производни линии во насока на доведување на преработката на производите од овопре и зеленчук во согласност со широката пазарна побарувачка, развој на нови производи, организирање на логистика, спроведување на системот за контрола на квалитет и подобрување на капацитетите за постигнување на стандардите за животна средина, безбедност на храната, санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции за воведување на техничка корист и контролирани услови, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка и инсталација на опрема и достигнување на стандардите за животна средина, безбедноста на храната и санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции во опрема наменета за капацитети за собирање, прием, ладење и складирање, како и набавка на опрема за сортирање, собирање, складирање и ладење во откупните места;
- Набавка на опрема за подобрување и модернизирање на производствените технологии за преработка на овошје и зеленчук, пакување и маркетинг вклучувајќи и складирање на готовите производи;
- Инвестиции во опрема за систем за следење и контрола на квалитетот, внатрешна контрола на квалитет (лабораториски апарати и простории за тест лаборатории), системи за следливост, пакување и маркетинг на производи, вклучувајќи и софтвер
- Инвестиции во инсталации и опрема за усогласување со стандардите за заштита на животната средина и третман и управување со отпад.

1033 Група на инвестиции за млеко и млечни производи

10331 Воспоставување и модернизирање на собирни центри за млеко:

- Нови инвестиции во објекти и модернизирање на постоечките, градежни инсталации и опрема, за воспоставување и технолошко унапредување на капацитетите за собирање, прием, ладење и складирање на млекото како сировина, како и набавка на опрема за складирање и ладење на млеко во

собирните центри, специјализирана опрема за систем за следење и контрола на прием, собирање, преработка и маркетинг дистрибуција на производите, лабораториски апарати за контрола на квалитетот, разладни цистерни за транспорт и инвестиции во насока на усогласување со стандардите за заштита на животната средина и употреба на одржливи извори на енергија;

10332 Инвестиции за модернизирање и технолошко осовременување на капацитетите за преработка на млеко:

- Поддршка на инвестиции за изградба/реконструкција на објекти за технолошко унапредување и воведување на современи технологии за преработка на млеко, воведување на иновативни технологии и нови производни линии во насока на доведување на преработката на млечните производи во согласност со широката пазарна побарувачка, развивање на нови производи, организирање на логистика, спроведување на системот за контрола на квалитет и подобрување на капацитетите за постигнување на стандардите за животна средина, безбедност на храната, санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции за воведување на техничка корист и контролирани услови, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка и инсталација на опрема и постигнување на стандардите за животна средина, безбедност на храната и санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции во опрема наменета за капацитети за собирање, прием, ладење и складирање, како и набавка на опрема за собирање, складирање и ладење во собирните места;
- Набавка на опрема за подобрување и модернизација на производствените технологии за преработка на млеко, пакување и маркетинг вклучувајќи и складирање на готовите производи;
- Инвестиции во опрема за систем за следење и контрола на квалитетот, лаборатории за тестирање, системи за следливост, пакување и маркетинг на производи;
- Инвестиции во инсталации и опрема за усогласување со стандардите за заштита на животната средина и третман и управување со отпад и поефикасно искористување на нус-производи.

1034 Група на инвестиции за месни производи

10341 Воспоставување на кланичен капацитет за живина:

- Нови инвестиции во објекти и опрема за воспоставување на кланичен капацитет за живина вклучувајќи инсталации и опрема за подобрување на условите за благосостојба на животните во кланиците и инвестиции во насока на постигнување усогласеност со стандардите за заштита на животната средина, третман на отпад и вода и употреба на одржливи извори на енергија (вклучувајќи софтвер);

10342 Модернизирање и технолошко осовременување на постоечките кланични капацитети за говеда, свињи, овци/јагњиња и живина:

- Поддршка на инвестиции за изградба/реконструкција на објекти за технолошко унапредување и воведување на современи технологии, воведување на иновативни технологии и нови производни линии, обезбедување на систем за следење и контрола на квалитет и подобрување на капацитетите за постигнување на стандардите за животна средина, благосостојба на животните, безбедност на храната, санитарно-хигиенските стандарди вклучувајќи третман на органски отпад и нус-производи ;
- Инвестиции за воведување на техничка корист и контролирани услови, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка и инсталација на опрема и постигнување на стандардите за животна средина, благосостојба на животните, безбедност на храната и санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции во опрема за подобрување и модернизација на технологии на колење, вклучувајќи и капацитети за складирање;
- Инвестиции во опрема за систем за следење и контрола на квалитетот, системи за следливост, пакување и маркетинг на производи, вклучувајќи и софтвер;
- Инвестиции во инсталации и опрема за усогласување со стандардите за заштита на животната средина и третман и управување со отпад вклучувајќи и искористување на отпад (т.е. внатрешни органи, масно ткиво, крв, сврзно ткиво) и нус-производи добиени при колењето.

10343 Инвестиции за реструктуирање на капацитетите за преработка на месо:

- Поддршка на инвестиции за изградба/реконструкција на објекти за технолошко унапредување и воведување на современи технологии за преработка на месо, воведување на иновативни технологии и нови производни линии, обезбедување на систем за следење и контрола на квалитет и подобрување на капацитетите за постигнување на стандардите за животна средина, безбедност на храната, санитарно-хигиенските стандарди вклучувајќи третман на органски отпад и нус-производи;
- Инвестиции за воведување на техничка корист и контролирани услови, вклучувајќи и обезбедување на одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка и инсталација на опрема и постигнување на стандардите за животна средина, безбедност на храната и санитарно-хигиенските стандарди;
- Инвестиции во опрема наменета за капацитети за собирање, прием, ладење и складирање на сировини;
- Набавка на опрема за подобрување и модернизација на производствените технологии за преработка на месо, пакување и маркетинг вклучувајќи и складирање на готовите производи;
- Инвестиции во опрема за систем за следење и контрола на квалитетот, лаборатории за тестирање, системи за следливост, пакување и маркетинг на производи;
- Инвестиции во инсталации и опрема за усогласување со стандардите за заштита на животната средина и третман и управување со отпад;
- Инвестиции во инсталации и опрема за усогласување со стандардите за заштита на животната средина и третман и управување со отпад вклучувајќи и искористување на отпад (т.е. внатрешни органи, масно ткиво, крв, сврзно ткиво) и нус-производи добиени при преработка на месо.

(2) Општи прифатливи услови за користење на средствата по мерката од став (1) на овој дел се следниве:

1) Корисникот треба да поднесе Барање за користење на средства со приложени потребни документи.

- Во случај на проекти за изградба и/или реконструкција барателот треба да поднесе копии на одобрени цртежи и заверена пресметка кои ги покажуваат процените трошоци за предвидените работи, како и документ за да се обезбеди усогласеност на инвестицијата со одредени урбанистички стандарди на општината или на други стандарди прифатливи за општината во согласност со урбанистичките и просторни планови;

2) Барателот преку деловен план треба да ја покаже можноста за економско-финансиска одржливост за период од најмалку пет години по реализација на инвестицијата. Пресметката на можноста за економска и финансиска одржливост на барателот е согласно методологијата за проценка на деловен план.

3) Барателот тресба да ги исполнува соодветните минимални национални стандарди поврзани со инвестицијата и особено поврзани со животна средина, благосостојба на животните, безбедност на храната и безбедност на работно место, во моментот кога е донесена одлуката за доделување на поддршката.

- Особено, барателот треба да обезбеди документ од Агенцијата за храна и ветеринарство со кој се потврдува дека сите задолжителни минимални национални стандарди се исполнети при поднесување на барањето за користење на средства;

- Во случај на нови инвестиции, барателот треба да обезбеди документ од Агенцијата за храна и ветеринарство со кој се потврдува дека сите задолжителни минимални национални стандарди се исполнети пред одобрување на исплатата;

4) Кога ресурсите минимални национални стандарди базирани на стандардите на Засдницата кои се однесуваат на животната средина, здравјето и благосостојба на животните, безбедност на храната и безбедност на работно место се повововедени за време на приемот и обработка на барањето за користење на средства, помошта може да се додели без разлика на неусогласеноста со тие стандарди под услов корисникот да ги исполни овие минимални национални стандарди на крајот на реализација на инвестицијата или на крајот на периодот на транзиција како што е наведено во националното законодавство;

- Новововедените минимални национални стандарди базирани па стандардите на Заедницата кои треба да се исполнети од страна на барателот, како и периодот за исполнување на тие стандарди треба да бидат детално наведени во договорот за финансиска поддршка;

5) Поддршката се доделува под услов инвестициите да имаат за цел да го доведат капацитетот до релевантните стандарди на Заедницата кои се однесуваат на животната средина, благосостојба на животните, безбедност на храната и безбедност на работното место, кои треба да бидат потврдени од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за труд и социјална политика и наведено во издадено мислење од страна на соодветните институции во прилог на барањето за користење на средства:

- Особено за инвестиции кои се однесуваат на преработка на млеко, кланици и преработка на месо во постосчки капацитети, барателот треба да гарантира дека инвестицијата во рамките на проектот се во согласност со стандардите на Заедницата преку добивање на одобрен план за надградба на капацитетот до стандардите на Заедницата издаден од Агенцијата за храна и ветеринарство, по извршена пропенка од нивна страна и истиот да биде содржан во деловниот план за докажување на целта на предложената инвестиција;

6) Барателот не треба да има неподмирени обврски во однос на фискални обврски, финансиски обврски кон фондот за здравствено, социјално и фондот за пензиско осигурување, како и неподмирени финансиски обврски кон МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО врз основа на склучени договори;

7) Барателот треба да докаже дека тој/тая е сопственик на објектот или има договор за закуп или право за користење за објектот во времетрасење од најмалку 5 години во случај на друг тип на инвестиции, кои не вклучуваат градежни зафати;

- Во случај на инвестиции кои вклучуваат градежни зафати, барателот треба да го докаже правото за користење на земјиштето/објектот/објектите за времетраење од најмалку 10 години или да ја докаже сопственоста или правото на користење на земјиштето за изградба за времетраење од најмалку 10 години;

8) Барателот треба да обезбеди усогласеност на проектот со Стратегијата за локален развој на општината во која се реализира инвестицијата. Доколку општината се уште нема донесено Стратегија за локален развој до моментот на поднесувањето на барањето за исхлата, барателот во рамките на Деловниот план треба да ги образложи можностите на инвестицијата за локалниот економски развој на општината во која се реализира инвестицијата.

(3) Пособни прифатливи услови за користење на средствата по мерката од став (1) на овој дел се следниве:

1) Проектот во секторот производство на вино треба да биде насочен кон инвестирање во постосчки преработувачки капацитети за вино запишани во Регистарот на производители на вино;

2) Проектите во секторот преработка на овошје и зеленчук не треба да вклучуваат инвестиции за производство на овощни сокови од овощни концентрати и овощни цемови;

3) Проектите во секторот преработка на млеко не треба да вклучуваат инвестиции за производство на млеко во прав и путер;

4) Инвестициите за изградба на нови објекти за овошје и зеленчук, преработка на млеко, кланици и преработка на месо се прифатливи доколку постоечкиот капацитет (претпријатие) е затворен од причини кои не дозволуваат надградба до релевантните стандарди на Заедницата кои се однесуваат на животната средина, здравје и благосостојба на животните, безбедност на храната и безбедност на работното место и потврдено од надлежен орган прску издадено мислење во прилог на барањето за користење на средства.

5) За докажување на одржливост на собирниот центар за млеко или откупниот центар за овошје и зеленчук, барателот треба да обезбеди најмалку едногодишни договори со земјоделски производители кои покажува редовно снабдување со најмалку 30% од сировината за преработка или производство на свежи производи.

6) Што се однесува конкретно на инвестициите во секторот за млеко, инвестицијата треба да се во согласност со стандардите на ЕУ, а особено оние наведени во Регулативата (ЕЗ) бр.853/2004, Анекс III, Оддел IX Поглавје I, примарно производство на млеко. Сепак, критериумите наведени во Регулативата (ЕЗ) бр 853/2004, Анекс III, Оддел IX, Поглавје I, дел III, точка 3 (број на колонии и соматски клетки), се смета како цел која треба да се постигне, а не како предуслов.

7) Што се однесува конкретно на инвестициите во секторот месо инвестициите треба да се во насока на достигнување на стандардите на Заедницата за благосостојба на животните и барањата за клничен капацитет (особено Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004, Анекс III, Оддел II: месо од живина и зајаковидни ципачи, Поглавје II: барања за кланиците, Поглавје III: барања за погоните за расскување, Поглавје IV: хигиена за колење, Поглавје V: хигиена за време па и по расекувањето и обескостувањето);

8) Сите корисници треба да бидат регистрирани во регистарот на откупувачи на земјоделски производи во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со Законот за земјоделство и рурален развој. Откупните центри за свежо овошје и зеленчук за ионатамошина трговија на свежи производи треба исто така да се регистрираат во согласност со Законот за трговија на крајот на реализација на инвестицијата.

9) Инвестициите не се однесуваат на операторите со храна кои веќе ги исполнуваат стандардите на ЕУ и се регистрирани за извоз во ЕУ. Сепак, операторите со храна кои се регистрирани за извоз во ЕУ се прифатливи за доделување на поддршка за инвестиции во други производни објекти со цел постигнување на соодветните стандарди на ЕУ.

(4) Помош ќе се доделува на економски одржливи правни лица регистрирани согласно Закон за трговски друштва, кои се во рангот на мали и средни претпријатија, и кои се регистрирани обврзници за Данок на додадена вредност во согласност со Законот за данокот на додадена вредност.

- Претпријатијата се квалификуваат како мали и средни претпријатија (МСП) доколку тие ги исполнуваат следните критериуми:

| Категорија на претпријатие | Број на вработени | Обрт или Вкупен биланс на состојба |
|----------------------------|-------------------|---|
| средно | < 250 | ≤ 50 милиони евра ≤ 43 милиони евра (во денарска противвредност) |
| мало | < 50 | ≤ 10 милиони евра ≤ 10 милиони евра (во денарска противвредност) |

Покрај горната граница на бројот на вработени, претпријатието се квалификува како МСП ако ги исполнува или горната граница за годишен обрт или горната граница за вкупен биланс на состојба, но не е пушко исполнување и на двете.

- Рангот на новоформираниите претпријатија се определува врз основа на исказот за нивните очекувања за големината која ќе ја постигнат, изнесен во Деловниот планот.

- Поддршката може да се додели за инвестиции во производни капацитети кои се дел од претпријатијата кои вработуваат помалку од 250 лица и кои имаат годишен обрт кој не надминува 50 милиони евра (во денарска противвредност), и/или вкупен биланс на состојба кој не надминува 43 милиони евра (во денарска противвредност), во насока на целосно усогласување на производниот капацитет со сите соодветни стандарди на ЕУ;

- Во случај на група инвестиции 10321 Востоставување и модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук и 10331 Востоставување и модернизирање на собирни центри за млеко помошта може да се додели на задруги основани согласно Законот за задруги со примарна дејност земјоделство согласно Националната класификација на дејности.

- Корисниците (трговец поединец, правно лице, задруга) треба да докажат стручната подготвка во согласност со националното законодавство за безбедност на храна.

- Најмалку едно одговорно лице на правното лице кое истапува за претпријатието да е во редовен работен однос во правното лице или ангажирано со договор во времетраење не пократко од времетраењето на договорот за финансиска поддршка од оваа Програма. Трговецот поединец треба да биде постојано вработен.

(5) За да се склучи договор за користење на средства по мерката од став (1) на овој дел, најмалата вредност на прифатливи трошоци за ко-финансирање треба да изнесува 10.000 евра во денарска противредност, а најголемата вредност на прифатливи трошоци за кофинансирање треба да изнесува 3.000.000 евра во денарска противредност.

(6) Финансиската помош за мерката од став (1) на оваа програма се исплаќа по принцип на ко-финансирање на вкупно прифатени трошоци за ко-финансирање во висина од 50% од вредноста на прифатените трошоци согласно договорот за користење на средства од оваа програма.

(7) Прифатливите трошоци за спроведување на мерката од став (1) на овој дсл се наведени во Прилог 3 на оваа програма.

II.в

(1) Мерка 302: Диверзификација и развој на рурални економски активности се однесува на следниве приоритетни сектори и групи на инвестиции по приоритетни сектори:

3021 Група на инвестиции за воспоставување и унапредување на неземјоделски производствени активности во руралните средини

30211 Создавање на мали капацитети за производство на храна:

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти за воспоставување и модернизирање на капацитети за преработка на храна за производство на традиционални и/или модерни прсхранбени производи,
- Набавка на машини и опрема за преработка, пакување, етикетирање и складирање,
- Набавка на опрема за технички услуги, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура, и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за безбедност и здравје при работа, заштита на животната средина и санитарно-хигиенските услови.

30212 Создавање на активности за производство на непрсхранбени производи:

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти за воспоставување и модернизирање на производните капацитети за активности за непрсхранбени производи,
- Набавка на машини и опрема за преработка, пакување, етикетирање и складирање,
- Набавка на опрема за технички услуги, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура, и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за безбедност и здравје при работа, заштита на животната средина и санитарно-хигиенските услови.

30213 Воспоставување и модернизирање на откупни центри за шумски производи:

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти за воспоставување и модернизирање на откупни центри за шумски производи (неприфатливи се откупни центри за дрва), откупни места/станици и простории за примарна обработка, пакување и продажба на шумски производи,
- Набавка на опрема за достигнување на минимум - технички стандарди за работа, технички услуги, климатски услови, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка на машини и опрема за собирање, прием, примарна обработка, пакување, етикетирање и складирање вклучувајќи и опрема за собирање и складирање на откупните места/станици,
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за заштита на животната средина и санитарно-хигиенските услови.

30214 Промовирање на традиционални занаси

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти за воспоставување и модернизирање на традиционалните занаетчиски дејности, вклучувајќи простории за маркетинг и продажни места за занаетчиски производи;
- Набавка на опрема за постигнување на минимум - технички барања за вршење на занаетчиска дејност, технички услуги, климатски услови, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка на машини, алати и опрема за соодветната занаетчиска дејност;
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за безбедност и здравје при работа поврзани со економската дејност.

30215 Поддршка за услужни дејности во рурални средини (неземјоделски услуги)

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти за воспоставување и модернизирање на услужни дејности во руралните средини;
- Набавка на опрема за постигнување на минимум - технички стандарди заработка, технички услуги, климатски услови, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка на машини, алати и опрема за соодветната услужна дејност во рурални средини, набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за безбедност и здравје при работа поврзани со економската дејност.

3022 Група на инвестиции за диверзификација на приходите од земјоделска дејност

30221 Воведување на алтернативни системи за земјоделско производство

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти, пластеници и/или стакленици и помошни простории (отворени или затворени) за воспоставување и модернизирање на алтернативни системи за земјоделско производство, вклучувајќи простории за примарна обработка, пакување и маркетинг на производите од земјоделското стопанство и продажни места;
- Инвестиции за воспоставување на повеќегодишни насади,
- Набавка на опрема за постигнување на минимум - технички стандарди за работа, технички услуги, климатски услови, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка на земјоделски машини, алати и опрема за соодветната дејност за алтернативно земјоделско производство.

3023 Инвестиции за давање на земјоделски услуги во рурални средини

30231 Инвестиции за воспоставување на „Машински прстени“

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти и опрема за воспоставување на "Машински прстени" основани на доброволна основа со цел заштита на земјоделските стопанства од неинсплативни инвестиции во вкупок на земјоделски машини и опрема и за рационално користење на постоечките земјоделски машини преку услуга за изнајмување како на сопственикот на машината така и на земјоделските стопанства кои немаат одредени земјоделски средства;
- Инвестиции во објекти и опрема за оддели за снабдување со земјоделски инијити (вептачки губриња, семиња и саден материјал, производи за заштита на растенијата, горива и мазива) и оддели за услуги за изнајмување на земјоделска механизација
- Набавка на земјоделски машини и опрема, канцелариска и информатичка опрема и инвестиции за изградба на објекти за чување на земјоделски машини и опрема,

- Инвестиции во простории, опрема и алат за поправка на земјоделски машини и опрема
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за безбедност и здравје при работа,

30232 Воспоставување и унапредување на приватни ветеринарни услуги

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти за воспоставување и унапредување на приватните ветеринарни станици за давање на услуги поврзани со здравјето на животните во селата, вклучително и помошни простории за санитарно-хигиенски услови и собирање и третман на отпад и простории за болничко лекување на животните за време на третманот,
- Набавка на опрема за постигнување на минимум - технички стандарди за работа, технички услуги, климатски услови, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори,
- Набавка на машини, алати и опрема за ветеринарни услуги,
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за безбедност и здравје при работа, заштита на животната средина и санитарно-хигиенските услови и управување со отпад.

3024 Група на инвестиции за промоција на активности за рурален туризам

30241 Изградба/реконструкција и модернизирање на објекти за рурален туризам:

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на објекти во руралните средини и/или стари традиционални земјоделски објекти (воденици, плевни, итн.) за нудење на услуги за сместување, рурален музеј, минималистички санитарно-хигиенски услови, угостителство, дегустација, продажни места, како и инвестиции во придружни рекреативни капацитети;
- Набавка на опрема за постигнување на минимум - технички стандарди за работа, технички услуги, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за заштита на животната средина и санитарно-хигиенските услови;
- Инвестиции во опрема за нудење услуги за сместување во рурални средини, угостителство, дегустација, продажни места, како и инвестиции во придружни рекреативни капацитети.

30242 Изградба/реконструкција и модернизирање на капацитети за сместување на отворено:

- Поддршка на инвестиции за изградба и/или реконструкција на капацитети за сместување на отворено (т.с. кампинг простор, авто кампови, бунгалови итн.), угостителски објекти во рурални средини, обезбедување на санитарно-хигиенски услови, придружни рекреативни капацитети;
- Набавка на опрема за технички услуги, вклучително и обезбедување на потребна инфраструктура и опрема за одржливо користење на енергија од обновливи извори;
- Набавка и инсталирање на опрема за исполнување на условите за заштита на животната средина и санитарно-хигиенските услови;
- Инвестиции во опрема за сместување на отворено, угостителски услуги, рекреативни капацитети.

(2) Општи прифатливи услови за користење на средствата по мерката од став (1) на овој дел се следниве:

- 1) Барателот треба да е со седиште/живеалиште во рурални средини согласно Законот за земјоделство и рурален развој.
- 2) Барателот треба да поднесе Барање за користење на средства со приложени потребни документи.

- Во случај на проекти за изградба и/или реконструкција барателот треба да поднесе копии на одобрени Технички пртежи и заверена пресметка кои ги покажуваат проценетите трошоци за предвидените работи, како и документ за да се обезбеди усогласеност на инвестицијата со одредени урбанистички стандарди на општината или на други стандарди прифатливи за општината во согласност со урбанистичките и просторни планови;

3) Барателот треба да ја покаже можноста за континуитет на работењето за период од најмалку пет години по реализација на инвестицијата.

- За проекти кои имаат вкупно прифатлив буџет до 50.000 евра во денарска противредност, можностите за нови работни места во руралните средини и финансиската одржливост треба да се демонстрира преку Технички предлог проект кој содржи податоци за финансиски показатели во насока на создавање доволно приход за исполнување на оперативните трошоци, кредитни обврски и, каде што е соодветно, да се овозможи пораст со истовремено одржување на изворот на средства;

- За проекти кои имаат вкупно прифатлив буџет над 50.000 евра во денарска противредност, економско-финансиската одржливост и можностите за нови работни места во рурални средини треба да се демонстрира преку деловен план;

4) Барателот кој поднесува проекти со очекуван приход над границата од 2.000.000 денари, задолжителна е регистрацијата како обврзник за данок на додадена вредност согласно Законот за данок на додадена вредност.

5) Барателот треба да ги исполнува соодветните минимални национални стандарди поврзани со инвестицијата и особено поврзани со животна средина, благосостојба на животните, здравјето на луѓето, безбедност на храната и безбедност на работно место, во моментот кога е донесена одлуката за доделување на поддршка.

- Во случај на нови инвестиции, барателот треба да обезбеди документ од надлежните органи во врска со инвестицијата со што се потврдува дека сите задолжителни национални минимални стандарди се исполнети пред одобрување на исплатата;

6) Барателот не треба да има неподмирени обврски во однос на фискални и финансиски обврски кон фондот за здравствено, социјално и фондот за пензиско осигурување.

7) Барателот треба да докаже дека тој/таа е сопственик на земјиштето/објектот / објектите или има договор за закуп или право на користење во времетрасање од најмалку 5 години во случај на инвестиции кои не вклучуваат градежни зафати.

- Во случај на инвестиции кои вклучуваат градежни зафати, барателот треба да го докаже правото за користење на земјиштето / објектот / објектите за времетраење од најмалку 10 години или да ја докаже сопственоста или правото на користење на земјиштето наменето за изградба за времетраење од најмалку 10 години;

8) Барателот треба да обезбеди усогласеност на проектот со Стратегијата за локален развој на општината во која се реализира инвестицијата. Доколку општината се уште нема донесено Стратегија за локален развој до моментот на поднесувањето на барањето за исплатата, барателот во рамките на Техничкиот предлог проект/Деловен план треба да ги образложи можностите на инвестицијата за локалниот економски развој на општината во која се реализира инвестицијата.

9) Барателот истовремено може да поднесе барања за различни мерки од ИПАРД Програмата. Меѓутоа, барателот истовремено може да поднесе само едно барање за иста мерка. Ако барањето за една од мерките е одобрено, барателот ќе треба да го заврши тој проект пред да биде во можност да поднесе ново барање за истата мерка.

- Во случај на мерки кои се состојат од под-мерки, барателот може да поднесе едно барање кое се состои од делови од под-мерките на мерката.

(3) Посебни прифатливи услови за користење на средствата по мерката од став (1) на овој дел се следниве:

а) Производство на прехранбени производи

1) Проект кој опфаќа инвестиции во производство на традиционални прехранбени производи треба да опфаќа дејности наведени во Прилог 6 од оваа програма.

2) Барателот - земјоделско стопанство треба да биде регистриран во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Барателот при поднесување барање за користење на средства треба да докаже дека земјоделските производни капацитети се обезбедени со најмалку 30% сопствени сировини за производство на традиционален /модерен производ.

3) Барателот - трговско друштво или трговец поединец при поднесување на барање за користење на средства треба да биде регистриран во Централниот регистар како микро или мало претпријатие кое се занимава со преработка на храна и да обезбеди предговори со земјоделски производители или поинаков доказ за соработка кој покажува редовно снабдување со најмалку 30% од сировината за преработка.

4) Барателот - задруга при поднесување на барање за користење на средства треба да биде регистрирана во Централниот регистар како задруга која се занимава со земјоделство и преработка на храна и да обезбеди договори за соработка со неговите членови или поинаков доказ за соработка со земјоделски производители кој покажува редовно снабдување со најмалку 30% од сировината за преработка.

5) Барателот - запаетчија треба да биде регистриран во Регистарот на запаетчији за производство на храна согласно националното законодавство за запаетчески дејности кои задолжително се вршат во простории.

б) Производство на непрехранбени производи

1) Проектот кој опфаќа инвестиции во производство на непрехранбени производи треба да се однесува на дејностите наведени во Прилог 7 од оваа програма.

2) Барателот - трговско друштво или трговец поединец треба да биде регистриран во Централниот регистар како микро или мало претпријатие кое се занимава со непрехранбени дејности наведени во Прилог 7 од оваа програма.

в) Собирни центри за шумски производи

1) Проект кој опфаќа инвестиции во Собирни центри за шумски производи треба да ја има предвид дефиницијата за шумски производи прифатливи за собирање и посебните услови за собирање на шумски производи дефинирани во Законот за шуми и соодветните подзаконски акти и да ги почнува овие одредби во Техничкиот предлог проект/Деловен план при поднесување на барањето за користење на средства;

2) Барателот - трговско друштво или трговец поединец треба да биде регистриран во Централниот регистар како микро или мало претпријатие кое се занимава со собирање и/или преработка на шумски производи (Шифра 02.30 Собирање на самоникнати шумски плодови и производи освен дрва од НКД Рев.2) и да обезбеди предговори со индивидуални собирачи и/или дозвола за собирање шумски производи во согласност со Законот за шуми;

3) Барателот - задруга при поднесување на барањето за користење на средства треба да биде регистрирана во Централниот регистар како задруга која се занимава со собирање на шумски производи (Шифра 02.30 Собирање на самоникнати шумски плодови и производи освен дрва од НКД Рев.2) и да обезбеди договори за соработка со неговите членови или поинаков доказ за соработка со индивидуални собирачи;

4) Собирни центри за култивирани печурки и овошје не се прифатливи за поддршка, бидејќи тие дејности се предмет на поддршка во Мерка 103 од оваа програма.

г) Занаетчиски дејности

1) Проектите за инвестиции во занаетчеството треба да се однесуваат на занаетчиски дејности и услуги наведени во Прилог 8 и Прилог 9 од оваа програма и да бидат во согласност со националното законодавство за занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории; Не се вклучени занаетчиски дејности поврзани со преработка на храна, туризам и угостителство.

2) Барателот - земјоделско стопанство треба да биде регистрирано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при поднесување на барањето за користење на средства;

3) Барателот - занаетчија треба да биде регистриран во Регистарот на занаетчији за дејностите на кои се однесува инвестицијата согласно националното законодавство за занаетчиски дејности кои задолжително се вршат во простории.

4) Барателот - трговско друштво или трговец поединец треба да биде регистриран во Централниот регистар како микро претпријатие кое се занимава со дејностите наведени во Прилог 8 и Прилог 9 од оваа програма.

д) Алтернативни системи за земјоделско производство

1) Проектот кој опфаќа инвестиции во алтернативно производство на земјоделско стопанство треба да се однесува на следниве алтернативни производни активности:

- Одгледување на печурки и тартуфи и производство на компост за печурки (Шифра 01.13, 01.30 од Национална класификација на дејностите (во понатамошен текст: ПКД Рев.2));

- Производство на саден материјал за винова лоза, овошје и зеленчук (Шифра 01.30 од НКД Рев.2);

- Собирање и компостирање на органски отпад (неживотинско потекло);

- Хортикултура (одгледување на цвркса, производство на ржано цвркса и цветни пупки, растенија за украсување, резиди и расадници за производство на саден материјал) (Шифра 01.19, 01.30 од ПКД Рев.2)

- Одгледување на зајаци (диви и припитомени) (Шифра 01.49 од НКД Рев.2)

- Одгледување на полжави (Шифра 01.49 од НКД Рев.2)

- Одгледување на итици за јајца и месо - пајки, гуски, мисирки, тетреби, погачи и емуа, бисерки (Шифра 01.47, 01.49 од НКД Рев.2)

- Одгледување на дивеч како дејност на фарма (Шифра 01.4 од ПКД Рев.2)

- Одгледување и размножување на пчели (производство на матици и сандани за пчели) и производство на мед и пчелин восок (Шифра 01.49 од НКД Рев.2)

- Одгледување на чили, лековити растенија и семиња, и други зачински и ароматични растенија (Шифра 01.28 од НКД Рев.2)

- Одгледување насади од дрва за дрвна и биомаса (брзо растечки) (Шифра 02.10 од ПКД Рев.2)

- Одгледување на новогодишни дрва (Шифра 01.29 од НКД Рев.2)

- Шумски расадници (Шифра 02.10 од НКД Рев.2)

- Фарми за аквакултура за слатководна риба (Шифра 03.22 од ПКД Рев.2)

2) Барателот - земјоделско стопанство при поднесување на барањето за користење на средства треба да биде регистрирано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства;

3) Барателот - задруга при поднесување на барањето за користење на средства треба да биде регистрирана во Централниот регистар како задруга која се занимава со земјоделство

4) Барателот - трговско друштво или трговец поединец при поднесување на барањето за користење на средства треба да биде регистриран во Централниот регистар како микро или мало претпријатие.

5) Барателот кој поднесување барање за инвестиции за аквакултура на крајот на реализација на инвестицијата треба да обезбеди водно право во согласност со одредбите во националното законодавство за водите и да се регистрира за аквакултура согласно со одредбите во националното законодавство за рибарство и аквакултура;

г) Услужни дејности во земјоделството

- 1) За проектите поврзани со воспоставување и функционирање на „Мапинските прстени“ и воспоставување и унапредување на Ветеринарните услуги единствено ќе се оценува економско-финансиската способност преску можноста на барателот за покривање на оперативните трошоци во времетраење од најмалку пет години по завршувањето на проектот.
- 2) Барателот кој поднесува барање за проекти поврзани со воспоставување и функционирање на „Мапинските прстени“ при поднесување на барањето за користење на средства треба да е правно лице основано како непрофитна организација или задруга.
- 3) Барателот - задруга при поднесување на барањето за користење на средства треба да биде регистрирана во Централниот регистар како задруга која се занимава со земјоделско производство или со услужни дејности во земјоделството или со производство на инпути за земјоделско производство.
- 4) Барателот - непрофитна организација треба да биде регистрирана во Централниот регистар и основана на доброволна основа со цел заштита на земјоделските стопанства од не економични инвестиции во вишок на земјоделски машини и опрема и за рационално користење на постоечките земјоделски машини преску давање на услуга на сопственикот на машината и на земјоделските стопанства кои немаат специфични орудија за земјоделско производство.
- 5) За проекти поврзани со воспоставување и унапредување на ветеринарните услуги, барателот на крајот на реализација на инвестицијата треба да ги исполнува одредбите од националниот ветеринарно законодавство.
- 6) Ветеринарни дејности (Шифра 75.00 од ПКД Рев.2) се однесуваат само на трика за здравјето на животните и контролни дејности (вклучувајќи клиничко-патолошки и останати дијагностички дејности во врска со животните и амбулантски дејности за животните) за животни на фарма вршени од квалификувани ветеринари.
- 7) Барателот - трговско друштво или трговец поединец треба да биде регистриран во Централниот регистар како микро или мало претпријатие при поднесување на барањето за користење на средства.

е) Рурален туризам

- 1) Проектите поврзани со рурален туризам се однесуваат на воспоставување или модернизација на земјиште/објекти за нудење на:
 - сместувачки капацитети (соби, апартмани, пансиони, колиби со само-послужување)
 - угостителски услуги (готвеење и послужување на храна)
 - сместување на отворено (кампинги, простори, бунгалови, авто кампови)
 - комбинирани услуги - сместувачки и угостителски услуги
 - воспоставување на соби за дегустација/продажни места за директна продажба на производите
 - рурални музеи (за претставување на историски, природни, традиционални, образовни, земјоделски и др обичаи на руралната средина)
 - рекреативни активности.
- 2) Проектите поврзани со рекреативни активности треба да бидат надополнести од страна на барателот со нудење на услуги за рурално сместување и/или угостителски услуги со капацитет даден во точка 7), 8) и 9), во насока на воспоставување на:
 - спортски капацитети (затворени и отворени) и опрема;
 - велосипедизам/пешачење/опрема за планинарење;
 - објекти за чување кони, простор за јавање и опрема;
 - рибници и опрема за риболов;
 - објекти за релаксација (затворени и отворени) и опрема;
 - игралишта и опрема;
 - зоолошка градина и опрема;

3) Проектите поврзани со рурален туризам може да се однесуваат на инвестиции за обезбедување на простории за обуки и семинари како дополнителни услуги од страна на барателот на услугите за рурално сместување / или угостителските услуги со капацитет даден во точка 7), 8) и 9);

4) Проектите поврзани со рурален туризам треба да придонесат за создавање на работни места во руралната средина и да прикажат вработување на најмалку едно лице (или со самовработување на барател или вработување на член од семејството) во рок од три години по реализација на инвестицијата;

5) Проектите поврзани со инвестиции за рурален туризам кои вклучуваат дополнителни активности во винскиот туризам (т.е. соби за дегустација, винарски визби) инвестицијата треба да се паѓа во виногорјето опфатено со општините Кавадарци, Неготино, Демир Капија, Градско и Росоман;

6) Проектите поврзани со инвестиции за изградба/реконструкција на објекти треба да се изведат со прифаќање на традиционалниот стил на архитектура на руралната средина прикажано преку Технички цртежи изработени од страна на овластен архитект и придрожени со фотографски докази за постоечкиот традиционален градежен стил доставени во прилог на барањето.

- Техничките цртежи треба да бидат наполнети со напишан елаборат за градежниот стил и материјалите што се користат во изградбата на традиционалните објекти во руралната средина и / или градежниот стил на најблиските рурални населби како прилог на изборот за архитектонски дизајн на предложената интервенција за изградба/реконструкција;

- Во случај кога објектот е запишан како заштитено културно наследство или е во заштитена зона на културно наследство, подносетелот на барањето, како дополнување на останатите услови, треба да ги исполнува одредбите утврдени во националното законодавство за заштита на културното наследство прикажано преку мислење за барарапата инвестиција издадено од Управата за заштита на културното наследство при Министерството за култура.

7) Барателот - земјоделско стопанство при поднесување на барањето за користење на средства треба да биде регистрирано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства.

- Во случај кога барателот е земјоделско стопанство и поднесува барање за инвестиции за рурален туризам поврзани со соби за дегустација/продажни места за директна продажба на производи од вино, тој/таа треба да покажат минимум годишен производен капацитет на лозови насади кој е еквивалентен на годишен капацитет за преработка на вино од најмалку 20 хектолитри и најмногу 400 хектолитри преку запишување во Единствениот регистар на земјоделски стопанства при поднесување на барањето за користење на средства;

- Барарапата инвестиција за капацитет за сместување на земјоделско стопанство треба да биде со најмногу 10 соби (вклучувајќи апартмани) за сместување на најмногу 30 лица (со исклучок на дополнителни легла за деца);

- Барарапата инвестиција за угостителски услуги/објекти за дегустација, треба да биде уредена за служење на храна за најмногу 60 гости;

8) Барателот - трговско друштво или трговец поединец треба да биде регистриран во Централниот регистар како микро или мало претпријатие кое се занимава со туризам, угостителство, земјоделство, шумарство и ловство, рибарство и аквакултура или производство на вино со седиште во рурална средина каде се реализира инвестицијата;

- Во случај кога барателот е компанија за производство на вино при поднесување на барањето за користење на средства истиот треба да биде запишан во Регистарот на производители на вино кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

- Во случај кога барателот е компанија што се бави со рибарство и аквакултура при поднесување на барањето за користење на средства истиот треба да биде запишан во Регистарот на одгледувачи на риби кој се води во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство;

- Барарапата инвестиција за капацитет за сместување треба да има најмногу 30 соби за сместување на најмногу 50 лица (со исклучок на дополнителни легла за деца) и најмногу 30 сместувачки места или за истовремено сместување на најмногу 90 гости во случај на сместување на отворено;

9) Барарапата инвестиција за угостителски услуги / објекти за дегустација, треба да биде уредена за служење на храна за најмногу 70 гости.

10) Физички лица можат да поднесат барање за користење на средства за инвестиција наменета за рурален туризам во согласност со одредбите во националното законодавство за угостителство. Во следниов случај:

- Земјиштето/објектот предмет на инвестицијата треба да биде во сопственост на барателот - физичко лице и да се наоѓа на неговата постојана адреса на живеење која се наоѓа во рурална средина;
- Бараната инвестиција за капацитет за сместување треба да има најмногу 10 соби за сместување на најмногу 20 лица (со исклучок на дополнителни легла за деца) и 10 сместувачки места или за истовремено сместување на најмногу 30 гости во случај на сместување на отворено;
- Бараната инвестиција за капацитет за угостителска услуга треба да биде уредена за служење единствено на доручек за најмногу 50 гости. Инвестицијата за угостителска услуга не може да биде самостојна и треба да биде надополнета со нудење на услуги за сместување.

11) На крајот на реализација на инвестицијата покрај одредбите за класификација на угостителските услуги во согласност со националното законодавство за угостителство, нивото на удобност и квалитетот на дадените услуги треба да бидат во согласност со Табелата за минимални стандарди за квалитет наведена во Прилог 10 од оваа програма, произлезени од ЕУРОГИТЕС класификацијата за рурално сместување - 2005;

12) Барателот кој поднесува барање за инвестиции за аквакултура, рибници и риболов на крајот на реализација на инвестицијата треба да поседува право за користење на рибници или реки согласно со одредбите во националното законодавство за водите и националното законодавство за рибарство и аквакултура;

13) Проектот треба да вклучува соодветни инвестиции за исполнување на санитарните и хигиенските услови и условите за заштита на животната средина на крајот на реализација на инвестицијата;

(4) Помон ќе се доделува на економски и финансиски одржливи:

- Земјоделски стопанства кои се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во согласност со Законот за земјоделство и рурален развој.,

- Трговски друштва или трговец поединец регистриран во Централен регистар со седиште или подружница во рурална средина и во рангот на микро или мало претпријатие како следи:

| Категорија на претпријатие | Број на вработени | Обрт или Вкупен биланс на состојба |
|----------------------------|-------------------|---|
| мало | < 50 | ≤ 10 милиони евра ≤ 10 милиони евра (во денарска противвредност) |
| микро | < 10 | ≤ 2 милиони евра ≤ 2 милиони евра (во денарска противвредност) |

Покрај горната граница на бројот на вработени, претпријатието се квалификува како микро или мало ако ги исполнува или горната граница за годишен обрт или горната граница за вкупен биланс на состојба, но не е нужно исполнување и на двете.

- Рангот на новоформираниите претпријатија се определува врз основа на исказот даден во Техничкиот предлог проект и/или Деловен план за нивните очекувања за висината на бројот на вработени, обрт или вкупен биланс на состојба кој ќе го постигнат.

- Задруги регистрирани во Централниот регистар со седиште во рурална средина.

- Занаетчии регистрирани во Регистарот на занаетчии за занаетчиски дејности кои задолжително задолжително се вршат во простории и да е со седиште во рурална средина.

- Физички и правни лица (во рангот на микро и мали претпријатија) кои поднесуваат барања за нови инвестиции за започнување со дејности прифатливи во приоритетните сектори од оваа мерка се прифатливи за поддршка доколку ги исполнуваат посебните услови на крајот на реализација на инвестицијата.

- Поддршка не може да биде доделена на правни лица во случај кога нивниот вкупен капитал е во сопственост на јавно претпријатие или претпријатија или кога повеќе од 25% е во сопственост на државата. Во одредени случаи, каде што се смета за соодветно врз основа на националното законодавство, Секторот за управување со ИПАРД може да побара од Европската Комисија да одлучи преску поднесување на барање за оправданост.

(5) Одговорното лице на земјоделското стопанство треба да докаже минимум средно образование или повисок степен на образование преску диплома/уверенис.

- За корисниците кои се однесуваат на рурален туризам, ќе се применуваат барањата од националното законодавство за угостителство и безбедност на храна;

- За корисниците кои се однесуваат на производство на храна ќе се применуваат барањата од националното законодавство за безбедност на храна;

- За корисниците кои се однесуваат на откуп на шумски производи ќе се применуваат барањата од националното законодавство за шуми;

- За корисниците кои се однесуваат на занаетчиство ќе се применуваат барањата од националното законодавство за занаетчиство.

(6) Најмалку едно одговорно лице на правното лице да е во редовен работен однос во правното лице или ангажирано со договор во времетраење не пократко од времетраењето на договорот за финансиска поддршка од оваа Програма.

(7) За да се склучи договор за користење на средства по мерката од став (1) на овој дел, најмалата вредност на прифатливи трошоци за ко-финансирање треба да изнесува 3.000 евра во денарска противвредност, а најголемата вредност на прифатливи трошоци за кофинансирање треба да изнесува 450.000 евра во денарска противвредност, освен во следниве случаи:

- 550.000 евра во денарска противвредност по корисник за под-мерка 30212 Создавање на активности за непрехранбени производи и 30241 Изградба/реконструкција и модернизирање на објекти за рурален туризам;

- 750.000 евра во денарска противвредност по корисник за под-мерка 30211 Создавање на мали капацитети за производство на храна, 30221 Воведување на алтернативни системи за земјоделско производство и 30231 Инвестиции за воспоставување на „Машински прстени“.

(8) Финансиската помош за мерката од став (1) на оваа програма се исплаќа по принципи на ко-финансирање па вкупно прифатени трошоци за ко-финансирање во висина од 50% од вредноста на прифатените трошоци согласно договорот за користење на средства од оваа програма.

(7) Прифатливите трошоци за спроведување на мерката од став (1) на овој дел се паведени во Прилог 4 на оваа програма.

IV.

Во делот III. ставовите (4), (5) и (6) се бришат.

V.

Делот IV. се брише.

VI.

Делот V. се менува и гласи:

(1) Исплатата на финансиската поддршка од оваа програма по корисници ја врши Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој врз основа на претходно одобрени барања со склучен договор за користење на финансиска поддршка и одобрени барања за исплатата.

(2) треба да се спроведат по потпишувањето на договорот за користење на средства со исклучок на физибилити и технички студии, во висина на процентот одобрен во мерките.

(2) Одобрената и исплатената финансиска помош по основ на склучен договор за финансиска поддршка за рурален развој се неповратни особено во следниве случаеви:

- доколку корисникот не го отуѓил постојаното средство кое е предмет на ко-финансирање за времетраење на договорот за користење на финансиска поддршка;

- доколку корисникот при оштета на постојаното средство кое е предмет на ко-финансирање не ја известил Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за времетраење на договорот за користење на финансиска поддршка;

-доколку корисникот за времетрасење на договорот за користење на финансиска поддршка не ја нарушил намената на инвестицијата и не отстапил од намената и условите за кои му се доделен и средствата

(2) Исплатата на средства може да биде еднократна или во две рати:

- За набавка на машини и опрема, плаќањето ќе се врши еднократно по реализација на инвестицијата.
- За инвестиции кои се однесуваат на изградба и реконструкција на објекти вклучувајќи и опрема, плаќањето може да се направи во најмногу две рати, по барање на корисниците.

(3) Барателите можат да поднесат неколку барања во рамките на оваа програма, под услов претходните проекти да се успешно завршени односно исплатени.

(4) Еден корисник поднесува посебно барање за скоја мерка од оваа програма во оригинал примерок. Еден корисник може да поднесе повеќе барања по поединчна мерка во целиот период на спроведување на оваа Програма доколку ги исполншува следниве услови:

а) да не надмине максимална вредност на прифатени инвестиции за ко-финансирање

б) претходниот проект да е финализиран односно финансиската помош да е исплатена во целост.

(5) Корисникот може повторно да поднесе барање за користење на средства, по реализацијата и одобрувањето на претходниот проект и приемот на последната исплата за претходно одобрена инвестиција.

(6) Во случај кога корисникот користел средства за набавка на трактор, не може да поднесе друго барање во кое се предлага инвестиција за набавка на трактор, т.е. едно земјоделско стопанство може да набави само еден трактор преку оваа Програма.

(7) Сите документи поврзани со користење на финансиска помош од оваа Програма корисникот е должен да ги чува во период од 5 години по датумот на последната исплата.

(8) Извршувањето на сите мерки предвидени со оваа Програма с по пат на јавен повик кој го објавува Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во рамките на расположливите средства за спроведување на оваа Програма. Доколку средствата за спроведување на оваа програма не се реализираат во целост, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој е должна да го повтори огласот не подоцна од 60 работни дена од последниот ден за поднесување на барања предвиден со претходниот јавен повик.

(9) Во случај кога за реализација на поединчна мерка се потребни повеќе средства од предвидените со програмата, а друга мерка е нецелосно реализирана, може да се врши пренамена во рамките на вкупно расположливите средства, согласно со одредбите на Секторската Слогодба.

(10) Финансиската помош доделена согласно оваа Програма не се однесува за трошоците направени за:

- а) даночи, вклучително и данокот на додадена вредност
- б) парински и увозни такси, или други сродни давачки
- в) набавка, закуп или лизинг на земјиште и на постоечки објекти, независно од тоа дали лизингот резултира со префрлување на сопственост на корисникот на лизингот
- г) прекршочни, парични казни и судски трошоци
- д) оперативни трошоци;
- ѓ) користени машини и опрема
- е) купување на права за земјоделско производство, животни, годишни растенија и нивно засадување;
- ж) банкарски провизии, трошоци за гаранции и сродни плаќања
- з) плаќање во натура
- и) набавка на права за земјоделско производство, животни, едно-годишни пасади и посеви
- и) трошоци за одржување, амортизација и трошоци за наем;
- ј) трошоци поврзани со договор за лизинг како што се маржа/провизија, камата за рефинансирали трошоци, дополнителни исплати поврзани со договор за лизинг и осигурување на предметот на лизинг.

VII.

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4651/1
29 јуни 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Прилог 1: Складирање и управување со шталско ѓубре

- 1) Конструкциите за складирање на шталско ѓубре треба да бидат дизајнирани и управувани за задржување на шталското ѓубре (вклучувајќи и отпадни води, загаден исцедок, и шталско ѓубре измешано со отпадоци или постилка) без било какво испуштање во земјата и во водите;
- 2) За складирање на шталското ѓубре следниве начини на складирање може да бидат предложени од страна на баратлот:
 - а. надворешен простор единствено за складирање на цврсто шталско ѓубре, или
 - б.надворешни подземни простори за складирање или надворешни надземни резервоари за складирање или лагуни, за складирање на течно шталско ѓубре или
 - в.длабоки јами кои се наоѓаат под објектот за сместување на животните оддалечени од просторијата за молжење или просторијата за обработка

а. Надворешен простор единствено за складирање на цврсто шталско ѓубре

Минимални барања за складирање на цврсто шталско ѓубре:

- 1) Во случај на складирање на шталско ѓубре во цврста состојба, треба да се предвиди простор со најмалку три странични сидови каде што се собира шталското ѓубре, следејќи ги овие препораки:
 - осоката треба да биде одвоена од цврстото ѓубре и насочена во складиште за осока (примениливо само за говеда и свињи).
 - површината на основата за складирање на цврсто шталско ѓубре во купови треба да биде поставена на повисока основа за да се спречи излевање.
 - подот и сидовите треба да бидат направени од водоотпорен материјал кои пред складирање треба да бидат покриени со слој на вливачки материјал (супстрат од сецкана слама, листови итн.) за да се впијат остатоците од течното шталско ѓубре. Непропустливи одводни канали поврзани со складиште за осока или резервоар може да се предвидат за одведување на преостанатата течност (примениливо само за говеда и свињи).
 - куповите треба да бидат покриени со материјал (со покривка или со дебел слој од тресест, сецкана слама и сл.) за спречување на непријатна миризба како и покриени со кров за заштита од дожд и сонце.
 - куповите шталско ѓубре треба да бидат оддалечени најмалку 30 m од секаков вид на бунар и не треба да бидат на брег или крајбрежје на водно тело, заштитена зона за вода за пиење. Исто така, тие не треба да бидат прилепени или близу до штапите за одгледување.
 - капацитетот на просторот треба да овозможи складирање на цврсто шталско ѓубре за временски период од најмалку 12 недели.

б. Надворешни подземни простори за складирање или надворешни надземни резервоари за складирање или лагуни

Минимални барања за складирање на полу-цврсто или течно шталско ѓубре (примениливо само за говеда и свињи):

Во случај на складирање на шталско ѓубре во полу-цврста или течна состојба треба да се предвидат надземни резервоари или простори за складирање или подземни резервоари или простори за складирање или лагуни, следејќи ги овие препораки:

- во случај на надземни резервоари, резервоарот треба да биде покриен (подвижна мембрана или материјал отпорен на продирање на воздух или друго) и да постојат услови за проветрување за да се избегне насобирање на смртоносни гасови и испумпување;
- во случај на надземни резервоари, подземни простори за складирање или лагуни на отворено, подовите и сидовите треба да бидат водоотпорни и да биде спречена секоја можност за истекување.


- земјиштето каде што се наоѓа просторот за складирање треба да биде ограден со ограда во висина од најмалку 1,5 м и соодветно обележано со знак за предупредување за опасност и забрана за неовластен пристап.
- полу-цврстото или течното шталско губре не смее да биде насочено кон главниот канализациски систем;
- капацитетот на резервоарот или лагуната треба да овозможи складирање на полу-цврсто или течно шталско губре за временски период од најмалку 16 недели.

в. Длабоки јами кои се наоѓаат под објектот за сместување на животните

Минимални барања за складирање на полу-цврсто или течно шталско губре со длабоки јами кои се наоѓаат под просторот за одгледување (примениво само за говеда и свињи):

- длабоките јами кои се наоѓаат под објектот за сместување на животните треба да се оддалечени од просторијата за молзење или просторијата за обработка.
- во случај на складирање на шталско губре во полу-цврста или течна состојба надземни резервоари за складирање или подземни простори за складирање на течното губре и доколку е потребно да се предвиди соодветен систем за испумпување/мешање.
- во случај на надземни резервоари, резервоарот треба да биде покриен (на пример: подвижна мембрана или материјал отпорен на пронирање на воздух или друго) и да постојат услови за проветрување за да се избегне насобирање на смртоносни гасови и испумпување/мешање;
- во случај на подземни простори за складирање или лагуни на отворено, подовите и сидовите треба да бидат водоотпорни и да биде спречена секоја можност за истекување.
- земјиштето каде што се наоѓа просторот за складирање тресба да биде ограден со ограда во висина од најмалку 1,5 м и соодветно обележано со знак за предупредување за опасност и забрана за неовластен пристап..
- течното шталско губре не смее да биде насочено кон главниот канализациски систем.
- капацитетот на резервоарот или лагуната треба да овозможи складирање на течно шталско губре за временски период од најмалку 16 недели.

Пример на систем за складирање и управување со шталско губре во случај на длабоки јами кои се наоѓаат под објектот за сместување на животните за складирање на течно шталско губре:



Систем за отстранување на течно губре: 1 – канал за течно губре; 2 - јама за преспумпување; 3 - пумпа; 4 - нагорна цевка за течно губре; 5 - резервоар за течно губре; 6 – вентилатор

ПРИЛОГ 2: Листа на прифатливи трошоци за мерка 101

| ЛИСТА НА ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ ЗА МЕРКА 101 | |
|---|---|
| код | Опис на прифатливите трошопи |
| (1011) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЛОЗОВИ НАСАДИ |
| (10111) | Обновување и модернизација на лозови насади |
| 10111/1 | <i>Набавка на повеќегодишни растенија</i> |
| 10111/11 | Набавка на материјал за садење, калемење и подлоги на вински сорти (со исклучок на хибридните сорти Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton и Herbemont) |
| 10111/2 | <i>Изградба/Реконструкција</i> |
| 10111/21 | Градежни материјали/компоненти за поставување/ подобрување на потпорна конструкција (не се вклучени столбови за означување) |
| 10111/22 | Градежни материјали/компоненти за поставување/подобрување на заштитни мрежи или покривки вклучително и поставување на опрема за заштита од птици и опрема за заштита од гром |
| 10111/23 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително подобрување/обезбедување на производство на слектрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема |
| 10111/24 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, ѕубриња и опрема за лична заштита |
| 10111/3 | <i>Земјоделски машини и опрема за лозов насад</i> |
| 10111/31 | Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фартираѓаја |
| 10111/32 | Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола |
| 10111/33 | Опрема за мерење на надворешната температура, влажност на почвата и влажност на воздухот |
| 10111/34 | Опрема за заштитни мрски и покривки, заштита од птици, заштита од гром |
| 10111/35 | Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата, меѓуредова обработка, кроене, мулчери, косилки, секачи чистачи на плевел заштита на посевот (прскачки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), єубрење (опрема за растурање на вештачки єубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско єубре) и берба |
| 10111/36 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствени единици за лозови насади) |

| | |
|----------------|---|
| (1012) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ОВОШНИ НАСАДИ |
| (10121) | Обновување и модернизација на овопни насади |
| 10121/1 | Набавка на повеќегодишни растенија |
| 10121/11 | Набавка на материјал за садење/калемење и подлоги на овошни сорти (вклучително сорти на трпезно грозје) |
| 10121/2 | Изградба/Реконструкција |
| 10121/21 | Градежни материјали/компоненти за поставување/ подобрување на потпорна конструкција (не се вклучени столбови за означување) |
| 10121/22 | Градежни материјали/компоненти за поставување/подобрување на заштитни мрежи или покривки вклучително и поставување на опрема за заштита од птици и опрема за заштита од гром |
| 10121/23 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително подобрување/обезбедување на производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи снаги за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема |
| 10121/24 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, ѕубриња и опрема за лична заштита |
| 10121/25 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за пост-бербени активности (подготовка, пакување и складирање на свежо овошје), обезбедување на дополнителни хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) административен простор (канцеларии) и за поставување на потребната опрема |
| 10121/26 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии (објекти за пост-бербени активности) |
| 10121/27 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта на фарма и патна мрежа за извршување на земјоделските операции на фарма и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| 10121/3 | Опрема |
| 10121/31 | Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација |
| 10121/32 | Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола |
| 10121/33 | Опрема за мерење на надворешната температура, влажност на почвата и влажност на воздухот |
| 10121/34 | Опрема за заштитни мрежи и покривки, заштита од птици, заштита од гром |

| | |
|----------------|---|
| 10121/35 | Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата, меѓуредова обработка, кроене, мулчери, косилки, секачи чистачи на плевел заштита на посевот (прскалки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), ѓубрење (опрема за растурање на вештачки ѓубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѓубре) и берба |
| 10121/36 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствени единици за овошни насади) |
| 10121/4 | <i>Опрема за пост-бербени активности</i> |
| 10121/41 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10121/42 | Опрема за хигиски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата |
| 10121/43 | Опрема за подготвка за сортирање, саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, пресмачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали |
| 10121/44 | Опрема за разладување, ладење и замрзнување |
| 10121/45 | Опрема за бележење на овошје, пакување и етикетирање |
| 10121/46 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушки, транспортни приколки, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина |
| 10121/47 | Опрема за управување со отпад и складирање на отпад (вклучително и компостирање) |
| 10121/48 | Опрема за систем за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање и дистрибуција, компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително и сензори |
| 10121/49 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за пост-бербени активности) |
| (1013) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУК |
| (10131) | Изградба и/или реконструкција и модернизација на пластеници (со исклучок на тунелски фолии) и стакленици |
| 10131/1 | <i>Изградба/или Реконструкција</i> |
| 10131/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на пластеници (пластична фолија или панели треба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години) |
| 10131/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на стакленици |
| 10131/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на капацитети за расадници за зеленчуков расад |
| 10131/14 | Градежни материјали/компоненти за капацитети и поставување на беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично) |
| 10131/15 | Градежни материјали и елементи за обезбедување на придружни капацитети на пластеник/стакленик за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително и складирање на хигиенски, дезинфекцијски и санитарни производи и простор за вработените), магацини за гориво/газ и административен простор |

| | |
|----------------|--|
| 10131/16 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително производство и напојување со електрична снергија, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема |
| 10131/17 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, губриња и опрема за лична заштита |
| 10131/18 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за пост-бербени активности (подготовка, пакување и складирање на свеж зеленчук), обезбедување на дополнителни хигисински и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) административен простор (канцеларии) и за поставување на потребната опрема |
| 10131/19 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии (за пластеници, стакленици, расадници и објекти за пост-бербени активности) |
| 10131/20 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта на фарма и патна мрежа за извршување на земјоделските операции на фарма и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| 10131/2 | Опрема за пластеници/стакленици |
| 10131/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи снергији |
| 10131/22 | Опрема за заштита на пластеници/стакленици од врнеки од град |
| 10131/23 | Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација |
| 10131/24 | Опрема за расадување, складирање и манипулација на зеленчуков саден материјал |
| 10131/25 | Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата, зголемување на концентрација на CO ₂ , светла, завеси за засенчување |
| 10131/26 | Опрема и машини за беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично) |
| 10131/27 | Опрема за подготовка и мешање на губриња, супстрати, производи за заштита на растенијата, |
| 10131/28 | Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготовкa на почва, садење, заштита на посевот (прскачки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), губрење (опрема за раствурање на вештачки губриња, опрема за раствурање на цврсто и течно органско губре) и берба |
| 10131/29 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за активности во пластеници/стакленици и расадници) |

| 10131/3 | Опрема за пост-бербени активности |
|----------------|---|
| 10131/31 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10131/32 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата |
| 10131/33 | Опрема за подготвка за сортирање, саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, пресмачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали |
| 10131/34 | Опрема за разладување, ладење и замрзнување |
| 10131/35 | Опрема за пакување и етикетирање |
| 10131/36 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушки, транспортни приколки, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина |
| 10131/37 | Опрема за управување со отпад и складирање на отпад (вклучително и компостирање) |
| 10131/38 | Опрема за систем за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на присм, складирање и дистрибуција, компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително и сензори |
| 10131/39 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за пост-бербени активности) |
| (10132) | Модернизација на производството на зеленчук на отворено |
| 10132/1 | Изградба или Реконструкција |
| 10132/11 | Градежни материјали/компоненти за поставување/подобрување на заштитни мрежи или покривки вклучително и поставување на опрема за заштита од птици и опрема за заштита од гром |
| 10132/12 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување и поставување/чување на потребната опрема вклучително подобрување/обезбедување на производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема |
| 10132/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, ѕубриња и опрема за лична заштита |
| 10132/14 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на капацитети за расадници за зеленчуков саден материјал вклучително капацитети и поставување на беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично) (во случај на расадници во пластеник - пластична фолија или пансли треба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години), вклучително и за капацитети за складирање на семе и саден материјал и дистрибуција |
| 10132/15 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително производство и напојување со електрична енергија, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема |

| | |
|----------------|---|
| 10132/16 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на производи за заштита на растенијата, губриња и опрема за лична заштита |
| 10132/17 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за пост-бербени активности (подготовка, пакување и складирање на свеж зеленчук), обезбедување на дополнителни хигисенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигисенски и санитарни производи и простор за вработените) административен простор (канцеларији) и за поставување на потребната опрема |
| 10132/18 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии (за расадници и објекти за пост-бербени активности) |
| 10132/19 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта на фарма и патна мрежа за извршување на земјоделските операции на фарма и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| 10132/2 | <i>Опрема за обработка на зеленчук на отворено</i> |
| 10132/21 | Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микропрскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација (за зеленчук на отворено и за расадници) |
| 10132/22 | Опрема за заштитни мрски и покривки, заштита од птици, заштита од гром |
| 10132/23 | Опрема за мерсне и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот |
| 10132/24 | Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготовка на почва, садење, заштита на посевот (прскалки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), губрење (опрема за растурање на вештачки губриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско губре) и берба |
| 10132/25 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствени единици за зеленчук) |
| 10132/3 | <i>Опрема за расадници</i> |
| 10132/31 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии вклучително заштитни покривки од врнежи од град во случај на расадници во пластеници/стакленици |
| 10132/32 | Опрема за расадување, складирање и манипулација на зеленчуков саден материјал |
| 10132/33 | Опрема за мерене и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата |
| 10132/34 | Опрема и машини за беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично) |
| 10132/35 | Опрема за подготовкa и мешање на губриња, супстрати, производи за заштита на растенијата, |
| 10132/36 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за активности во расадници) |

| | |
|----------------|---|
| 10132/4 | Опрема за пост-бербени активности |
| 10132/41 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10132/42 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата |
| 10132/43 | Опрема за подготовка за сортирање, саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, премачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали |
| 10132/44 | Опрема за разладување, ладење и замрзнување |
| 10132/45 | Опрема за пакување и етикетирање |
| 10132/46 | Опрема и машини за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки, системи на подвигна лента, опрема за мерење на тежина |
| 10132/47 | Опрема за управување со отпад и складирање на отпад (вклучително и компостирање) |
| 10132/48 | Опрема за систем за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на присм, складирање и дистрибуција |
| 10132/49 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за пост-бербени активности) |
| (1014) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЕКО |
| (10141) | Изградба и/или реконструкција на објекти за одгледување на молзни животни (крави, овци и кози) |
| 10141/1 | Изградба/или Реконструкција |
| 10141/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за одгледување на молзни говеда, овци и кози и за поставување на потребната опрема сместување на животни |
| 10141/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за обезбедување на одделни простории за оплодување, сместување на подмладокот, сместување на возрасни животни, карантин отстранување на животински трупови, објекти за молзење, молзилишта и складирање на млеко, контрола на квалитет на млеко, и за поставување на потребната опрема |
| 10141/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително простории за складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 10141/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација и климатизација, системи за ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10141/15 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на дополнителни објекти/амбари/хангари за складирање на материјал за постелка, кабаста храна, силажа, складирање на зреести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материји, подготовкa на храна и за поставување/чување на потребната опрема |

| | |
|----------------|--|
| 10141/16 | Градежни материјали/компоненти за овозможување на чистење на шталско губре, собирање, отстранување и складирање на шталско губре и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10141/17 | Градежни материјали/компоненти за оградување на објектите на сточарска фарма. дворните места за одгледување , контрола на движењето на отворено, дезинфекциони бариери, пристапен пат на фарма и патна мрежа за извршување на потребните земјоделски опрации |
| 10141/18 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема вклучително производство и напојување со електрична енергија, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и поставување/чување на потребната опрема |
| 10141/19 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување, објекти за складирање на семе, производи за заштита на растенијата, губриња и опрема за лична заштита |
| 10141/2 | Опрема за одгледување на животни и дополнителни капацитети |
| 10141/21 | Опрема за просторот за одгледување - боксови и простори за врзување, порти за стојалишта, плочи за лежишта, стеги, порти, контрола на движењето, четки, влезни завеси, прекривање на подови, системи за напојување и исхрана, опрема за мерење на тежина, кантар. |
| 10141/22 | Опрема за оплодување, сместување на подмладокот , сместување на возрасни животни, карантин отстранување на животински трупови |
| 10141/23 | Опрема и специјални машини за молзење, молзилишта, контрола на квалитет на млеко и складирање на млеко вклучително специјални садови за транспорт |
| 10141/24 | Опрема за хигиснски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиснски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) |
| 10141/25 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација и климатизација. системи за ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода. практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10141/26 | Опрема и специјални машини за подготовкa за складирање и за складирање на материјал за постелка, кабаста храна, силажа, зрнести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материи и подготовкa на храна вклучително опрема и машини за манипулација (товарање и растоварање, елеватори). опрема и машини подготовкa на сточна храна, мешавини, мешалки и разнесувачи. опрема за мерење на тежина и транспорт |
| 10141/27 | Специјална опрема за молзни говеда - системи за прскање на крави за време на големи летни горештини и третман на чапунки |
| 10141/28 | Опрема и машини за чистење на шталско губре. управување и складирање вклучително пумпи, мешалки, сепаратори, товарање и за транспорт на шталско губре и транспортни резервоари/приколки |
| 10141/29 | Опрема за обележување на животни и водење на евидентија и компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само прифатливата опрема и операции на сточарско млекарска фарма) |

| | |
|------------------|--|
| 10141/3 | Земјоделска механизација и опрема |
| 10141/31 | Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микропрскали и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително фертиригација за сточна храна, зрнести култури и ливади |
| 10141/32 | Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мрснис и контрола |
| 10141/33 | Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготовка на почва, садење, сеење, заштита на посевот (прскали за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), ѕубрење (опрема за растурање на вештачки ѕубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѕубре) и собирање на реколта/косење на сточна храна, зрнести култури (не се прифатливи комбајни за жнеене на зрнести култури) и обработка на ливади (вклучително балирање, полнење) |
| 10141/34 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствената единица) |
| (1015) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ВО ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО |
| (10151) | Изградба и/или реконструкција на објекти за одгледување на свињи |
| (10151/1) | Изградба/Реконструкција |
| 10151/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за одгледување на маторици и гоеници и за поставување на потребната опрема |
| 10151/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за обезбедување на одделни простори за нерези и оплодување, бременост, опрасување, одгледување, гоење, карантин и отстранување на животински трупови и за поставување на потребната опрема |
| 10151/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 10151/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10151/15 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на дополнителни објекти/амбари/хангари за складирање на материјал за постелка, храна, складирање на зрнести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материјали, подготовкa на храна и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10151/16 | Градежни материјали/компоненти за овозможување на чистење на шталско ѕубре, собирање, отстранување и складирање на шталско ѕубре и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10151/17 | Градежни материјали/компоненти за оградување на објектите на сточарска фарма, дворните места за одгледување, контрола на движесност на отворено, дезинфекциони бариери, пристапен пат на фарма и патна мрежа за извршување на потребните земјоделски операции |

| | |
|------------------|--|
| 10151/18 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема |
| 10151/19 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на услови за чување на земјоделските машини и опрема, објекти за складирање на семе, производи за заштита на растенијата, губриња и опрема за лична заштита |
| (10151/2) | Опрема за одгледување на животни и дополнителни капацитети |
| 10151/21 | Опрема за простори за одгледување на материци и гоеници вклучително за опремување на одделни простори за нерези, оплодување, бременост, опрасување, одгледување, хранилишта, гоење, карантин и отстранување на животински трупови и системи за исхрана и напојување |
| 10151/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) |
| 10151/23 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10151/24 | Опрема и специјални машини за подготовка за складирање и за складирање на материјал за постелка, кабаста храна, зрнести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материји и подготовка на храна вклучително опрема и машини за манипулација (товарање и растоварање, слеватори), опрема и машини подготвка на сточна храна, мешавини, мешалки и размисувачи, опрема за мерење на тежина и транспорт |
| 10151/25 | Опрема и машини за чистење на шталско губре, управување и складирање вклучително пумпи, мешалки, сепаратори, товарање и за транспорт на шталско губре и транспортни резервоари/приколки |
| 10151/26 | Опрема за транспорт на товни свињи до кланици (специјални приколки за транспорт) |
| 10151/27 | Опрема за обслежување на животни и водсъс на свиденција |
| 10151/28 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само прифатливата опрема и операции на свињарска фарма) |
| (10151/3) | Земјоделски машини и опрема |
| 10151/31 | Опрема за надградба на системот за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително фертиригација за одгледување на сточна храна и зрнести култури |
| 10151/32 | Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола |
| 10151/33 | Земјоделски машини (трактори до 82kW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготвка на почва, садење, сеење, заштита на посевот (прскачки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, приклучни, грбни или самоподвижни), губрење (опрема за растурање на вештачки губриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско губре) и собирање на ресолта/косење на сточна храна и зрнести култури (не со прифатливи комбајни за жнење на зрнести култури) |
| 10151/34 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствената единица) |

| | |
|------------------|--|
| (10152) | Воспоставување на нови живинарски капацитети за одгледување на бројлери и модернизација на постбечки |
| (10152/1) | Изградба/Реконструкција |
| 10152/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за одгледување на живина (бројлери) и за поставување на потребната опрема |
| 10152/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјоделски објекти за обезбедување на одделни простори за производство на еднодневни пилиња, карантин и отстранување на животински трупови и за поставување на потребната опрема |
| 10152/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 10152/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична снага и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10152/15 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на дополнителни објекти/ амбари/хангари за складирање на материјал за постелка, подготвка на храна, складирање на други компоненти за исхрана и хранливи материјали и зреести култури, и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10152/16 | Градежни материјали/компоненти за овозможување на чистење на шталско губре, собирање, отстранување и складирање на шталско губре и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10152/17 | Градежни материјали/компоненти за оградување на објектите на живинарска фарма, дезинфекциони бариси, пристапен пат на фарма и патна мрежа за извршување на потребните земјоделски операции |
| 10152/18 | Градежни материјали/компоненти за поставување на систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив) и поставување/чување на потребната опрема |
| 10152/19 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на услови за чување на земјоделските машини и опрема, објекти за складирање на семе, производи за заштита на растенијата, губриња и опрема за лична заштита |
| (10152/2) | Опрема за одгледување на живина и дополнителни капацитети |
| 10152/21 | Опрема за простори за одгледување на живина, размножување, карантин, заштита од болести и отстранување на животински трупови и за системи за исхрана и напојување |
| 10152/22 | Опрема за транспорт на бројлери до кланици (приколки, кафези) |
| 10152/23 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) |
| 10152/24 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |

| | |
|------------------|--|
| 10152/25 | Опрема и специјални машини за подготвка за складирање и за складирање на материјал за постелка, кабаста храна и зрнести култури, други компоненти за исхрана и хранливи материји и подготвка на храна вклучително опрема и машини за манипулација (товарање и растоварање, елеватори), опрема и машини подготвка на сточна храна, мешавини, мешалки и разнесувачи, опрема за мерење на тежина и транспорт |
| 10152/26 | Опрема и машини за чистење на шталско ѓубре, управување и складирање вклучително товарање на шталско ѓубре, машини за транспорт на шталско ѓубре и транспортни приколки |
| 10152/27 | Опрема за обележување на животни и водење на евиденција |
| 10152/28 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само прифатливата опрема и операции на живинарскафарма) |
| (10152/3) | Земјоделски машини и опрема |
| 10152/31 | Опрема за надградба на системот за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскачки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително фертиригација за одгледување на сточна храна и зрнести култури |
| 10152/32 | Опрема за производство на електрична енергија, инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола |
| 10152/33 | Земјоделски машини (трактори до 82KW, култиватори, мотокултиватори) и опрема за обработка на почвата и орање, подготвка на почва, садење, сеќење, заштита на посевот (прскачки за заштитни средства, атомизери, опрашувачи - монтажни за сите теренски возила, преносни, грбни или самоподвижни), ѓубрење (опрема за растурање на вештачки ѓубриња, опрема за растурање на цврсто и течно органско ѓубре) и собирање на реколта/косење на сточна храна и зрнести култури (ислесни прифатливи комбајни за жнење на зрнести култури) |
| 10152/34 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за производствената единица) |
| 101.A | ЛИСТА НА ПРИФАТЛИВИ РАБОТИ ЗА МЕРКА 101 |
| 101.A1 | Листа на посебни прифатливи работи за повеќегодишни насади (Група на инвестиции 10111, 10121) |
| 101.A1.1 | Чистење на теренот <ul style="list-style-type: none"> - сечење и изнесување на гранки, - корисење на ќутици, - чистење на корења, - транспорт на материјалите до најблиското ѓубриште - помошни активности |
| 101.A1.2 | Подготовка на почвата за садење <ul style="list-style-type: none"> - длабоко орање, - расчистување на камења, - рамнење, - плитка обработка, - размерување и означување (вклучени се столбови за означување), - отварање на бразди |
| 101.A1.3 | Садење <ul style="list-style-type: none"> - копање на дупки, - садење, - калемсење |

| | |
|---------------|--|
| 101.A1.4 | Активности за поставување <ul style="list-style-type: none"> - поставување на систем за потпорна конструкција, - поставување на заштитни мрежи или покривки |
| 101.A2 | Листа на работи за изградба/реконструкција (Група на инвестиции 10111, 10121, 10131, 10132, 10141, 10151, 10152) |
| 101.A2.1 | Активности поврзани со уривање <ul style="list-style-type: none"> - уривање на постоечки објекти - уривање на постоечки конструкции - превоз на материјали до најблиската депонија - помошни активности |
| 101.A2.2 | Земјени работи <ul style="list-style-type: none"> - површински ископ на хумус - ископ на земја - ископ на темели - изградба на камен насип под темелите - поставување/извадба на тсмсл - транспорт на материјали - помошни активности |
| 101.A2.3 | Бетонирачки работи <ul style="list-style-type: none"> - изградба на бетонски темели - поставување на соодветни конструкции - поставување на арматура - изградба на бетонски под, греди, бетонски насип - бетонирачки работи во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - поставување на каналски систем - помошни активности |
| 101.A2.4 | Сидарски активности <ul style="list-style-type: none"> - сидање/поставување сидови - хоризонтална и вертикална изолација на објектот - грубо малтерисување на таванот и сидовите во објектот - изградба на рамки за прозори и врати - работи во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - изградба на други мали елементи во објектот (оџак, вентилацијски систем итн.) - помошни активности |
| 101.A2.5 | Дрвенарија <ul style="list-style-type: none"> - изградба на сите елементи поврзани со новиот објект или прилагодување на стариот објект - поставување на дрвени конструкции (темели, греди, покривни конструкции) - дрвенарија во смисла на прекривање на под, оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - воспоставување на мали дрвени конструкции - помошни активности |
| 101.A2.6 | Фасадерски активности <ul style="list-style-type: none"> - покривање на фасади - изолација - покривање на сидови - поставување на подлога за фасада - поставување на соодветни монтажни елементи - помошни активности |

| | |
|-----------|--|
| 101.A2.7 | Активности за кровни конструкции <ul style="list-style-type: none"> - поставување на кровна конструкција зависно од покривниот материјал - кровно покривање - помошни активности |
| 101.A2.8 | Лимарски активности <ul style="list-style-type: none"> - изградба на олуци - изградба на атмосферска канализација - заштита од снег - помошни активности |
| 101.A2.9 | Активности за поставување на керамички елементи <ul style="list-style-type: none"> - подготвување на база за поставување на керамички елементи - поставување на керамички елементи - завршни активности поврзани со поставување на керамички елементи - помошни активности |
| 101.A2.10 | Столарија <ul style="list-style-type: none"> - изградба на прозорци, врати, дрвена ограда, скалила итн. - изградба на дрвени елементи за внатрешно и надворешно уредување - помошни активности |
| 101.A2.11 | Активности поврзани со поставување на под <ul style="list-style-type: none"> - поставување на подна основа - поставување на под - завршни активности - помошни активности |
| 101.A2.12 | Молерски активности <ul style="list-style-type: none"> - таванско и сидно бојадисување - бојадисување на дрвни и метални површини - помошни активности |
| 101.A2.13 | Браварија <ul style="list-style-type: none"> - изработка на метални елементи - поставување на метална конструкција - поставување ограда (балкони, скалила итн.) и оградување околу објектот - поставување на соодветни монтажни метални елементи - помошни активности |
| 101.A2.14 | Активности што вклучуваат камен <ul style="list-style-type: none"> - изградба на елементи од камен - сидање со камен/камени слоеви - изградба на елементи од камен во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - помошни активности |
| 101.A2.15 | Инсталирање на комунални <ul style="list-style-type: none"> - поставување на напојување со електрична енергија - поставување на снабдување со гас - поставување на внатрешна и надворешна електрична инсталација - поставување на систем за одводнување - поставување на водовод и поставување на резервоари за вода, хидрофори итн. - поставување на внатрешна канализациска мрежа и надворешна за поврзување со секундарна канализациска мрежа или септичка јама/резервоар - поставување септичка јама/резервоар - поставување на внатрешна санитарна опрема - поставување на системи за греене, вентилација, климатизација и системи за прочистување на воздух/вода (системи за греене и ладење), микроклиматски системи |

| | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - инсталација на опрема за третман на вода и прочистителни станици - помошни активности - поставување на елементите за конструкција и материјалите за градба - инсталација на други помошни предмети, |
| 101.A2.16 | <p>Други активности</p> <ul style="list-style-type: none"> - воведување на возни/паркинг места - воведување на пристапни патишта и патна мрежа (пристапни патишта на фарма и патна мрежа за извршување на земјоделските операции) - уредување (со исклучок на трошоците за растенија и семиња за хортикултура) - други помошни активности |
| 101.A3 | Листа на прифатливи работи за поставување на опрема |
| 101.A3.1 | Поставување на прифатлива опрема и машини |
| 101.A3.2 | Поставување на систем за наводнување вклучително уреди за фертиригација |
| 101.A3.3 | Поставување на опрема за практики за заштеда на енергија |
| 101.A3.4 | Поставување на опрема за користење на обновливи енергии (ветерна, сончева, геотермална) |
| 101.A3.5 | Поставување на компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| 101.Б | ОПШТИ ТРОШОЦИ ЗА МЕРКА 101 |
| 101.Б1 | Листа на општи трошоци за подготвока на деловен план |
| 101.Б1.1 | Консултантски трошоци за подготвока на првични студии, анализи, собирање на податоци, физибилити студии и други планска документи |
| 101.Б1.2 | Трошоци за услуги од архитекти и инженери во секоја фаза на планирање: подготвока на идејниот проект, физибилити студии, технички проект, придружни проекти итн. |
| 101.Б1.3 | Консултантски трошоци за теренски испитувања кои се состојат од геолошки, хидролошки студии, студии за животна средина, итн. |
| 101.Б1.4 | Консултантски трошоци (вклучително патни трошоци и дневници) за изработка на деловен план (вклучително Технички предлог проект) во согласност со објавените Упатства за корисници на ИПАРД Програмата 2007-2013 |
| 101.Б1.5 | Други трошоци за собирање на дополнителни документи и дозволи |
| 101.Б2 | Општи трошоци за спроведување на проект |
| 101.Б2.1 | Консултантски трошоци (вклучително патни трошоци и дневници) за давање на техничка помош за управување со проект во текот на спроведувањето на проектот (на повеќе од три стручни лица) |
| 101.Б2.2 | Трошоци за услуги на архитекти и инженери за надзор на работи за изградба / ресконструкција на локацијата каде што се гради просектот извршен од страна на лиценциран надзорен инженер на проектот и градежен ревидент |
| 101.Б2.3 | Трошоци за давање на конструкторски услуги |
| 101.Б3 | Општи трошоци за стекнување на патентни права и лиценци |
| 101.Б3.1 | Стекнување на патентни права |
| 101.Б3.2 | Стекнување на лиценци |
| 101.Б4 | Трошоци за публицитет и информирање за инвестицијата |
| 101.Б4.1 | Дизајн на материјалот за публицитет и информирање |
| 101.Б4.2 | Печатење на материјалот за публицитет и информирање |
| 101.Б4.3 | Елементи за конструкција на билборди |

ПРИЛОГ 3: Листа на прифатливи трошоци за мерка 103

| ЛИСТА НА ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ ЗА МЕРКА 103 | |
|---|--|
| код | Опис на прифатливите трошоци |
| (1031) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИНО |
| (10311) | Подобрување на квалитетот на виното |
| 10311/1 | Изградба/Реконструкција |
| 10311/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10311/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10311/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10311/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10311/2 | Опрема |
| 10311/21 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10311/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10311/23 | Опрема за прием и мерење на грозде (вклучително ваги за мерење на тежина) за гмечење на грозде. |
| 10311/24 | Опрема за груба филтрација на ферментиран гроздов сок и вино, системи за филтрирање и бистрење на вино вклучително резервоари/танкови (со исклучок на танкови за анаеробна ферментација и зрење), генератор за азот, вклучително пумпи, цевки и приклучоци за вино |
| 10311/25 | Опрема за стабилизирање на виното, вклучително чилери, танкови за ладење и танкови за ладно стабилизирање на вино, вклучително пумпи, цевки и приклучоци за вино |
| 10311/26 | Опрема и машини за шиширање/полнење на вино (вклучително подвижни и статични единици-линии за шиширање/полнење), етикетирање и пакување |
| 10311/27 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање, преработка, пакување и дистрибуција вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на вино (со исклучок на мебсл и стаклсен прибор) |
| 10311/28 | Опрема за отстранување на отпадот од грозде и вино, складирање и третман (вклучително за компостирање) |
| 10311/29 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |

| | |
|----------------|---|
| (1032) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК |
| (10321) | Воспоставување и модернизирање на откупни центри за овошје и зеленчук |
| 10321/1 | Изградба/Реконструкција |
| 10321/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти (собирање, прием, ладење и складирање вклучително за пакување и етикетирање), и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10321/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10321/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10321/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10321/15 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките на капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| 10321/2 | Опрема |
| 10321/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10321/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10321/23 | Опрема за подготвка за саламурење, чистење, мисење, сушење, дезинфекција, пресмачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали |
| 10321/24 | Опрема за разладување, ладење и замрзнување (не е прифатлива опрема за ULO ултра низок кислород), вклучително помошна опрема за складирање на сировини, адитиви, готови производи |
| 10321/25 | Опрема за бележење, пакување и етикетирање и опрема за дистрибуција (контейнер, палети, приколки, приколки за ладење) |
| 10321/26 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контейнери/палети, системи на подвигна лента, опрема за мерење на тежина |
| 10321/27 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително за компостирање) |
| 10321/28 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање и дистрибуција, компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| 10321/29 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за пост-бербсни активности) |
| (10322) | Модернизирање на производствените технологии во капацитетите за преработка на овошје и зеленчук |
| 10322/1 | Изградба/или Реконструкција |
| 10322/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за преработка на овошје и зеленчук вклучително објекти за собирање, прием, ладење и складирање, пакување и етикетирање, и за поставување/чување на потребната опрема |

| | |
|----------------|---|
| 10322/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10322/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10322/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10322/15 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| 10322/2 | Опрема |
| 10322/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10322/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10322/23 | Опрема за подготвка за саламурење, чистење, миење, сушење, дезинфекција, премачкување со восок, сортирање, класирање, отстранување на оштетени плодови, детектирање на метал и стакло или други цврсти материјали |
| 10322/24 | Опрема за разладување, ладење и замрзнување (не е прифатлива опрема за ULO ултра низок кислород), вклучително друга помошна опрема за складирање на сировини, адитиви, готови производи |
| 10322/25 | Опрема за предобработка на овошје и зеленчук (сечење, мелење, попарување/бланширање, разладување, конзервирање со сулфур, мацерација на пулпа, друга опрема за подготвка за предобработка). |
| 10322/26 | Опрема за преработка на овошје и зеленчук (ферментирање, сушење/дехидрирање, замрзнување, стерилизација/пастеризација) |
| 10322/27 | Опрема за шиширање, конзервирање, пакување и етикетирање и опрема за дистрибуција (контейнер, палети, приколки, приколки за ладење) |
| 10322/28 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, витушкари, транспортни приколки/контейнери/палети, системи на подвигна лента, опрема за мерење на тежина |
| 10322/29 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на присм, подготвка, складирање, преработка, пакување и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебсл и стаклен прибор) |
| 10322/30 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително за компостирање), станици за филтрирање/пречистување на вода |
| 10322/31 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| (103) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ |
| (10331) | Воспоставување и модернизирање на собирни центри за млеко |
| 10331/1 | Изградба/или Реконструкција |
| 10331/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти (собирање, прием, подготвка, ладење и складирање вклучително за пакување и етикетирање), и за поставување/чување на потребната опрема |

| | |
|----------------|---|
| 10331/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10331/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10331/14 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| 10331/2 | <i>Опрема</i> |
| 10331/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и слектрични инсталации, одвод, канализациони мрежки/рззервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи снаги |
| 10331/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10331/23 | Опрема за собирање на млеко (рззервоари за млеко, транспортни рззервоари за ладење) |
| 10331/24 | Опрема за прием на млеко (приемни рззервоари/такови, филтри, ладење, складирање) |
| 10331/25 | Опрема за складирање на млеко (рззервоари за ладење) |
| 10331/26 | Опрема за мерење на количина на млекото и прибор за мерење на квалитет |
| 10331/27 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на присм, подготвка, складирање, преработка, пакување и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на млеко (со исклучок на месец и стаклени прибор) |
| 10331/28 | Опрема за греење/ладење на вода, компресори |
| 10331/29 | Опрема за третман на отпадни води, станици за филтрирање / пречистување на вода и отстранување и третман на отпад од млеко |
| 10331/30 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| (10332) | <i>Инвестиции за модернизирање и технолошко осовременување на капацитетите за преработка на млеко</i> |
| 10332/1 | <i>Изградба/или Реконструкција</i> |
| 10332/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за преработка на млеко за вклучување на капацитети за собирање, прием, ладење и складирање, преработка, пакување и етикетирање и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10332/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10332/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработени) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 10332/14 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10332/15 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежки/рззервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |

| | |
|------------------|---|
| 10332/16 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| 10332/2 | Опрема |
| 10332/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи снсргии |
| 10332/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење и дезинфекција на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10332/23 | Опрема за собирање, прием и подготовкa на сурво млеко за преработка вклучително транспорт на сурво млеко (транспортни цистерни за ладење и резервоари), мерење на количината на млеко и прибор за месење на квалитет |
| 10332/24 | Опрема за пастеризирање, стерилизирање, УХТ (ултрапастеризирање) опрема |
| 10332/25 | Опрема за чистење и подготовкa на материјал за пакување |
| 10332/26 | Опрема за полнење, пакување, и амбалажирање и означување на млечни производи вклучително опрема за дистрибуција (контейнер, палети, приколки, приколки за ладење) |
| 10332/27 | Опрема за разладување, ладење и замрзнување на готови производи вклучително помошна опрема за складирање за складирање на адитиви кои не се од млеко |
| 10332/28 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контейнери/палети, системи на подвигна лента, опрема за мерење на тежина |
| 10332/29 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготовкa, складирање, преработка, пакување и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор) |
| 10332/30 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода |
| 10332/31 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| (1034) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА МЕСНИ ПРОИЗВОДИ |
| (10341) | Воспоставување на клниччен капацитет за живина |
| (10341/1) | Изградба/Реконструкција |
| 10341/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на одделни простории за пристигнување/присм на живи птици од местото на одгледување, подготовкa за колење, процесна колење, карантин за живи птици, пакување, складирање, проверка на квалитет, лабораториски простории и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10341/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10341/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработени-те) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 10341/14 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |

| | |
|-----------|--|
| 10341/15 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на снергија и користење на обновливи снергии |
| 10341/16 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| (10341/2) | Опрема: |
| 10341/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на снергија и користење на обновливи енергии |
| 10341/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и хигиенска и санитарна опрема за чистење и дезинфекција на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10341/23 | Опрема за карантин за живи птици и отстранување на животински трупови и опрема за внатрешни ветеринарни прегледи и ветеринарен прибор |
| 10341/24 | Опрема за ладење и греење на вода, компресор за воздух, чистач под висок притисок |
| 10341/25 | Опрема за кланица-опрема за зашеметување, опрема за искрварување, опрема за шурење, опрема за кубење на пердуви, опрема за евисцерација вклучително системи за пренос |
| 10341/26 | Опрема за подготовкa за складирање и складирање на месо вклучително ладење, разладување, ладно складирање, опрема за замрзнување |
| 10341/27 | Опрема за испитување на квалитет и сортирање |
| 10341/28 | Опрема за расекување и за обескостување, |
| 10341/29 | Опрема за пакување и етикетирање на месни производи вклучително опрема за дистрибуција (контейнер, палети, приколки, приколки за ладење) |
| 10341/30 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушки, транспортни приколки/контейнери/палети, системи на подвигна лента, опрема за мерење на тежина |
| 10341/31 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на присм, подготовкa, колење, складирање и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор) |
| 10341/32 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода |
| 10341/33 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| (10342) | Модернизирање и технолошко осовременување на постоечките клнични капацитети за говеда, свини, овци/јагниња и живина |
| (10342/1) | Изградба/Реконструкција |
| 10342/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на одделни простории за пристигнување/прием на живи животни/птици од местото на одгледување, подготовкa за колење, процесна колење, карантин за живи животни/птици, пакување, складирање, проверка на квалитет, лабораториски простории и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10342/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |

| | |
|-----------|--|
| 10342/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 10342/14 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10342/15 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10342/16 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрсја во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| (10342/2) | Опрема |
| 10342/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10342/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и хигиенска и санитарна опрема за чистење и дезинфекција на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10342/23 | Опрема за карантин за живи животни/птици и отстранување на животински трупови и опрема за внатрешни ветеринарни прегледи и ветеринарен прибор |
| 10342/24 | Опрема за ладење и греене на вода, компресор за воздух, чистач под висок притисок |
| 10342/25 | Опрема за кланица-опрема за зашеметување, опрема за искрварување, опрема за шурење, одерување, опрема за кубење на пердуви, отстранување на глава и стапала, расекување, опрема за евисцерација, перене-поткастрување, вклучително системи за пренос |
| 10342/26 | Опрема за подготовка за складирање и складирање на МССО вклучително ладење, разладување, ладно складирање, опрема за замрзнување |
| 10342/27 | Опрема за испитување на квалитет и сортирање |
| 10342/28 | Опрема за расекување и за обескостување. |
| 10342/29 | Опрема за пакување и етикетирање на месни производи вклучително опрема за дистрибуција (контейнер, палети, приколки, приколки за ладење) |
| 10342/30 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контейнери/палсти, системи на подвижна лента, опрема за мерсје на тежина |
| 10342/31 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготовкa, колење, складирање и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор) |
| 10342/32 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода |
| 10342/33 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |

| | |
|------------------|--|
| (10343) | Инвестиции за реструктуирање на капацитетите за преработка на месо |
| (10343/1) | Изградба/Реконструкција |
| 10343/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на одделни простории за пристигнување/прием на сировини , подготвка за обработка, преработка на месо, пакување, складирање (вклучително за адитиви и зачини), проверка на квалитет, лабораториски простории и за поставување/чување на потребната опрема |
| 10343/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10343/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 10343/14 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за трстман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 10343/15 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микро-климатски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, трстман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10343/16 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| (10343/2) | Опрема |
| 10343/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, трстман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 10343/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и хигиенска и санитарна опрема за чистење и дезинфекција на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 10343/23 | Постројките за прием на сировина и подготвка на сировина за обработка (расекување, обескостување итн.) |
| 10343/24 | Опрема за ладење и греење на вода, компресор за воздух, чистач под висок притисок |
| 10343/25 | Опрема за преработка на месо расекување/грубо сечење/уситнување (намалување на димензиите), мелење, мешање/мешалка/превртување, солење/саламурење, користење на зачини/адитиви кои не се од месо, пакување/полнење, ферментација и сушење, маринирање, термичка обработка, чадење |
| 10343/26 | Опрема за подготвка за складирање и складирање на месни производи вклучително ладење, разладување, ладно складирање, опрема за замрзнување и помошна опрема за складирање на зачини и адитиви кои не се од месо |
| 10343/27 | Опрема за испитување на квалитет и сортирање |
| 10343/28 | Опрема за пакување и етикетирање на месни производи вклучително опрема за дистрибуција (контейнер, палети, приколки, приколки за ладење) |
| 10343/29 | Опрема за манипулација, товарање и растоварање, вилушки, транспортни приколки/контенери/палсти, системи на подвижна лента, опрема за меренje на тежина |

| | |
|----------|--|
| 10343/30 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, подготвка, колење, складирање и дистрибуција, вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на месел и стаклен прибор) |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| 10343/31 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода |
|----------|--|

| | |
|----------|--|
| 10343/32 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
|----------|--|

| | |
|--------------|--|
| 103.A | ЛИСТА НА ПРИФАТЛИВИ РАБОТИ ЗА МЕРКА 103 |
|--------------|--|

| | |
|---------------|---|
| 103.A1 | Листа на работи за изградба/реконструкција |
| 103.A1.1 | <p>Активности поврзани со уривање</p> <ul style="list-style-type: none"> - уривање на постоечки објекти - уривање на постоечки конструкции - превоз на материјали до најблиската депонија - помошни активности |
| 103.A1.2 | <p>Земјени работи</p> <ul style="list-style-type: none"> - површински ископ на хумус - ископ на земја - ископ на темели - изградба на камен насип под темелите - поставување/изведба на темел - транспорт на материјали - помошни активности |
| 103.A1.3 | <p>Бетонирачки работи</p> <ul style="list-style-type: none"> - изградба на бетонски темели - поставување на соодветни конструкции - поставување на арматура - изградба на бетонски под, греди, бетонски насип - бетонирачки работи во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - поставување на каналски систем - помошни активности |
| 103.A1.4 | <p>Сидарски активности</p> <ul style="list-style-type: none"> - сидање/поставување сидови - хоризонтална и вертикална изолација на објектот - грубо малтерисување на таванот и сидовите во објектот - изградба на рамки за прозори и врати - работи во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни слементи - изградба на други мали елементи во објектот (оцак, вентилацијски систем итн.) - помошни активности |
| 103.A1.5 | <p>Дрвенарија</p> <ul style="list-style-type: none"> - изградба на сите елементи поврзани со новиот објект или прилагодување на стапот објект - поставување на дрвени конструкции (темели, греди, покривни конструкции) - дрвенарија во смисла на прекривање на под, оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - воспоставување на мали дрвени конструкции - помошни активности |

| | |
|-----------|---|
| 103.A1.6 | Фасадерски активности - покривање на фасади - изолација - покривање на сидови - поставување на подлога за фасада - поставување на соодветни монтажни елементи - помошни активности |
| 103.A1.7 | Активности за кровни конструкции - поставување на кровна конструкција зависно од покривниот материјал - кровно покривање - помошни активности |
| 103.A1.8 | Лимарски активности - изградба на олуци - изградба на атмосферска канализација - заштита од снег - помошни активности |
| 103.A1.9 | Активности за поставување на керамички елементи - подготвување на база за поставување на керамички елементи - поставување на керамички елементи - завршни активности поврзани со поставување на керамички елементи - помошни активности |
| 103.A1.10 | Столарија - изградба на прозорци, врати, дрвена ограда, скалила итн. - изградба на дрвени елементи за внатрешно и надворешно уредување - помошни активности |
| 103.A1.11 | Активности поврзани со поставување на под - поставување на подна основа - поставување на под - завршни активности - помошни активности |
| 103.A1.12 | Молерски активности - таванско и сидно бојадисување - бојадисување на дрвени и метални површини - помошни активности |
| 103.A1.13 | Браварија - изработка на метални елементи - поставување на метална конструкција - поставување ограда (балкони, скалила итн.) и оградување околу објектот - поставување на соодветни монтажни метални елементи - помошни активности |
| 103.A1.14 | Активности што вклучуваат камен - изградба на елементи од камен - сидање со камен/камени слоеви - изградба на елементи од камен во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - помошни активности |
| 103.A1.15 | Инсталирање на комунални - поставување на напојување со електрична енергија - поставување на снабдување со гас - поставување на внатрешна и надворешна електрична инсталација - поставување на систем за одводнување - поставување на водовод и поставување на резервоари за вода, хидрофори итн. - поставување на внатрешна канализациска мрежа и надворешна за поврзување |

| | |
|---------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - со секундарна канализациска мрежа или септичка јама/резервоар - поставување септичка јама/резервоар - поставување на внатрешна санитарна опрема - поставување на системи за греене, вентилација, климатизација и системи за прочистување на воздух/вода (системи за греене и ладење). микроклиматски системи - инсталација на опрема за трстман на вода и прочистителни станици - помошни активности - поставување на елементите за конструкција и материјалите за градба - инсталација на други помошни предмети, |
| 103.A1.16 | <p>Други активности</p> <ul style="list-style-type: none"> - воведување на возни/паркинг места - внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките и околу капацитетот - уредување (со исклучок на трошоците за растенија и семиња за хортикултура) - други помошни активности |
| 103.A2 | Листа на прифатливи работи за поставување на опрема |
| 103.A2.1 | Поставување на прифатлива опрема и машини |
| 103.A2.2 | Поставување на опрема за практики за заштеда на енергија |
| 103.A2.3 | Поставување на опрема за користење на обновливи енергии (ветерна, сончева, геотермална, биогас итн.) |
| 103.A2.4 | Поставување на компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| 103.B | ОПШТИ ТРОШОЦИ ЗА МЕРКА 103 |
| 103.B1 | Листа на општи трошоци за подготвока на деловен план |
| 103.B1.1 | Консултантски трошоци за подготвока на првични студии, анализи, собирање на податоци, физибилити студии и други плански документи |
| 103.B1.2 | Трошоци за услуги од архитекти и инженери во секоја фаза на планирање: подготвока на идејниот проект, физибилити студии, технички проект, придружни проекти итн. |
| 103.B1.3 | Консултантски трошоци за теренски испитувања кои се состојат од геолошки, хидролошки студии, студии за животна средина, итн. |
| 103.B1.4 | Консултантски трошоци (вклучително патни трошоци и дневници) за изработка на деловен план во согласност со објавените Упатства за корисници на ИПАРД Програмата 2007-2013 |
| 103.B1.5 | Други трошоци за собирање на дополнителни документи и дозволи |
| 103.B2 | Општи трошоци за спроведување на проект |
| 103.B2.1 | Консултантски трошоци (вклучително патни трошоци и дневници) за давање на техничка помош за управување со просект во текот на спроведувањето на просектот (не повеќе од три стручни лица) |
| 103.B2.2 | Трошоци за услуги на архитекти и инженери за надзор на работи за изградба / реконструкција на локацијата каде што се гради проектот извршен од страна на лиценциран надзорен инженер на проектот и градежен ревидент |
| 103.B2.3 | Трошоци за давање на конструкторски услуги |
| 103.B3 | Општи трошоци за стекнување на патентни права и лиценци |
| 103.B3.1 | Стекнување на патентни права |
| 103.B3.2 | Стекнување на лиценци |
| 103.B4 | Трошоци за публициитет и информирање за инвестицијата |
| 103.B4.1 | Дизајн на материјалот за публициитет и информирање |
| 103.B4.2 | Печатење на материјалот за публициитет и информирање |
| 103.B4.3 | Елементи за конструкција на билборди |

ПРИЛОГ 4: Листа на прифатливи трошоци за мерка 302

| ЛИСТА НА ПРИФАТЛИВИ ТРОШОЦИ ЗА МЕРКА 302 | |
|---|--|
| КОД | Опис на прифатливите трошоци |
| (3021) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ АКТИВНОСТИ ВО РУРАЛНИТЕ СРЕДИНИ |
| (30211) | Создавање на мали капацитети за производство на храна |
| 30211/1 | Изградба/Реконструкција |
| 30211/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30211/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови, за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30211/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30211/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30211/15 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на операциите и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| 30211/2 | Опрема за активности дадени во Прилог 15 на ИПАРД Програмата |
| 30211/21 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30211/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 30211/23 | Опрема за прием на сировини (мерење на тежина, проверка, сортирање итн.) и складирање |
| 30211/24 | Опрема за подготвка на сировина за производство (сечење, сушење, дробење, месење итн.) |
| 30211/25 | Опрема за производство на мед и пчелин восок |
| 30211/26 | Опрема за колење на живи животни, птици и дивеч |
| 30211/27 | Опрема за преработка на месо |
| 30211/28 | Опрема за подготвка и конзервирање на свежа риба, мекотели и лушпари (сушење, готвење, чадење, солење, саламурење, кавијар) |
| 30211/29 | Опрема за преработка на овошје и зеленчук |
| 30211/30 | Опрема за преработка на печурки |
| 30211/31 | Опрема за преработка на ореови плодови за производство на печени ореови плодови или паста од ореови плодови |
| 30211/32 | Опрема за производство и преработка на растителни масла од семиња, корења |
| 30211/33 | Опрема за преработка на млеко и производство на млечни производи |

| | |
|----------------|--|
| 30211/34 | Опрема за производство на брашно, гриз, прекрупа или топчиња од жито |
| 30211/35 | Опрема за производство на бланширан, мелен, полирани, глазиран, делумно сварен или конвиртиран ориз и брашно од ориз |
| 30211/36 | Опрема за производство на брашно од сушен мешункаст зеленчук, корен или трупка или од ореови плодови за јадење |
| 30211/37 | Опрема за слаткарство, пекарство и производство на тестенини |
| 30211/38 | Опрема за мешавини на чај, производство на екстракти и преработки базирани на чај, пакување чај вклучително пакување чај во кесички, производство на лековити билки (нане, вербена, камилица и итн.) |
| 30211/39 | Опрема за производство на зачини |
| 30211/40 | Опрема за производство на оцет |
| 30211/41 | Опрема за производство на вино |
| 30211/42 | Опрема за производство на алкохолни пијалоци од грозје и од овошје вклучително пиво |
| 30211/43 | Опрема за пастеризирање, стерилизирање, конзервирање, полнење, шиширање и друго пакување на производите и складирање |
| 30211/44 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на присм, складирање, преработка, пакување и дистрибуција вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производот (со исклучок на мебел и стаклен прибор) |
| 30211/45 | Опрема за отстранување на отпадот, складирање и третман (вклучително за компостирање и производство на нус-производи) |
| 30211/46 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| (30212) | Создавање на активности за испрсхранбени производи |
| 30212/1 | Изградба/Реконструкција |
| 30212/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30212/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30212/13 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на снергија и користење на обновливи снергии |
| 30212/2 | Опрема за прифатливи активности дадени во Прилог 16 на ИПАРД Програмата |
| 30212/21 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на снергија и користење на обновливи снергии |
| 30212/22 | Опрема за подготвока и складирање на сировина |
| 30212/23 | Опрема за активности за искористување на шумитс |
| 30212/24 | Опрема за производствени активности за готова храна за животни (вклучително домашни миленици) |
| 30212/25 | Опрема за производствени активности за пилење и стружење на дрво |
| 30212/26 | Опрема за производствени активности за фурнир и други плочи од дрво |
| 30212/27 | Опрема за производствени активности за столарија и подови |
| 30212/28 | Опрема за производствени активности за дрвена амбалажа |

| | |
|----------------|---|
| 30212/29 | Опрема за производствени активности за брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон |
| 30212/30 | Опрема за производствени активности за етерички масла |
| 30212/31 | Опрема за производствени активности за парфеми и тоалетни препарати |
| 30212/32 | Опрема за производствени активности за ботанички производи |
| 30212/33 | Опрема за производствени активности за природни губрива и производи на азотни соединенија со почитување и во согласност со барањата во рамките на националното законодавство за здравјето на растенијата, губрива и заштита при работа |
| 30212/34 | Опрема за производствени активности за пестициди и други агрехемиски производи со почитување и во согласност со барањата во рамките на националното законодавство за здравјето на растенијата и заштита при работа |
| 30212/35 | Опрема за производствени активности за канцелариски мебел и мебел за продавници и кујнски мебел |
| 30212/36 | Опрема за пакување и стиксирање на готови производи вклучително складирање |
| 30212/37 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање, преработка, пакување и дистрибуција |
| 30212/38 | Опрема за отстранување на отпадот, складирање и третман |
| 30212/39 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| (30213) | Воспоставување и модернизирање на откупни центри за шумски производи |
| 30213/1 | Изградба/Реконструкција |
| 30213/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30213/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови, за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30213/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30213/14 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи снегриги |
| 30213/15 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на операциите и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| 30213/2 | Опрема |
| 30213/21 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30213/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 30213/23 | Опрема за прием (селектирање, миење, сортирање, класирање, сушење, сечење итн.) |
| 30213/24 | Опрема за пастеризирање и стерилизирање |

| | |
|----------------|--|
| 30213/25 | Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.) |
| 30213/26 | Опрема за пакување и етикетирање |
| 30213/27 | Опрема за следење на квалитетот, контрола и системи за следење на прием, складирање, преработка, пакување и дистрибуција вклучително и лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор) |
| 30213/28 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| (30214) | Промовирање на традиционални занаети |
| 30214/1 | Изградба/Реконструкција |
| 30214/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30214/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30214/13 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и слектрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30214/2 | Опрема за прифатливи активности дадени во Прилог 17 на ШПАРД Програмата |
| 30214/21 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30214/22 | Опрема за хигиски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата (ЦИП систем/станица) |
| 30214/23 | Опрема за прием на сировина |
| 30214/24 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за облека |
| 30214/25 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за кожа и слични производи од кожа |
| 30214/26 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за преработка на дрво |
| 30214/27 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за хартија и производи од хартија |
| 30214/28 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за други неметални минерални производи |
| 30214/29 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за метали |
| 30214/30 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за фабрикувани метални производи, освен машини и опрема |
| 30214/31 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за саати и часовници |
| 30214/32 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за мебел |
| 30214/33 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за накит и слични производи вклучително бижутерија и слични производи |
| 30214/34 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за музички инструменти |
| 30214/35 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за игри и играчки од хартија или картон |
| 30214/36 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за метли и четки |

| | |
|----------------|--|
| 30214/37 | Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.) |
| 30214/38 | Опрема за пакување и етикетирање |
| 30214/39 | Опрема за отстранување на отпадот, складирање и третман |
| 30214/40 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| (30215) | Поддршка за услужни дејности во рурални средини (неземјоделски услуги) |
| 30215/1 | Изградба/Реконструкција |
| 30215/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30215/12 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30215/13 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, прочистување на воздух/вода итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30215/2 | Опрема за прифатливи активности дадени во Прилог 18 на ИПАРД Програмата |
| 30215/21 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30215/22 | Опрема, машини и инсталации за производствени активности за поправка на машини вклучително за поправка и одржување на други превозни средства, поправка на моторни возила и мотоцикли |
| 30215/23 | Опрема за чување и продажба на резервни делови и прибор за мотоцикли |
| 30215/24 | Опрема и инсталации за подготвка на храна и служење на храна (вклучително за превоз на храна - со исклучок на превозни средства) |
| 30215/25 | Опрема и инсталации за дејности на социјална заштита со сместување и нега |
| 30215/26 | Опрема и инсталации за дејности на дневна социјална заштита на деца |
| 30215/27 | Опрема и инсталација за спорт и рекреација за обезбедување на основни услуги за населението во руралните средини. |
| 30215/28 | Опрема и инсталации за поправка на компјутери и периферна опрема, опрема за комуникации, електронски уреди за широка потрошувачка и апарати за домаќинства како и опрема за домови и градини |
| 30215/29 | Опрема, машини и инсталации за поправка на мебел и покуќнина |
| 30215/30 | Опрема, машини и инсталации за поправка на рачни часовници, саати и накит |
| 30215/31 | Опрема, машини и инсталации за поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата: велосипеди, облека, спортска опрема (освен спортско оружје) и опрема за кампување, книги, музички инструменти (освен оргули и историски музички инструменти), играчки и слични предмети и на останати предмети за лична употреба и за домаќинствата |
| 30215/32 | Опрема, машини и инсталации за поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата |
| 30215/33 | Опрема, машини и инсталации за перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи |

| | |
|----------------|--|
| 30215/34 | Опрема и инсталации за фризерници и дејности за разубавување за обезбедување на основни услуги за населението во руралните средини. |
| 30215/35 | Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвни палсти, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.) |
| 30215/36 | Опрема за следење на квалитет и контрола на квалитет |
| 30215/37 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| (3022) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ |
| (30221) | Воведување на алтернативни системи за земјоделско производство |
| 30221/1 | <i>Набавка на повеќегодишни растенија</i> |
| 30221/11 | Набавка на материјал за садсје/калсмење и подлоги на винова лоза, овошје (вклучително и сорти на трпезно грозде) и сорти на зеленчук |
| 30221/12 | Набавка на саден материјал за хортиткултура |
| 30221/13 | Набавка на саден материјал за брзо растечки видови на дрва чиј годишен прираст изнесува не помалку од 15 m ³ по ha |
| 30221/2 | <i>Изградба/Реконструкција</i> |
| 30221/21 | Градежни материјали / компоненти за изградба/реконструкција на објекти, пластеници (пластична фолија или панели тресба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години) или на стакленици и поставување на потребната опрема за производство на материјали за садење, хортиткултура, шумски расадници |
| 30221/22 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти/капацитети за фарми за аквакултура за слатководна риба и поставување на потребната опрема |
| 30221/23 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на капацитети за одгледување на песчурки, тартуфи и производство на компост за песчурки и поставување на потребната опрема |
| 30221/24 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за собирање и компостирање на отпад и поставување на потребната опрема |
| 30221/25 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за одгледување на дивеч, одгледување на зајаци и поставување на потребната опрема |
| 30221/26 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти/пластеници (пластична фолија или панели треба да бидат направени од крута пластика со трајност од најмалку 5 години)/стакленици за одгледување на поджави и поставување на потребната опрема |
| 30221/27 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за одгледување на птици за јајца и месо и поставување на потребната опрема |
| 30221/28 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на сместувалиште за системот за наводнување, земјоделски машини и опрема, складирање на гориво/мазива, капацитети за чување на производи за заштита на растенија, вештачки губриња и опрема за лична заштита |
| 30221/29 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии и за обезбедување на хигиенски и санитарни услови, за обезбедување на материјални услови за постигнување на стандардите за безбедност на храната и за поставување/чување на прифатливата опрема и за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките на капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |

| | |
|----------------|---|
| 30221/3 | Земјоделски машини и опрема за производство на материјали за садење на винова лоза, овошје (вклучително и сорти на трпезни грозд) и сорти на зеленчук, хортикултура, шумски расадници (во контролирани услови) |
| 30221/31 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и слектрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, трстман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30221/32 | Опрема за заштита на пластеници/стакленици од врнеки од град |
| 30221/33 | Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација |
| 30221/34 | Опрема за расадување, складирање и манипулација на саден материјал |
| 30221/35 | Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата, зголемување на концентрација на CO ₂ , светла, завеси за засенчување |
| 30221/36 | Опрема и машини за беспочвено одгледување (хидропонично, аквапонично) |
| 30221/37 | Опрема за подготовкa и мешање на губриња, супстрати, производи за заштита на растенијата. |
| 30221/38 | Опрема и земјоделски машини за обработка (вклучително садење), заштита на посевот, губрење и берба |
| 30221/39 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за активности во пластеници/стакленици и расадници) |
| 30221/4 | Земјоделски машини и опрема за одгледување насади од дрва за дрвна и био-маса (брзо растечки), одгледување на новогодишни дрва и шумски расадници (на отворено) |
| 30221/41 | Опрема за систем за наводнување (капка по капка, подземно наводнување, микро-прскалки и наводнување со оросување или комбинација од нив), вклучително опрема за фертиригација и производство на електрична енергија и инсталации за напојување и слектрични инсталации вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии за функционирање на системот за наводнување и системи за мерење и контрола |
| 30221/42 | Опрема за поставување/подобрување на потпорна конструкција (не се вклучени столбови за означување) |
| 30221/43 | Опрема за складирање и манипулација на саден материјал |
| 30221/44 | Опрема за надворешно мерење и контрола на температура, влажност на почвата и влажност на воздухот |
| 30221/45 | Опрема за заштитни мрежи и покривки, заштита од птици, заштита од гром |
| 30221/46 | Опрема за подготовкa и мешање на губриња, производи за заштита на растенијата, |
| 30221/47 | Опрема и земјоделски машини за обработка (вклучително садење), заштита на растенија, губрење и берба |
| 30221/48 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| 30221/5 | Опрема за одгледување на печурки, тартуфи и производство на компост за печурки |
| 30221/51 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и слектрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, трстман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30221/52 | Опрема за подготовкa, мешање и полнење на супстрат/компост вклучително стерилизација (со исклучок на набавка на компост и мицелиум) |

| | |
|----------------|---|
| 30221/53 | Опрема за инсталации во капацитети за одгледување на печурки (или инкубатори) - (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.) |
| 30221/54 | Опрема за одгледување на печурки контрола на амбиенталната клима вклучително навлажнувачи на воздух, мерсје и контрола на температура и влажност на воздух |
| 30221/55 | Опрема за производство на компост за печурки |
| 30221/56 | Опрема за хигиснски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиснска и санитарна опрема за чистење на машините и опремата |
| 30221/57 | Опрема за берба на печурки (вклучително товарање, опрема за растоварање итн.) |
| 30221/58 | Опрема за подготвка за пакување (отстранување на оштетени плодови, миење, сортирање, класирање, пастреризирање, сушење, сечење) и за пакување и стикстирање |
| 30221/59 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| 30221/6 | Опрема за фарми за аквакултура за слатководни риби |
| 30221/61 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и слектрични инсталации, одвод, канализациони мрски/резервоари, третман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на снергија и користење на обновливи снергии |
| 30221/62 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) |
| 30221/63 | Опрема за следење на нивото на кислород и аерација (инјектори на воздух), пумпи за вода на течни горива, компресори или пумпи со страничен канал |
| 30221/64 | Опрема за мрестење и одгледување на риба (вклучително цистерни или резервоари за риба) |
| 30221/65 | Опрема за подготвка и хранење на риби |
| 30221/66 | Опрема за дезинфекција на вода. филтрација. прочистување на вода, пумпи за вода, отстранување на протеини или отпад (вклучително вентили, цевки и спојки итн.) |
| 30221/67 | Опрема за складирање на свежа риба, ледомати, резервоари заладење. (контейнер, палети, приколки, приколки за ладење) вклучително помошна опрема за складирање за складирање на храна, адитиви и за манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контейнери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерење на тежина |
| 30221/68 | Опрема за расекување и чистење на риба, пакување и етикетирање (вклучително управување со отпад, отстранување, складирање и третман на отпад) |
| 30221/69 | Опрема за следење на квалитет, контрола и системи за следење на мрестење, одгледување, складирање и дистрибуција и компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |
| 30221/7 | Земјоделски машини и опрема за собирање и компостирање на отпад |
| 30221/71 | Опрема за подготвителен третман на органски отпад (дробење, сечење, мешање итн.) |
| 30221/72 | Опрема за компостирање |
| 30221/73 | Опрема за складирање и стоваришна манипулација, товарање и растоварање, вилушкари, транспортни приколки/контейнери/палети, системи наподвижна лента, опрема за мерење на тежина |
| 30221/74 | Опрема за пакување и етикетирање |
| 30221/75 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема и за пост-бербени активности) |

| <i>30221/8 Опрема за одгледување на дивец, одгледување на зајаци и одгледување на птици за јајца и месо</i> | |
|--|---|
| 30221/81 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30221/82 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) опрема за чистење и дезинфекција, складирање на ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларији, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) |
| 30221/83 | Опрема за места за одгледување - за оградување на дворните места за одгледување, заградени простори, пасишта, кафези и контрола на движењето (стеги, порти итн.), гнездење, оплодување, сместување на подмладок, карантин и отстранување на животински трупови за дезинфекциони бариери |
| 30221/84 | Опрема за напојување и исхрана, опрема за мерење на тежина, |
| 30221/85 | Опрема за собирање, проверка, сортирање, пакување и обслежување на јајца и складирање |
| 30221/86 | Опрема за транспорт на живи животни/птици до кланици |
| 30221/87 | Опрема и специјални машини за подготовкa за складирање и за складирање на материјал за постелка, кабаста храна, силажа, зрнести култури и сточна храна, други компоненти за исхрана и хранливи материјали и подготовкa на храна вклучително опрема и машини за манипулација (товарање и растоварање, елеватори), опрема и машини подготовкa на сточна храна, мешавини, мешалки и разнесувачи, опрема за мерење на тежина и транспорт |
| 30221/88 | Опрема и машини за чистење на шталско губре, управување и складирање, товарање и за транспорт на шталско губре |
| 30221/89 | Опрема за обслежување на животни и води на свидинција и компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само прифатливата опрема) |
| <i>30221/9 Опрема за одгледување на полжави</i> | |
| 30221/91 | Опрема за комунални (водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/реклервацији, трстман на отпадна вода/вода, прочистување на вода) и контролирани услови (микро-климатски услови, контрола на квалитет на воздух/вода, влажност, итн.), вклучително практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30221/92 | Опрема за одгледувалишта за полжави, заградени простори, кафези вклучително одделни одгледувалишта/заградени простори за гнездење и оградување на одгледувалиштата/заградените простори, рафтови |
| 30221/93 | Опрема за мерење на тежина и мерење на големина на полжави |
| 30221/94 | Опрема за управување со штетници и грабливици |
| 30221/95 | Опрема за исхрана и подготовкa на храна, манипулација и складирање |
| 30221/96 | Опрема за мерење и контрола на температурата, влажност на почвата и воздухот, стерилизација и анализа на почвата, светла, завеси за засенчување, навлажнувачи за влажнење на полжави |
| 30221/97 | Опрема за собирање, проверка, сортирање, преработка, пакување и обслежување на полжави вклучително и дистрибуција транспортни приколки/контенери/палети, системи на подвижна лента, опрема за мерснење на тежина |
| 30221/98 | Компјутерска опрема и софтвер вклучително сензори (поврзани само со прифатливата опрема) |

| | |
|----------------|--|
| (3023) | ИНВЕСТИЦИИ ЗА ДАВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ УСЛУГИ ВО РУРАЛНИ СРЕДИНИ |
| (30231) | Инвестиции за воспоставување на „Машински прстени“ |
| 30231/1 | Изградба/или Реконструкција |
| 30231/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за чување на земјоделските машини и опрема, складирање на горива/средства за подмачкување. објекти за складирање на саден материјал, производи за заштита на растенијата, губриња и опрема за лична заштита вклучително административни простори |
| 30231/12 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии и за обезбедување на хигиенски и санитарни услови. за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30231/13 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на внатрешни пристапни патишта и патна мрежа во рамките на капацитетот, уредување и оградување на просторот околу капацитетот |
| 30231/14 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на одели за поправка и административен простор |
| 30231/15 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на работните операции и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| 30231/2 | Земјоделски машини и опрема |
| 30231/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30231/22 | Опрема и земјоделски машини за обработка (вклучително садење), заштита на посевот, губрење и берба |
| 30231/23 | Опрема за складирање (полици, метални конструкции, дрвени палети, товарање, опрема за растоварање, вилушкари итн.) и канцелариска опрема |
| 30231/24 | Опрема и инсталации за поправка на земјоделски машини и опрема, вклучително складирање на резервни делови и алати |
| 30231/25 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење, стерилизација и дезинфекција на опремата и просториите |
| 30231/26 | Опрема за одели за снабдување со земјоделски инпути (вештачки губриња, семиња и саден материјал, производи за заштита на растенијата, горива и мазива) и одели за услуги за изнајмување на земјоделска механизација |
| 30231/27 | Компјутерска опрема и софтвер (повразни само со управување и сметководство на "машински прстен" и одели за поправка на земјоделски машини и опрема) |
| (30232) | Воспоставување и унапредување на приватни ветеринарни услуги |
| 30232/1 | Изградба/или Реконструкција |
| 30232/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за давање на ветеринарни услуги кои вклучуваат давање на услуги поврзани со здравјето на животните во селата, вклучително и помошни простории за собирање и третман на отпад, карантин и отстранување на животински трупови и простории за болничко лекување на животните за време на третманот и за поставување/сместување на потребната опрема |

| | |
|----------------|--|
| 30232/12 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучувајќи складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените) ветеринарно-медицински препарати, административен простор (канцеларии, простор за овластен ветеринар и ветеринарен инспектор) и за поставување на потребната опрема |
| 30232/13 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергији |
| 30232/14 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на работните операции и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| 30232/2 | Опрема |
| 30232/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергији |
| 30232/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови вклучително и за работниците и хигиенска и санитарна опрема за чистење, стерилизација и дезинфекција на опремата и просториите |
| 30232/23 | Опрема за услуги за ветеринарно здравство (опрема за анестезија, следење на витални знаци, хируршка маса и хируршка опрема, свистилки, медицински гас, респираторна опрема, рентген апарат за ветеринарна медицина, ваги итн.), вклучувајќи и ветеринарен прибор |
| 30232/24 | Опрема за болничко лекување на животни (боксови, заградени простории, кошари, кафези итн.) и придружна опрема за исхрана, водолој, |
| 30232/25 | Опрема за карантинско сместување и отстранување на животински трупови (вклучувајќи фрижидери) |
| 30232/26 | Лабораториска опрема и апарати за анализа на производ (со исклучок на мебел и стаклен прибор) |
| 30232/27 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман |
| 30232/28 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер (поврзани само со прифатливата опрема) |
| (3024) | ГРУПА НА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ЗА РУРАЛЕН ТУРИЗАМ |
| (30241) | Изградба/реконструкција и модернизирање на објекти за рурален туризам |
| 30241/1 | Изградба/Реконструкција |
| 30241/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјиште/објекти за обезбедување на сместувачки капацитет (соби, апартмани, пансиони, колиби со самопслужување); угостителски услуги (готвење и послужување на храна), воспоставување на соби за дегустација и продажни места за директна продажба на производите, рурални музеи (за претставување на историски, природни, традиционални, образовни, земјоделски и др обичаи на руралната средина) и за поставување/чување на потребната опрема |
| 30241/12 | Градежни материјали/компоненти за поставување/основирање на придружни ресурсативни капацитети (спорчки капацитети (затворсни и отворсни); велосипедизам/пешачење/ планинарење; објекти за чување коњи, простор за јавање; рибници и риболовни инсталации; капацитети за рекреација (затворени и отворени); игралишта; зоолошки градини и поставување на потребната опрема |
| 30241/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за вклучување на помошни простории (складирање на постелнина, алати за поправка, залихи итн.) и обезбедување пристапни рампи за инвалиди до објектите/локациите и дополнителни посебни сместувачки и санитарни услови |

| | |
|-----------|--|
| 30241/14 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за обезбедување на простории за обуки и семинари |
| 30241/15 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучувајќи складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), административен простор и за поставување на потребната опрема |
| 30241/16 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и прочистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30241/17 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на снергија и користење на обновливи снергии |
| 30241/18 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјиште/објекти за обезбедување локации на отворено вклучително дворно уредување, декорација на градина, градинарски патеки, фонтани, надворешно осветлување, скара на отворено, ботаничка оранжерија, засолништа за седење/одмарање, осматрачници, излстнички маси и столови итн. |
| 30241/19 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на работните операции и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| (30241/2) | Опрема |
| 30241/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греене/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на снергија и користење на обновливи енергии |
| 30241/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), опрема за чистење и дезинфекција |
| 30241/23 | Опрема за соби за престој вклучително стolarски производи, подни прекривки, телевизори, сателитски присменици, радио, аудио опрема (со исклучок на декоративни додатоци, постелнина, пешкири) |
| 30241/24 | Опрема за угостителство и кујнска опрема вклучително кујнски прибор и прибор за угостителство (со исклучок на предмети за домаќинство и залихи за угостителство), столярија за трпезарии (со исклучок на декоративни додатоци) |
| 30241/25 | Опрема за дворно уредување, декорација на градина, градинарски патеки, фонтани, надворешно осветлување, скара на отворено, ботаничка оранжерија, засолништа за седење/одмарање, осматрачници, излстнички маси и столови итн. |
| 30241/26 | Опрема за обезбедување на рекреативни капацитети-спортски капацитети (затворени и отворени); велосипедизам/пешачење/ планинарење; објекти за чување коњи, простор за јавање; рибници и риболовни инсталации; капацитети за рекреација (затворени и отворени); игралишта; зоолошки градини |
| 30241/27 | Опрема за јавање на коњи и магариња |
| 30241/28 | Опрема за влеслање, чамци на дување и псадалинки, кануа |
| 30241/29 | Опрема за продажба, соби за дегустација вклучително стolarски производи, подни прекривки. (со исклучок на декоративни додатоци, постелнина, пешкири) |
| 30241/30 | Опрема за рурални музеи вклучително стolarски производи и производи од камен, подни прекривки, (со исклучок на декоративни додатоци, постелнина, пешкири), вклучително набавка на стари земјоделски алатки, мебел, традиционални предмети за домаќинство, традиционална облека итн. |
| 30241/31 | Опрема за простории за обуки и семинари |

| | |
|-----------|--|
| 30241/32 | Опрема за пристапни рампи за инвалиди на отворено и во затворен простор (вклучително елеватори и лифтови) и посебна санитарна опрема, како и опрема за престој на инвалидни лица; |
| 30241/33 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода |
| 30241/34 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер (поврзани со прифатливите инвестиции и за управување со дејноста рурален туризам) |
| (30242) | Изградба/реконструкција и модернизирање на капацитети за сместување на отворено |
| (30242/1) | Изградба/Реконструкција |
| 30242/11 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјиште/објекти за обезбедување на сместување на отворено (кампинг простор, бунгалови, автокампови) и придружна угостителска услуга (готвење и послужување на храна), и за поставување/чување на потребната опрема |
| 30242/12 | Градежни материјали/компоненти за поставување/основирање на придружни рекреативни капацитети (спорчки капацитети (затворени и отворени); велосипедизам/пешачење/ планинарење; објекти за чување коњи, простор за јавање; рибници и риболовни инсталации; капацитети за рекреација на отворено; игралишта; зоолошки градини и поставување на потребната опрема |
| 30242/13 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на објекти за вклучување на помошни простории (складирање на постелнина, алати за поправка, залихи, итн.) и обезбедување пристапни рампи за инвалиди до објектите/локациите и дополнителни посебни сместувачки и санитарни услови |
| 30242/14 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на хигиенски и санитарни услови (вклучувајќи складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените). административен простор и за поставување на потребната опрема |
| 30242/15 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјиште/објекти за постигнување на стандарди за животна средина за третман и пречистување на воздух/вода, управување со отпад и за поставување/чување на прифатливата опрема |
| 30242/16 | Градежни материјали/компоненти за инсталација на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за напојување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |
| 30242/17 | Градежни материјали/компоненти за изградба/реконструкција на земјиште/објекти за обезбедување локации на отворено вклучително дворно уредување, декорација на градина, градинарски патеки, фонтани, надворешно осветлување, скара на отворено, ботаничка оранжерија, засолништа за седење/одмарање, осматрачници, излетнички маси и столови итн. |
| 30242/18 | Градежни материјали/компоненти за обезбедување на пристапни патишта и патна мрежа за извршување на работните операции и оградување на просторот околу прифатливите капацитети |
| (30242/2) | Опрема |
| 30242/21 | Опрема за обезбедување на комунални за водоснабдување, системи за вентилација, системи за греење/ладење, микроклиматски услови, производство на електрична енергија и инсталации за снабдување и електрични инсталации, одвод, канализациони мрежи/резервоари, третман на отпадна вода/вода, практики за заштеда на енергија и користење на обновливи енергии |

| | |
|----------|--|
| 30242/22 | Опрема за хигиенски и санитарни услови (вклучително складирање на хигиенски и санитарни производи и простор за вработените), опрема за чистење и дезинфекција |
| 30242/23 | Опрема за угостителство и кујнска опрема вклучително кујнски прибор и прибор за угостителство (со исклучок на предмети за домаќинство и залихи за угостителство), столарија за трпезарии (со исклучок на декоративни додатоци) |
| 30242/24 | Опрема за дворно уредување, декорација на градина, градинарски патеки, фонтани, надворешно осветлување, скара на отворсно, ботаничка оранџерија, засолништа за седење/одмарање, осматрачници, излетнички маси и столови итн. |
| 30242/25 | Опрема за обезбедување на рекреативни капацитети-спортски капацитети (затворени и отворсни); всесипедизам/пешачење/ планинарсъс; објекти за чување коњи, простор за јавање; рибници и риболовни инсталации; капацитети за релаксација (затворени и отворсни); игралишта; зоолошки градини; |
| 30242/26 | Опрема за јавање на коњи и магариња |
| 30242/27 | Опрема за велосипедизам, чамци на дување и педалинки, кануа |
| 30242/28 | Опрема за пристапни рампи за инвалиди и посебна санитарна опрема, како и опрема за пристап на инвалидни лица; |
| 30242/29 | Опрема за управување со отпад, отстранување, складирање и третман (вклучително опрема за преработка на отпад во нус-производи), станици за филтрирање/пречистување на вода |
| 30242/30 | Компјутерска опрема и компјутерски софтвер (поврзани со прифатливите инвестиции и за управување со дејноста рурален туризам) |

302.A ЛИСТА НА ПРИФАТЛИВИ РАБОТИ ЗА МЕРКА 302

302.A1 Листа на работи за изградба/реконструкуација

| | |
|----------|--|
| 302.A1.1 | Активности поврзани со уривање <ul style="list-style-type: none"> - уривање на постоечки објекти - уривање на постоечки конструкции - превоз на материјали до најблиската депонија - помошни активности |
| 302.A1.2 | Земјени работи <ul style="list-style-type: none"> - површински ископ на хумус - ископ на земја - ископ на темели - изградба на камен насип под темелите - поставување/изведба на темел - транспорт на материјали - помошни активности |
| 302.A1.3 | Бетонирачки работи <ul style="list-style-type: none"> - изградба на бетонски темели - поставување на соодветни конструкции - поставување на арматура - изградба на бетонски под, греди, бетонски насип - бетонирачки работи во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - поставување на каналски систем - помошни активности |

| | |
|-----------|---|
| 302.A1.4 | Сидарски активности <ul style="list-style-type: none"> - сидање/поставување сидови - хоризонтална и вертикална изолација на објектот - грубо малтерисување на таванот и сидовите во објектот - изградба на рамки за прозори и врати - работи во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - изградба на други мали елементи во објектот (оцак, вентилацијски систем итн.) - помошни активности |
| 302.A1.5 | Дрвенарија <ul style="list-style-type: none"> - изградба на сите слемснти поврзани со новиот објект или прилагодување на стариот објект - поставување на дрвени конструкции (темели, греди, покривни конструкции) - дрвенарија во смисла на прекривање на под, оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - воспоставување на мали дрвени конструкции - помошни активности |
| 302.A1.6 | Фасадерски активности <ul style="list-style-type: none"> - покривање на фасади - изолација - покривање на сидови - поставување на подлога за фасада - поставување на соодветни монтажни елементи - помошни активности |
| 302.A1.7 | Активности за кровни конструкции <ul style="list-style-type: none"> - поставување на кровна конструкција зависно од покривниот материјал - кровно покривање - помошни активности |
| 302.A1.8 | Лимарски активности <ul style="list-style-type: none"> - изградба на олуци - изградба на атмосферска канализација - заштита од снег - помошни активности |
| 302.A1.9 | Активности за поставување на керамички елементи <ul style="list-style-type: none"> - подготвување на база за поставување на керамички слемснти - поставување на керамички елементи - завршни активности поврзани со поставување на керамички елементи - помошни активности |
| 302.A1.10 | Столарија <ul style="list-style-type: none"> - изградба на прозорци, врати, дрвена ограда, скалила итн. - изградба на дрвени елементи за внатрешно и надворешно уредување - помошни активности |
| 302.A1.11 | Активности поврзани со поставување на под <ul style="list-style-type: none"> - поставување на подна основа - поставување на под - завршни активности - помошни активности |
| 302.A1.12 | Молерски активности <ul style="list-style-type: none"> - таванско и сидно бојадисување - бојадисување на дрвни и метални површини - помошни активности |

| | |
|---------------|--|
| 302.A1.13 | Браварија <ul style="list-style-type: none"> - изработка на метални елементи - поставување на метална конструкција - поставување ограда (балкони, скалила итн.) и оградување околу објектот - поставување на соодветни монтажни метални елементи - помошни активности |
| 302.A1.14 | Активности што вклучуваат камен <ul style="list-style-type: none"> - изградба на елементи од камен - сидање со камен/камени слоеви - изградба на елементи од камен во смисла на оградување, уредување, пристапен пат/патни врски - поставување на соодветни монтажни елементи - помошни активности |
| 302.A1.15 | Инсталирање на комунални <ul style="list-style-type: none"> - поставување на напојување со електрична енергија - поставување на снабдување со гас - поставување на внатрешна и надворешна електрична инсталација - поставување на систем за одводнување - поставување на водовод и поставување на резервоари за вода, хидрофори итн. - поставување на внатрешна канализациска мрежа и надворешна за поврзување со секундарна канализациска мрежа или септичка јама/резервоар - поставување септичка јама/резервоар - поставување на внатрешна санитарна опрема - поставување на системи за греење, вентилација, климатизација и системи за прочистување на воздух/вода (системи за греење и ладење), микроклиматски системи - инсталација на опрема за третман на вода и прочистителни станици - помошни активности - поставување на елементите за конструкција и материјалите за градба - инсталација на други помошни предмети. |
| 302.A1.16 | Други активности <ul style="list-style-type: none"> - воведување на возни/паркинг места - воведување на пристапни патишта и патна мрежа - уредување (со исклучок на трошоците за растенија и семиња за хортикултура) - други помошни активности |
| 302.A2 | Листа на прифатливи работи за поставување на опрема |
| 302.A2.1 | Поставување на прифатлива опрема и машини |
| 302.A2.2 | Поставување на опрема за практики за заштеда на енергија |
| 302.A2.3 | Поставување на опрема за користење на обновливи енергии (ветерна, сончева, геотермална, биогас итн.) |
| 302.A2.4 | Поставување на компјутерска опрема и компјутерски софтвер вклучително сензори |
| 302.A3 | Листа на посебни прифатливи работи за повеќегодишни насади |
| 302.A3.1 | Чистење на теренот <ul style="list-style-type: none"> - сечење и изнесување на гранки. - корнење на ќутуци, - чистење на корења. - транспорт на материјалите до најблиското губриште - помошни активности |

| | |
|---------------|--|
| 302.A3.2 | Подготовка на почвата за садење <ul style="list-style-type: none"> - длабоко орање, - расчистување на камења, - рамнсје, - плитка обработка, - размерување и означување (вклучени се столбови за означување), - отварање на бразди |
| 302.A3.3 | Садење <ul style="list-style-type: none"> - копање на дупки, - садење, - калемење |
| 302.A3.4 | Активности за поставување <ul style="list-style-type: none"> - поставување на систем за потпорна конструкција, - поставување на заштитни мрежи или покривки |
| 302.Б | ОПШТИ ТРОШОЦИ ЗА МЕРКА 302 |
| 302.Б1 | Листа на општи трошоци за подготвока на деловен план |
| 302.Б1.1 | Консултантски трошоци за подготвока на првични студии, анализи, собирање на податоци, физибилити студии и други плански документи |
| 302.Б1.2 | Трошоци за услуги од архитекти и инженери во секоја фаза на планирање: подготвока на идејниот проект, физибилити студии, технички проект, придружни проекти итн. |
| 302.Б1.3 | Консултантски трошоци за теренски испитувања кои се состојат од геолошки, хидролошки студии, студии за животна средина, итн. |
| 302.Б1.4 | Консултантски трошоци (вклучително патни трошоци и дневници) за изработка на деловен план (вклучително Технички предлог проект) во согласност со објавените Упатства за корисници на ИПАРД Програмата 2007-2013 |
| 302.Б1.5 | Други трошоци за собирање на дополнителни документи и дозволи |
| 302.Б2 | Општи трошоци за спроведување на проект |
| 302.Б2.1 | Консултантски трошоци (вклучително патни трошоци и дневници) за давање на техничка помош за управување со проект во текот на спроведувањето на проектот (не повеќе од три стручни лица) |
| 302.Б2.2 | Трошоци за услуги на архитекти и инженери за надзор на работи за изградба / ресконструкција на локацијата каде што се гради просектот извршен од страна на лиценциран надзорен инженер на просектот и градежен ревидент |
| 302.Б2.3 | Трошоци за давање на конструкторски услуги |
| 302.Б3 | Општи трошоци за стекнување на патентни права и лиценци |
| 302.Б3.1 | Стекнување на патентни права |
| 302.Б3.2 | Стекнување на лиценци |
| 302.Б4 | Трошоци за публицитет и информирање за инвестицијата |
| 302.Б4.1 | Дизајн на материјалот за публицитет и информирање |
| 302.Б4.2 | Печатење на материјалот за публицитет и информирање |
| 302.Б4.3 | Елементи за конструкција на билборди |

ПРИЛОГ 5: Список на ридски, погранични и економски помалку развиени региони

A. Список на населени места во Општини со рурални центри

| | | | |
|---|--|--|---|
| Општина Берово 1. Владимирово | Општина Дојран 35. Николич* | Општина Куманово 59. Орашец 60. Клсцовци | Општина Ресен 86. Јубојно* |
| Општина Битола 2. Дихово 3. Кукуречани 4. Породин 5. Цапари* | Општина Долнени 36. Долнсци 37. Житоше | Општина Лешково 61. Липково 62. Лојане* | Општина Сарај 87. Радуша* |
| Општина Боговиње 6. Боговиње | Општина Другово 38. Другово 39. Извор | Општина Лозово 63. Лозово | Општина Свети Николе 88. Немањица* |
| Општина Босилово 7. Босилово | Општина Ѓорче Петров 40. Орман | Општина Македонска Каменица 64. Луковица | Општина Сошиште 89. Сопиште |
| Општина Брвеница 8. Брвеница 9. Милетино 10. Чслопск | Општина Желино 41. Желино | Општина Македонски Брод 65. Самоков 66. Раствеш* | Општина Старо Нагоричане 90. Драгоманче 91. Старо Нагоричане |
| Општина Валандово 11. Чалакли | Општина Зајас 42. Зајас | Општина Маврово и Ростуше 67. Маврови Анови 68. Ростуше | Општина Струга 92. Делогожда 93. Лабуништа 94. Луково 95. Радолишта* |
| Општина Василево 12. Василево | Општина Зелениково 43. Зелениково | Општина Могила 69. Добрушево 70. Могила | Општина Струмица 96. Куклиш 97. Костурино 98. Муртино |
| Општина Вевчани 13. Вевчани* | Општина Зрновци 44. Зрновци | Општина Неготино 71. Долни Дисан | Општина Студеничани 99. Студеничани |
| Општина Велес 14. Иванковци | Општина Илинден 45. Миладиновци | Општина Новаци 72. Бач* 73. Новаци 74. Стравина | Општина Теарце 100. Доброте 101. Лешок 102. Нерасте 103. Теарце |
| Општина Виница 15. Блатец 16. Драгобраште* 17. Јистибања | Општина Јегуновце 46. Вратница 47. Јегуновце | Општина Ново Село 75. Ново Село | Општина Тетово 104. Шипковица* |
| Општина Вранештица 18. Вранештица | Општина Кавадарци 48. Дреново 49. Конопиште 50. Крњево | Општина Осломеј 76. Осломеј | Општина Центар Жупа 105. Центар Жупа |

| | | | |
|--|--|--|---|
| Општина Врапчиште 19. Врапчиште 20 Неготино- Погошко | Општина Карбинци 51. Карбинци | Општина Охрид 77. Косел | Општина Чашка 106. Богомила 107. Извор 108. Чашка |
| Општина Гевгелија 21. Миравци | Општина Конче 52. Конче | Општина Петровец 78. Катланово | Општина Чешиново и Облешево 109. Чешиново |
| Општина Гостивар 22. Вруток 23. Србиново 24. Четране | Општина Кочани 53. Оризари | Општина Пласница 79. Пласница | Општина Чучер Сандево 110. Чучер Сандево |
| Општина Градско 25. Градско | Општина Кратово 54. Мушково* | Општина Прилеп 80. Витолиште* 81. Тополчани | Општина Штип 111. Лакавица 112. Шашаварлија* |
| Општина Дебарца-Белчишта 26. Арбиново* 27. Белчишта 28. Требеништа | Општина Крива Паланка 55. Добровница* 56. Конопница | Општина Пробиштип 82. Долно Барбрево* 83. Злетово | |
| Општина Делчево 29. Драмче* 30. Тработивиште | Општина Кривогаштани 57. Кривогаштани | Општина Радовиш 84. Подареш | |
| Општина Демир Хисар 31. Доленци 32. Еднаково 33. Смилево* 34. Сопотница | Општина Крушево 58. Бучим | Општина Ранковце 85. Ранковце | |

1) Населените места означени со (*) се лоцирани во специфични области.

Б. Список на населени места кои се наоѓаат во областите кои имаат статус на специфични области во земјата

1. Список на рурални средини локирани во „Планински“ подрачја (>700m)

| Општина Берово | Општина Богоиње | Општина Бравеница | Општина Василево |
|--|---|---|---|
| 1. Будинарци 2. Владимирово 3. Двориште 4. Митрашинци 5. Ратево 6. Русиново 7. Смојмирово 8. Мачево 9. Берово | 10. Горно Палчиште 11. Јеловјане 12. Новаке 13. Ново Село 14. Раковец 15. Сспце Кеч 16. Синичане 17. Урвич | 18. Гургурница | 19. Кушкулија 20. Нивично |
| Општина Битола | | Општина Вранештица | Општина Вевчани |
| 21. Братин Дол 22. Бруник 23. Гопеш 24. Граешница 25. Драгош 26. Древеник 27. Гавато 28. Злокуќани 29. Кажани 30. Кишава 31. Магарево 32. Маловиште 33. Метимир 34. Нижеполе 35. Облаково 36. Орсхово 37. Острец | 38. Ротино 39. Свиниште 40. Снегово 41. Стрежево 42. Буково 43. Крклино 44. Доленци 45. Дихово 46. Лисолај 47. Лавци 48. Лера 49. Рамна 50. Лопатица 51. Српци 52. Старо Змирново 53. Трново 54. Цапари | 55. Дупјани 56. Козичино 57. Крушица 58. Орланци 59. Патец 60. Рабетино 61. Свистораче 62. Карбуница 63. Вранештица 64. Речани-Челопечко | 65. Вевчани |
| Општина Велес | Општина Виница | Општина Врапчиште | Општина Гевгелија |
| 66. Ново Сло | 67. Калиманци 68. Лаки 69. Трсино 70. Грљани | 71. Калиште 72. Ново Село 73. Горјане 74. Врановци 75. Пожаране 76. Ломница 77. Ѓурѓевиште | 78. Хума |
| Општина Гостивар | | Општина Градско | Општина Дебар |
| 79. Бродец 80. Горно Јеловце 81. Горна Гоновица 82. Долно Јеловце 83. Горна Гоновица 84. Железна Река 85. Корито 86. Куново 87. Лешница 88. Мердита | 89. Митрој Крсти 90. Падалиште 91. Печково 92. Србиново 93. Страјане 94. Трново 95. Кафа 96. Вруток 97. Речанс 98. Симница | 99. Двориште | 100. Бањиште 101. Гари 102. Горно Косоврасти 103. Могорче 104. Осој 105. Рајчица 106. Татар Елевци 107. Кривци 108. Хаме 109. Џепиште |

| Општина Делчево | Општина Демир Хисар | | Општина Долнени |
|---|---|--|--|
| 110. Бигла 111. Ветрен 112. Вратиславци 113. Драмче 114. Киселица 115. Град 116. Нов Истевник 117. Селник 118. Стамер 119. Стар Истевник 120. Турција 121. Вирче 122. Габрово 123. Звегор 124. Разловци 125. Чифлик | 126. Бабино 127. Базерник 128. Боиште 129. Брезово 130. Велмевци 131. Вирово 132. Големо Илино 133. Железнец 134. Заашле 135. Лесково 136. Мало Илино 137. Мренога 138. Радово 139. Растојца 140. Смилево | 141. Суво Грло 142. Церово 143. Кошиште 144. Обедник 145. Жван 146. Слосештица 147. Стругово 148. Журче 149. Загориче 150. Ново Село 151. Ракитница 152. Сопотница 153. Суво Дол 154. Утово 155. Доленци | 156. Зрз 157. Маргари 158. Горно Село 159. Гостиражни 160. Дреновци 161. Долгасец 162. Стровија 163. Кошино 164. Небрегово 165. Слепче |
| Општина Дебарца | | | |
| 166. Арбиново 167. Брежани 168. Врбјани 169. Годивје 170. Горно Средоречие 171. Грко Поле 172. Долно Средоречис 173. Злести 174. Климентини 175. Лактиње 176. Мраморец 177. Слатино 178. Слатински Чифлик 179. Сливово 180. Сошани | 181. Турје 182. Црвена Вода 183. Белчишта 184. Ботун 185. Велмеј 186. Издеглавје 187. Лешани 188. Ново Ссло 189. Оздолсни 190. Песочани 191. Волино 192. Оровник 193. Требсништа 194. Горенци 195. Мешчишта | 196. Белица 197. Брждани 198. Видрани 199. Големо Црско 200. Горна Душегубица 201. Горно Добреноец 202. Долна Душегубица 203. Долно Добрносц 204. Манастирско Доленци 205. Иванчишта 206. Извор 207. Јаворец | 208. Јудово 209. Кладник 210. Кленоец 211. Козица 212. Лавчани 213. Малкоец 214. Мало Црско 215. Подвис 216. Попосец 217. Пополжани 218. Прострање 219. Цер 220. Другово 221. Ехлоец 222. Свињиште |
| Општина Зелениково | Општина Желино | Општина Кичево | Општина Конче |
| 223. Палиград | 224. Горна Лешница 225. Луковица 226. Седларево 227. Мерово 228. Џерово | 229. Кнежино 230. Осој 231. Раштани | 232. Горни Липовик 233. Негреновци |
| Општина Зајас | Општина Кавадарци | Општина Кратово | Општина Јегуповце |
| 234. Бачишта 235. Букојчани 236. Лешница 237. Мидинци 238. Речани-Зајаско 239. Тајмиште 240. Горно Строгомиште 241. Длапкин Дол 242. Зајас | 246. Бојанчиште 247. Бохула 248. Галиште 249. Клиново 250. Куманичево 251. Мајден 252. Р'жаново 253. Радња 254. Рожден 255. Страгово | 259. Горно Кратово 260. Емирица 261. Каврак 262. Кнежево 263. Којково 264. Куново 265. Луково 266. Мушково 267. Нежилово 268. Близанци | 274. Старо Село 275. Рогачево 276. Бсловиште 277. Јажинце |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 243. Долно Строгомиште 244. Колари 245. Грешница | 256. Бунарче 257. Праведник 258. Конопиште | 269. Страцин 270. Приковци 271. Татомир 272. Шлегово 273. Кетеново | |
| Општина Кочани 278. Безиково 279. Горно Градче 280. Главовица 281. Јастребник 282. Костин Дол 283. Лешки 284. Небојани 285. Нивичани 286. Ново Ссло 287. Полаки 288. Пресека 289. Тркање 290. Пантелеј 291. Рајчани 292. Пашациково 293. Речани 294. Долно Градче | Општина Крушеvo 295. Арилево 296. Белушино 297. Бирино 298. Горно Дивјаци 299. Долно Дивјаци 300. Острилци 301. Пуста Река 302. Селце 303. Норово 304. Јакрсново 305. Крушево 306. Врбоец 307. Борино | Општина Липково 308. Белановце 309. Глажња 310. Гошинце 311. Злокуќанс 312. Извор 313. Р'иковце 314. Стражак 315. Стrimа | Општина Карбинци 316. Вртешка 317. Ебеплија 318. Јунузлија 319. Мичак 320. Кепскчилија 321. Курфалија 322. Кучица 323. Муратлија 324. Припечани 325. Прналија 326. Кучилат |
| Општина Крива Паланка | | | Општина Могила |
| 327. Б'с 328. Баштево 329. Борово 330. Варовиште 331. Габар 332. Голсма Црцорија 333. Градец 334. Длабочица 335. Добровница 336. Дренак 337. Дрење | 338. Дурачка Рска 339. Жидилово 340. Киселица 341. Конопница 342. Костур 343. Кошари Кркља 344. Крстов Дол 345. Лозаново 346. Лукс 347. Мала Црцорија 348. Мартиница 349. Метежево | 350. Исрав 351. Огут 352. Осиче 353. Подржи коњ 354. Станци 355. Трново 356. Узем 357. Костур 358. Крива Паланка 359. Мождивњак | 360. Мојно 361. Џрничани |
| Општина Ново Село | Општина Маврово и Ростуша | | |
| 362. Барбарсво 363. Бадолен 364. Стинник | 365. Адисвци 366. Беличица 367. Бибај 368. Битуше 369. Богдево 370. Болстин 371. Велебрдо 372. Волковија 373. Видуше 374. Врбен 375. Врбјани 376. Галичиник 377. Грекај 378. Дуф | 379. Жировница 380. Жужње 381. Јанче 382. Кичиница 383. Кракорница 384. Лсуново 385. Лазарополе 386. Маврови Анови 387. Нивиште 388. Никифорово 389. Нистрово 390. Ничпур 391. Ново Село 392. Оркуше | 393. Присојнища 394. Росоки 395. Ростуша 396. Рибница 397. Селце 398. Сенце 399. Скудриње 400. Сретково 401. Тануше 402. Трбишите 403. Трссоњче 404. Церово 405. Маврово 406. Сушица |

| Општина Македонска Каменица | Општина Новаци | Општина Македонски Брод | |
|---|--|---|--|
| 407. Дулица 408. Коссвица 409. Костин Дол 410. Моштица 411. Саса 412. Цера | 413. Брник 414. Будимирици 415. Гнилеж 416. Грумази 417. Груништа 418. Ивени 419. Мегленци 420. Орле 421. Петалино 422. Полог 423. Зовик 424. Старавина 425. Арматуш 426. Маково 427. Градешница 428. Долно Орехово 429. Живојно 430. Паралово 431. Тепавци 432. Зовик 2 433. Велесело | 434. Бенче 435. Битово 436. Брезница 437. Брсст 438. Волче 439. Долни Манастирец 440. Горно Ботушје 441. Горно Крушје 442. Долно Ботушје 443. Долно Крушје 444. Дреново 445. Заград 446. Звечан 447. Инче 448. Ковач 449. Косово | 450. Лупште 451. Старо Село 452. Рамне 453. Раствеш 454. Сланско 455. Сушица 456. Тажево 457. Томино Село 458. Требовље 459. Црешнево 460. Крапа 461. Локвица 462. Могилец 463. Русјаци 464. Вир |
| Општина Охрид | Општина Пехчево | Општина Пробиштип | Општина Пласница |
| 465. Вапила 466. Велестово 467. Елшани 468. Завој 469. Коњско 470. Куратица 471. Ливоишта 472. Љубаништа 473. Рамис 474. Плаќе 475. Расино 476. Речица 477. Свиништа 478. Сирула 479. Скребатно 480. Шипокно 481. Долно Лакочереј 482. Горно Лакочереј 483. Орман 484. Велгошти 485. Долно Коњско 486. Косел 487. Трпејца 488. Опеница 489. Пештани 490. Лескоец 491. Подмољс | 492. Негрево 493. Панчарево 494. Црник 495. Чифлик 496. Робово 497. Умлсна 498. Пехчево | 499. Гризилевци 500. Зеленград 501. Јамиште 502. Кундино 503. Лесново 504. Марцино 505. Горни Стубол 506. Добрево 507. Дрсвено 508. Шталковица | 509. Преглово |

| Општина Сопиште | Општина Радовиш | Општина Прилеп | Општина Осломеј |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 510. Држилово | 515. Али Коч | 533. Беловодица | 557. Бериково |
| 511. Света Петка | 516. Али Лобаси | 534. Бешиште | 558. Јагол Доленци |
| 512. Нова Брезница | 517. Козбунар | 535. Бонче | 559. Ново Село |
| 513. Патишкa Река | 518. Коџалија | 536. Ветрчани | 560. Папрадиште |
| 514. Горно Соње | 519. Ново Село | 537. Витолиште | 561. Гарани |
| | 520. Папавница | 538. Волково | 562. Јагол |
| | 521. Смиланци | 539. Дабница | 563. Премка |
| | 522. Шаинташ | 540. Живово | 564. Србица |
| | 523. Шипковица | 541. Кокрс | 565. Жубрино |
| | 524. Штурово | 542. Крушевица | 566. Туин |
| | 525. Држани | 543. Крстец | 567. Шутово |
| | 526. Карапобоси | 544. Лопатица | 568. Арангел |
| | 527. Карапарап | 545. Плетвар | 569. Осломеј |
| | 528. Худаверлија | 546. Полчиште | 570. Поповјани |
| | 529. Дурутлија | 547. Прилепец | |
| | 530. Ђосслија | 548. Присад | |
| | 531. Супургс | 549. Орсовец | |
| | 532. Чешме Маале | 550. Штавица | |
| | | 551. Пештани | |
| | | 552. Леништа | |
| | | 553. Мало Рувци | |
| | | 554. Марул | |
| | | 555. Селце | |
| | | 556. Чумово | |
| Општина Ранковце | Општина Ресен | Општина Струга | |
| 571. Баратлија | 583. Арвати | 626. Безово | 650. Тоска |
| 572. Герман | 584. Болно | 627. Богојци | 651. Луково |
| 573. Мијутинце | 585. Брајчино | 628. Бороец | 652. Октиси |
| 574. П'клиште | 586. Горно Крушје | 629. Брчево | 653. Ташмаруништа |
| 575. Станча | 587. Евла | 630. Буринец | 654. Враниште |
| 576. Гулинци | 588. Златари | 631. Вишни | 655. Глобочица |
| 577. Криви Камен | 589. Избишта | 632. Горна Белица | 656. Драслајца |
| 578. Одreno | 590. Илино | 633. Дренок | 657. Ново Село |
| 579. Отошница | 591. Коњско | 634. Збажди | 658. Шум |
| 580. Петралица | 592. Кривени | 635. Јабланица | 659. Ливада |
| 581. Псача | 593. Лавци | 636. Лабуништа | 660. Велешта |
| 582. Радибуш | 594. Лева Река | 637. Лакавица | 661. Долно Татеши |
| | 595. Грнчари | 638. Локов | 662. Горно Татеши |
| | 596. Долно Дупсни | 639. Мали Влај | 663. Цепин |
| | 597. Подмочани | 640. Мислодежда | 664. Заграчани |
| | 598. Рајца | 641. Модрич | 665. Корошишта |
| | 599. Ресен | 642. Нерзи | 666. Радолишта |
| | 600. Горно Дупсни | 643. Пискупшина | 667. Радожда |
| | 601. Стсњс | 644. Франгово | 668. Долна Белица |
| | 602. Јанковец | 645. Подгорци | 669. Добовјани |
| | 603. Сопотско | 646. Поум | 670. Делогожди |
| | 604. Лескосец | 647. Присовјани | |
| | 605. Љубојно | 648. Р'жаново | |
| | 606. Отешево | 649. Селци | |
| | 607. Пстрине | | |
| | 608. Покрвеник | | |
| | 609. Стиона | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | 610. Сурленци 611. Курбиново 612. Прељубје 613. Штрбово 614. Сливница 615. Долна Бела Црква 616. Долно Перово 617. Наколец 618. Асамати 619. Претор 620. Дрмени 621. Езерани 622. Џарев Двор 623. Горна Бела Црква 624. Волкодери 625. Козјак | | |
| Општина Тетово | Општина Теарце | Општина Чучер-Сандево | Општина Чашка |
| 671. Бозовце 672. Бродец 673. Вејце 674. Вешала 675. Гајре 676. Гермо 677. Лавце 678. Лисец 679. Отуње 680. Сслице 681. Сетоле 682. Шипковица 683. Једоарце | 684. Брезно 685. Варвара 686. Јелошник | 687. Блаце 688. Брест 689. Бродец 690. Танушевци | 691. Горно Јаболчиште 692. Горно Врановци 693. Папрадиште 694. Попадија 695. Џрешниско 696. Долно Јаболчиште 697. Ореше 698. Плевенче 699. Нежилово 700. Крнино 701. Капиново |
| Општина Центар Жупа | Општина Старо Нагоричане | Општина Студеничани | Општина Штип |
| 702. Бајрамовци 703. Брштани 704. Горно Мелничани 705. Горенци 706. Долгаш 707. Долно Мелничани 708. Елевци 709. Житинени 710. Кошишта 711. Коџацик 712. Новак 713. Осолница 714. Одовци 715. Пареши 716. Баланци 717. Црно Боци 718. Евла 719. Мал Папрадник 720. Праленик 721. Центар Жупа | 722. Арбанашко 723. Длабочища 724. Дејловце 725. Аљинце 726. Кокино 727. М'гленце 728. Малотино 729. Осиче 730. Рамно 731. Буковљане 732. Цветишиница | 733. Ајдинци 734. Елово 735. Калдирец 736. Рамни Габер 737. Цветово 738. Црн Врв | 739. Калапстровци 740. Кошево 741. Никоман 742. Почивало 743. Шашаварлија 744. Суво Грло |

**ПРИЛОГ 6: Список на активности за преработка на храна прифатливи
во мерка 302**

Производство на прехранбени производи

| Описно | НКД Рев. 2 |
|---|---|
| Производство на мес и пчелин восок | 01.49 Одгледување на други животни |
| Работа на кланиците кои се занимаваат со колење, обработување и пакување на месо и живина: говедско, свинско, јагнешко, зајачко, овче, итн и/или живина Топење на маст и останати масти за исхрана од животинско потекло или од живина Преработка на животински изнутрици | 10.11 Преработка и конзервирање на месо 10.12 Преработка и конзервирање на живинско месо |
| Производство на сушено, солсно и чадсно месо Производство на месни производи: колбаси, салами, паштети, | 10.13 Производство на животинско и живинско месо |
| Подготовка и конзервирање на свежа риба, мекотели и лушпари (сушење, готвење, чадење, солење, саламурење, кавијар) | 10.20 Преработка и конзервирање на риба, мекотели и лушпари |
| Производство на овошни цим, мармелад, желе, компоти, кори од овошје и други делови од растенија во шекер, суво овошје, овошни сокови и друго конзервирано овошје Преработка на пчурки Пржење на ореови плодови, производство на паста од ореови плодови Преработка на зеленчук: маслење на пипер, традиционално конзервирање на зеленчук ("ајвар", "пинцур", "путеница", "малиџано" и други традиционални мешавини од варен зеленчук и паштести), консервирање зеленчук (во масло или оцет), варен зеленчук, сушен зеленчук; | 10.32 Производство на сокови од овошје и зеленчук 10.39 Друга преработка и конзервирање на овошје и зеленчук |
| Производство на концентрати од свежо овошје и зеленчук | |
| Производство и преработка на растителни масла: сончогледово семе масло, маслени семки, маслодајно семе, маргарин итн. | 10.41 Производство на масла и масти 10.42 Производство на маргарин и слични масти за јадење |
| Производство на млечни производи: йогурт, кисело млеко, сирење (бело сирење, меко сирење, кашкавал), путер, млечни намази, изварка (т.с. урда), павлака, сурутка | 10.51 Преработка на млеко и производство на сирења |

| | |
|--|--|
| Мелнички производи: Мелење на жита:производство на брашно, гриз, прекрупа или топчиња од пченица, 'рж, овес, пченка и други жита Обработка на ориз:производство на бланширан, мelen, полиран, глазиран, деслумно сварен или конвертиран;производство на брашно од ориз Меслење на зеленчук: производство на брашно од сушен мешункаст зеленчук, корен или трупка или од орсови плодови за јадење | 10.61 Производство на мелнички производи |
| Пекарски производи: Производство на пекарски производи: леб и кифли, печива, колачи, слатки пити, вафли, бисквити и други суви пекарски производи, без разлика дали се слатки или солени | 10.71 Производство на леб, слатки (колачи, торти) во свежа состојба и бисквити (кекси) 10.72 Производство на двопек и бисквити; производство на конзервираани слатки и печива |
| Тестенини производи: Производство на традиционалните тестенини како "јуфки", "тарана", "кадаиф", кнедли и слични тестенини производи, без разлика варени или неварени или полнети | 10.73 Производство на макарони, њоки, кускус и слични тестенини |
| Производство на билсен чај Мешавини на чај, производство на екстракти и преработки базирани на чај, пакување чај вклучувајќи пакување чај во кесички, производство на лековити билки (нане, вербена, камилица и итн.) | 10.83 Преработка на чај и кафе |
| Производство на зачини Производство на оцет | 10.84 Производство на зачини и други додатоци |

Производство на пијалоци

| Описно | НКД Рев. 2 |
|---|--|
| Производство на вино и алкохолни пијалоци од грозје или од овошје, пиво | 11.01 Дестилирање, прочистување и мешање на алкохолни пијалоци 11.02 Производство на вино од грозје 11.03 Производство на јаболковина и вина од друго овошје 11.04 Производство на други недестилирани ферментирани пијалаци 11.05 Производство на пиво |

ПРИЛОГ 7: Список на активности за преработка на непрехранбени производи прифатливи во мерка 302

| Описно | НКД Рев. 2 |
|--|---|
| Производство на трупци за потребите на индустријата која се темели на преработка на дрво Производство на трупци кои се користат во несработсна форма како што се јамски потпори (дрва), столбови за ограда, наменски стапови Собирање и производство на дрво за добивање енергија Собирање и производство на шумски отпадок од сечење дрва за енергија Производство на дрвен јаглен (кумур) во шума на традиционален начин | 02.20 Искористување на шумите |
| Производство на готова храна за домашни животни, вклучувајќи и концетрирана и дополнителна храна за животните Подготвување на неизмешана (посебна) храна за домашни животни | 10.91 Производство на готова храна за животни на фарма (домашни животни) |
| Производство на готова храна за домашни миленици, вклучувајќи кучиња, мачки, птици, риби итн Обработка на отпадот и остатоците од кланица за производство на храна за домашни животни | 10.92 Производство на готова храна за домашни миленици |
| Пилсње, рамсње и машинска обработка на дрво Сечење (на парчиња), лупење и стружење на трупци Производство на дрвени железнички прагови Производство на несоставена дрвена граѓа за патоси Производство на дрвена волна, дрвено брашно, деланки, ленти Сушење на дрво Импрегнирање или хемиска постапка со дрво со користење на заштитни средства или друг материјал | 16.10 Пилење и стружење на дрво |
| Производство на тенки фурнир листови за употреба како фурнири за правење шпер-плочи, плочи и пансли и за други намени: -рамнење (мазнење), боенење, преслекување, импрегнирање, зајакнување (зацврстување)(со хартија или текстилна поткрепа од ткаенина) -правење на облици (форми) со мотиви Производство на шпер-плочи, фурнирани панел плочи и слични ламинирани дрвени табли и листови Производство на т.н. ориентирани иверки, како и други видови иверки и плочи-влакнатици | 16.21 Производство на фурнир и други плочи од дрво |

| | |
|--|--|
| Производство на средно густи плочи-влакнатици, како и други плочи-влакнатици Производство на збисни(густи) дрва Производство на залепени(прицврстени ламинирани дрва и ламиниран фурнир | |
| Производство на производи од дрво наменети првенствено за употреба во градежниството: -греди, кои греди за покриви, покривни потпорни греди -залепени(прицврстени), ламинирани и метално поврзани, како монтажни дрвни покривни потпирачи (главни греди) - врати, прозорци, капаци и нивни рамки, кои содржат или не метални елементи, како што се:шарки (на врата), брави, итн. -скали, огради -дрвени декоративни елементи, интарзија, шиндра Производство на монтажни згради и нивни елементи, претежно од дрво, како на пр. сауна Производство на мобилни куќи Производство на дрвени прегради(освен самостоечки) | 16.23 Производство на друга градежна столарија и подови |
| Производство на сандаци за пакување, кутии, гајби, барабани и слична амбалажа од дрво Производство на палети, палети во вид на сандаци и други товарни табли од дрво Производство на буриња, бочви, каци и други бочварски производи од дрво Производство на барабани (калеми) за кабли од дрво | 16.24 Производство на дрвена амбалажа |
| Производство на брановидна хартија и картон Производство на амбалажа од брановидна хартија и картон Производство на картонски кутии на склопување Производство на амбалажа од цврсти блокови Производство на останата амбалажа од хартија и картон Производство на врски и кеси од хартија Производство на канцелариски фасцикли за акти и сл. | 17.21 Производство на брановидна хартија и картон и на амбалажа од хартија и картон |
| Производство на стиксти Производство на филтер хартија и картон Производство на бобини, шпулни, поклопци, итн. од хартија и картон. Производство на кутии од картон обликувани за јајца и други обликувани целулозни производи за пакување, итн. Производство на екстракти од природни ароматични продукти Производство на миризливи мешавини за произведување на парфеми и храна Производство на парфеми и тоалетни препарати; | 17.29 Производство на други предмети од хартија и картон 20.53 Производство на етерички масла 20.42 Производство на парфеми и тоалетни препарати 21.20 Производство на фармацевтски препарати |

| | |
|--|---|
| -парфеми и тоалетни води -препарати за разубавување и шминкање -препарати за маникир и педикир Производство на козметички сапуни Преработка на ботанички производи (маслење, сортирање, дробење) за фармацевска | |
| Производство на вештачки губрива: -основни или сложени азотни, фосфорни или калиумови вештачки губрива -уреа, сирови природни фосфати и сирови природни калиумови соли Производство на производи на азотни соединенија: -азотни и сулфоазотни киселини, амонијак, амониум хлорид, амониум карбонат, нитрати и нитрати на калиум Производство на шалитра со тресет како основна состојка Производство на шалитра од смеси (мешавина) на природна земја, песок, глина и минерали | 20.15 Производство на вештачки губрива и азотни соединенија |
| Производство на инсектициди, родентициди, фунгициди, хербициди, акарициди, молусциди, биоциди Производство на средства против ртесње, средства за регулација на растот на растенијата Производство на средства за дезинфекција (за земјоделството и друга употреба) Производство на други хемикалии за земјоделството неспомнати на друго место | 20.20 Производство на пестициди и други агрехемиски производи |
| Производство на столови и седишта за канцеларии, работилници, хотели, ресторани и јавни места Производство на столови и седишта за театри, кина и сл. Производство на специјален мебел за продавници: тозги, мебел за изложи, сталажи, итн. Производство на канцелариски мебел Производство на лабораториски клупи, столчиња и други лабораториски седишта, како и лабораториски мебел (на пр. катедри и маси) Производство на мебел за цркви, училишта и ресторани: -ресторански колички, како што се количка за десерт, количка за храна | 31.01 Производство на канцелариски мебел и мебел за продавници |
| Производство на кујнски мебел | 31.02 Производство на кујнски мебел |

ПРИЛОГ 8: Список на прифатливи традиционални занаетчиски дејности во рамки на мерката 302

Производство на облека

| Описано | ИКД Рев. 2 |
|--|---|
| Производство на облска од кожа или композитна кожа вклучувајќи кожни индустриски предмети како што се престилки за заварување | 14.11 Производство на кожна облека |
| Производство на останата горна облска од ткаен, плетен и хеклан текстил, нсткаен текстил итн., за мажи, жени и деца: палта, комплести, костуми, јакни, панталони, здолништа итн. Шиење по нарачка Производство на делови за гореспоменатите производи | 14.13 Производство на друга горна облека |
| Производство на облека за бебиња, облска за цогирање, скијачки одела, костуми за капсче итн. Производство на шапки и капи Производство на друг прибор за облекување: ракавици, појаси, шалови, машни, вратоворски, мрежи за коса итн. Производство на капи од крзно Производство на обувки од текстил без гон Производство на делови за гореспоменатите производи | 14.19 Производство на други предмети и прибори за облека |
| Производство на производи изработени од крзно: крзнена облека и прибор, составени крзна како што се парченца, плочи и ленти итн., разновидни производи од крзно: ќебиња, килими, табурестки, индустриски крли за полирање | 14.20 Производство на предмети од крзно |
| Производство на чорапи, вклучувајќи и сокни (куси чорапи), трико-чорапи и хула-хоп чорапи | 14.31 Производство на плетена и хеклана облека |
| Производство на плетена и хеклана облека и други готови предмети: пуловери, цемпери, елеци и слични производи | 14.39 Производство на друга плетена и хеклана облека |

Производство на кожа и слични производи од кожа

| Описно | НКД Рев. 2 |
|--|---|
| Штавење, боење и доработка на кожа Производство на антилопски обработена, пергаментно обработена, лакирана или метализирана кожа Производство на композитна кожа стружење, четкање (чистење), штавење, белење, шишање (стрижење) и чепкање (кубене) и боене на кожа со крзно и сурова кожа со влакна | 15.11 Штавење и доработка на кожа; доработка и боење на крзно |
| Производство на куфери, рачни торби и слично, од кожа, кожни остатоци или од кој било друг материјал како што се пластични фолии, текстилни материјали, вулканфибер и картон, каде што е применета иста технологија како за кожа Производство на седла и сарачки производи Производство на неметализирани каивчиња за рачни часовници (од ткаснина, кожни, пластични) Производство на разни производи од кожа или парчиња од составена кожа: појаси за возење, прибор за пакување итн. Производство на кожни врвки за чевли Производство на камшици за коњи и камшици за јавање | 15.12 Производство на куфери, рачни торби и слични предмети, седла и сарачки производи |
| Производство на обувки за сите намени, од сите видови материјали и по сите постапки, вклучувајќи и лиење во калапи (види подолу за исклучоците) Производство на делови од кожа за обувки: горни и долни делови, надворешни и внатрешни гонови, потпетици итн. Производство на каљачи, сари и сл. производи | 15.20 Производство на обувки |

Преработка на дрво

| Описно | НКД Рев. 2 |
|--|---|
| Производство на дрвени паркетни блокови, ленти итн., споени во панели | 16.22 Производство на паркет |
| Производство на разновидни производи од дрво: дрвени дршки и кукишта за алат, метли, четки, дрвени калапи за чизми и чевли, закачалки за облека предмети за домаќинство и кујнски прибор од дрво, дрвени статуи и украси, дрвени макетари (интарзии) и резбарии, дрвени ковчежиња и кутии за накит, прибори за јадење и слични производи, дрвени калапи, поклопки, бобини (вретена), калеми за конец и слични производи | 16.29 Производство на останати производи од дрво; производство на предмети од плута, слама и плетарски материјал |

| | |
|---|--|
| од свиткано дрво останати производи од дрво Преработка на природна плута, произведена од агломерирана плута Производство на артикли од природна и агломерирана плута, вклучувајќи подни прекривки Производство на плетеници и производи од плетарски материјали: подметки, простирики, завеси итн. Производство на кошничарски производи и плетарска стока Производство на трупици и ситна сачма за огрев, направени од пресувано дрво или други материјали како замена (сурогат), како што се кафе и соја Производство на огледало од дрво и рамки за слики Производство на рамки за уметнички платна (канвас) Производство на дрвени делови за чевли (на пр: потпетици и калапи) Производство на ракчи за чадори, стапови и сл. Производство на калапи за производство на лулиња за пушење | |
|---|--|

Производство на хартија и производи од хартија

| Описно | НКД Рев. 2 |
|---|--|
| Производство на етикети | |
| Производство на филтер хартија и картон | |
| Производство на бобини, шпулни, поклопци итн., од хартија и картон | |
| кутии од картон обликувани за јајца и други обликувани целулозни производи за пакување итн. | 17.29 Производство на други предмети од хартија и картон |
| Производство на новитети од хартија | |
| Производство на карти од хартија или картон за употреба на жакард машини | |

Производство на други неметални минерални производи

| Описно | НКД Рев. 2 |
|---|--|
| Производство на рамно стакло, вклучувајќи и армирано, боено или матирано | 23.11 Производство на рамно стакло |
| Производство на зајакнато или ламинирано рамно стакло | 23.12 Обликување и обработка на рамно стакло |
| Производство на стаклени огледала Производство на повеќесидни стаклени елементи за изолација | |
| Производство на шишиња и друга амбалажа | 23.13 Производство на шупливо стакло |

| | |
|---|---|
| од стакло или кристално стакло Производство на чаши за пијалак и друга стока за домаќинствата од стакло или кристално стакло | |
| Производство на стаклени влакна, вклучувајќи и стаклена волна и неткаени производи од нив | 23.14 Производство на стаклени влакна |
| Производство на исогноотпорни керамички плочки за огништа и сидови, мозаик коцки итн. Производство на исогноотпорни керамички подни плочки и плочки за поплочување и обложување | 23.31 Производство на керамички плочки и подни плочи |
| Производство на неогноотпорен градежен материјал од глина: производство на керамички сидарски тули, керамиди, делови од оцици, цевки, одводи итн Производство на подни блокови од песчна глина | 23.32 Производство на цигли, керамиди и производи од печена глина за градежништвото |
| Производство на керамички производи што се употребуваат на маса и други керамички производи за домаќинствата или за тоалет Производство на статуети и други украсни керамички предмети | 23.41 Производство на керамички предмети за домаќинствата и керамички украсни предмети |
| Производство на керамички санитарни уреди, на пр. мијалници, кади, бидса, тоалетни шолји итн. Производство на други керамички уреди | 23.42 Производство на керамички санитарни уреди |
| Производство на керамички лонци, садови и слични производи што се користат за пренесување или пакување на стока Производство на керамички производи, искоменати на друго место | 23.49 Производство на други керамички производи |
| Производство на други производи од бетон, гипс, цемент или вештачки камен: статуи, мебел, предмети со плиток и висок релеф, вазни и украсни садови, жардињери итн. | 23.69 Производство на други производи од бетон, гипс и цемент |
| Сечење, обликување и доработка (обработка) на камен за употреба во градежништвото, на гробишта, во изградбата на патишта, за покривање на покриви итн. Производство на мебел од камен | 23.70 Сечење, обликување и доработка на камен |
| Производство на мелнички камења, камења за острење и полирање и помошни природни или вештачки абразивни (брусни) производи, вклучувајќи ги и оние на мека база (на пр.: бруска хартија) | 23.91 Производство на абразивни производи |

Производство на метали

| Описно | НКД Рев. 2 |
|--|--|
| Леенje на полуотови производи од желеzo Леенje на одливки од сиво желеzo Леенje на нодуларни (топчести) графитни одливки од желеzo Леенje на производи од ковлива одливка Производство на цвки и шупливи профили и цевки и производи од леено желеzo | 24.51 Леенje на желеzo |
| Леенje на полуотови производи од алюминиум, магнезиум, титаниум, цинк итн. Леенje на одливки од лесни метали | 24.53 Леенje на лесни метали |
| Леенje на одливки од тешки метали Лесје на одливки од благородни метали Леенje во калапи на одливки од обоени метали | 24.54 Леенje на други обоени метали |

Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема

| Описно | НКД Рев. 2 |
|---|--|
| Производство на метални врати и прозорци, рамки за врати и прозорци, капаци и порти(капии) Метални длови за катно припојување | 25.12 Производство на метални врати и прозорци |
| Производство на резервоари, цистерни и слични метални контејнери, инсталирани како уреди за складирање и/или кои се користат за производство Производство на метални контејнери за компримиран или течен гас | 25.29 Производство на други цистерни, резервоари и садови од метал |
| Ковање, пресување, штанцување и валаше на метали Металургија на прав: производство на метални предмети непосредно од метален прав со загревање (синтерување) или под притисок | 25.50 Ковање, пресување, штанцување и валаше на метали; металургија на прав |
| Пресвлеќување, анодизирање итн. на метали Термичка обработка на метали Флемање и отстранување на мустаки, пескарење со песочен млаз, полирање на метал во барабан и чистење на метали Боенje и гравирање на метали Пресвлеќување на метал со неметални материјали: пластифицирање, емајлирање, лакирање итн. Зајакнување (зацврстување), полирање на метал | 25.61 Обработка и пресвлеќување на метали |
| Производство на прибор за домаќинствота како што се ножеви, вилушки, лажици итн. Производство на останати артикли за сечење: секачи и секирчиња, бричови и ножиња за бричење, ножички за сечење, поткастрување и шишање Производство на сечила, мечеви, бајонети итн. | 25.71 Производство на сечила |

| | |
|--|---|
| Производство на катанци, брави, клучеви, шарки и сл. и метални предмети за згради, мебел, возила итн. | 25.72 Производство на брави и шарки |
| Производство на ножеви и листови за сечење за машини или за механички апарати Производство на рачен алат како што се: клешти, шрафцигери итн. Производство на неелектричен рачен алат за земјоделството Производство на пили и сечила за пили, вклучувајќи и сечила за кружни и верижни пили Производство на потрошни алати за рачен алат, без оглед дали се електрични или не, производство на потрошни алати за машини-алатки: бургии, пробивачи, ножови за глодање итн. Производство на алати за преси Производство на ковачки алат: чекани, наковални итн Производство на моделирани кутии и калапи (освен калапи за инготи) Производство на менгеме, алати за стегање | 25.73 Производство на алати |
| Производство на канти, бочви, кофи, кутии | 25.91 Производство на сандаци и слична амбалажа од челик |
| Производство на лименки и конзерви за пакување на производи за исхрана, туби (за пакување) и кутии на расклопување Производство на метални затворачи | 25.92 Производство на амбалажа за пакување од лесни метали |
| Производство на метални кабли, вплетени јажкиња и слични производи Производство на неизолиран метален кабел и изолиран кабел кој не може да се користи како спроводник на електрична енергија Производство на пресвлечена жица и жица со јадро Производство на производи изработени од жица: бодликова жица, огради од жица, решетки, мрски, ткаснини (платна) и др. Пресвлечени електроди за електролачно заварување Производство на шајки и игли Производство на пружини (освен пружини за часовници): лиснати пружини, спирални пружини, пружини за торзиони лостови, листови за пружини Производство на синцири, освен синцири за електричен трансмисиски пренос | 25.93 Производство на жичани производи, синцири и пружини |

| | |
|---|--|
| <p>Производство на производи од метал за домаќинствата: рамни производи; чинии, тацни итн., шупливи производи: тенцериња, котли итн., производи за ручек: чаши, чинии итн., тенцериња, тави и други неслсктрични садови за користење на трпеза или во кујна, мали рачни кујнски уреди и прибор, метален прибор за чистење, производство на вградливи елементи од цинк: жлебови за покриви, кади, лавабоа, садови за перење и слични производи</p> <p>Производство на метални производи за канцелариска употреба, освен мебел</p> <p>Производство на севови, каси, армирани врати итн.</p> <p>Производство на различни производи од метал: производство на бродски пропслери и сечила, котви, свона, прицврстувачи за составување на железнички шини, спони, копчи и куки, метални скали, метални знаци, вклучувајќи и знаци за патишта, производство на украси за ташни</p> <p>Производство на перманентни метални магнити</p> <p>Производство на метални вакумирани бокали и шишиња</p> <p>Производство на метални значки и метални војнички симболи</p> <p>Производство на метални виклери, метални рачки и други делови од метал за чадор, чешел</p> | <p>25.99 Производство на други фабрикувани метални производи, неспомнати на друго место</p> |
|---|--|

Производство на саати и часовници

| Описано | НКД Рев. 2 |
|---|---|
| <p>Производство на саати и часовници од сите видови, вклучувајќи и часовници за инструмент-табли</p> <p>Производство на кутии и орманчиња за саати и часовници, вклучувајќи ги и онис од благородни метали</p> <p>Производство на апарати за бележење на времето и опрема за мерснење, болжење и прикажување на временските интервали на друг поинаков начин со помош на механизам на часовникот или со синхронизиран мотор, како што се: паркинг-часовници, часовници, мерачи на време и дата, мерачи на процесите</p> <p>Производство на временски и други уреди за покрнување со работа (движења) на саати и часовници или со синхронизиран мотор: временски брави</p> <p>Производство на компоненти за саати и часовници: делови за сите видови на саати и часовници, федери, лежиштен камен, бројчаници, стрелки, плочи, мостови и други делови, кутии и орманчиња за саати и часовници од сите материјали</p> | <p>26.52 Производство на саати и часовници</p> |

Производство на мебел

| Описно | ИКД Рев. 2 |
|--|---|
| Производство на каучи, каучи крсвти и каучи фотелји Производство на маси и столови за градини Производство на мебел за спални соби, дневни соби, градини итн. Производство на кабинети за машини за шиење, ормарчиња за телевизори итн. Завршна обработка на мебелот како што е тапацирање на маситс и столовитс Завршна обработка на мебелот како што е боење, полирање и тапацирање | 31.09 Производство на друг мебел |

Производство на други производи

| Описно | ИКД Рев. 2 |
|--|--|
| Производство на обработени бисери Производство на обработени скапоцни и полускапоцни камења, вклучувајќи ја и обработката на камењата со индустриски квалитет, како и вештачките скапоцни или полускапоцни камења Обработка на дијаманти Производство на накит од благородни метали или основни метали обложени со скапоцни мстали или со скапоцни или полускапоцни камења, или комбинација на скапоцни метали со скапоцни или полускапоцни камења или други материјали Производство на златарски предмети од благородни метали или базични метали обложени со скапоцени метали: садови (плитки, длабоки), предмети за опремување на тоалети, канцеларии и бироа, предмети за религиозна употреба итн. Производство на технички и лабораториски предмети од благородни метали (освен инструменти и нивни делови): садови за топење метал, шпатули, аноди за галванизирање итн. Производство на ремчиња за часовници од скапоцни метали, манжетни, каивчиња за часовници и табакери Гравирање лични предмети од скапоцни и нескапоцни мстали | 32.12 Производство на накит и слични производи |
| Производство на бижутерија: прстени, браздстни, огрилици и слични примери на накит изработени од базични мстали обложени со благородни метали, накит кој содржи имитација на камења како што е имитација на скапоцни камења, имитација на дијаманти и сл. Производство на метални ремчиња за часовници (со исклучок на оние од скапоцни метали) | 32.13 Производство на бижутерија и слични производи |

| | |
|---|---|
| <p>Производство на инструменти со жици Производство на клавијатурни инструменти со жици, вклучувајќи го и автоматскиот клавир Производство на оргули, вклучувајќи и хармониуми и слични клавијатурни инструменти со слободни метални пискови Производство на хармоники и слични инструменти, вклучувајќи и усни хармоники Производство на дувачки инструменти Производство на ударачки музички инструменти Производство на музички инструменти чиј звук се произведува по електронски пат Производство на музички кутии, панаѓурски оргули, оргули на пареа итн. Производство на делови на музички инструменти и дополнителен прибор: метрономи, звучни вилушки, свирки за интонација, картички, плочи и валјаци за автоматски механички инструменти итн.</p> | <p>32.20 Производство на музички инструменти</p> |
| <p>Производство на кукли, облска и прибор за кукли Производство на фигурички за игра Производство на играчки-животни Производство на музички играчки Производство на карти за играње Производство на игри за на табла и сл.игри Производство на електронски игри: шаховски игри итн. Производство на модели и макети за забава, електрични возови, комплети за составување итн. Производство на играчки автомати, билјарди, специјални маси за казино игри итн. Производство на предмети за панаѓури, игри за на табла и игри за во соба Производство на играчки со тркала што можат да се возат, вклучувајќи пластични велосипеди и трицикли Производство на сложувалки и сл. игри</p> | <p>32.40 Производство на игри и играчки</p> |
| <p>Производство на метли и четки, вклучувајќи ги и оние што се составни делови на машини, рачно управувани механички направи за чистење на подови, четки со реси и пердуви, сликарски и молерски четки, валјаци и влошки за бојадисување, четки од сунѓер и други четки, метли итн. Производство на четки за обувки и облека</p> | <p>32.91 Производство на метли и четки</p> |

ПРИЛОГ 9: Список на услужни дејности во рурални средини прифатливи во рамки на мерката 302

| Описано | ИКД Рев. 2 |
|---|--|
| Поправка и одржување на индустриски машини и опрема, како на пример: острење или монтирање на комерцијални и индустриски сечила и пили; обезбедување на заварувачки услуги и сервис (пр.кај автомобилите); поправка на земјоделски и други тешки и индустриски машини и опрема (пр.вилушки за кревање и друга опрема за ракување, машински алати, комерцијална разладна опрема, опрема за градежништво и рударство) | 33.12 Поправка на машини |
| Услуги на грижа за домашни миленици како што е: исхрана, нега и дресура на домашни миленици | 96.09 Останати лични услужни дејности, неспомнати на друго место |
| Поправка на чези и кочии што ги влечат животни | 33.17 Поправка и одржување на други превозни средства |
| Одржување и поправка на моторни возила: механички поправки, електрични поправки, поправка на електронски системи за вишпричување, редовен сервис, поправки на каросеријата, поправки на делови на моторните возила, мисије, полирање, итн., прскање и бојадисување, поправка на ветробрани и прозорци, поправка на седишта за моторни возила. Поправка, монтажа или замена на внатрешни и надворешни гуми Заштита од корозија Вградување на делови и прибор кои не се дел од производниот процес | 45.20 Одржување и поправка на моторни возила |
| Одржување и поправка на мотоцикли | 45.40 Трговија со мотоцикли и делови и прибор за мотоцикли, одржување и поправка на мотоцикли |
| Доставување на храна за одреден купувач, на локација која ја одредил купувачот за одреден настан | 56.21 Услуги на доставување на храна и пијалоци за посебни прилики (кетеринг) |
| Дејности како: домови за возрасни и стари лица со сместување и нега, домови за заздравување, останати неги во домови, установи за нега, домови за нега | 87.10 Дејности на социјална заштита со сместување и нега |
| Дејности на дневни градинки за деца, вклучувајќи ја и дневната грижа за инвалидизирани деца | 88.91 Дејности на дневна социјална заштита на деца |
| Фитнес, боди-билдинг клубови и објекти | 93.13 Објекти за фитнес |

| | |
|---|--|
| <p>Поправка на електронска опрема како што се компјутери и компјутерски машини и периферна опрема.</p> <p>Поправка и одржување на: десктоп компјутери, лаптоп компјутери, дискови, мемориски уреди (USB) и други делови на компјутерот за складирање на податоци, оптички дискови (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), принтери, монитори, тастатури, мауси, џоистици и топчиња за позиционирање, внатрешни и надворешни компјутерски модеми, разводна плоча, сервери, скенери, вклучувајќи и бар код скенери, "smart" картички, кабили за виртуална рачуналност, компјутерски просектори, рачни компјутери (hand-held computers (PDA's)</p> | <p>95.11 Поправка на компјутери и периферна опрема</p> |
| <p>Поправка и одржување на комуникациска опрема како што е: безжични телефонски апарати, мобилни телефони, модеми, телекакс уреди (факс машини), комуникациско преносна опрема (насочувачи, преносници, модеми), двонасочни радиоуреди, професионални ТВ и видсо камери</p> | <p>95.12 Поправка на опрема за комуникации</p> |
| <p>Поправка и одржување на електронски уреди за широка потрошувачка: телевизори, радиопримници, DVD плеери/рекордери, CD плеери, видео камери</p> | <p>95.21 Поправка на електронски уреди за широка потрошувачка</p> |
| <p>Поправка и одржување на апарати за домаќинството: шпорети, ладилници, фрижидери, машини за перење, печки, машини за сушење, собни клима уреди итн.</p> <p>Поправка и одржување на опрема за домовите и градините: косилки за трева, уреди за чистење на снег и лисја, поткаструвачи итн.</p> | <p>95.22 Поправка на апарати за домаќинството како и опрема за домови и градини</p> |
| <p>Поправка и одржување на обувки и производи од кожа: поправка на чизми, чевли, патни торби и слични предмети, ставање на флексници на чевли</p> | <p>95.23 Поправка на обувки и производи од кожа</p> |
| <p>Тапацирање, поправка и одржување на мебел и покуќнина вклучувајќи го и канцеларискиот мебел</p> | <p>95.24 Поправка на мебел и покуќнина</p> |
| <p>Поправка на часовници, саати и нивни делови како што се кукиштата на саатите од сите видови материјали, поправка на механизми за саати, хронометри итн.</p> <p>Поправка на накит</p> | <p>95.25 Поправка на рачни часовници, саати и накит</p> |
| <p>Поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата, како што се:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поправка на велосипеди - крпење и преправка на облека | <p>95.29 Поправка на други предмети за лична употреба и за домаќинствата</p> |

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - поправка на спортска опрема (освен спортско оружје) и опрема за кампување - поправка на книги - поправка на музички инструменти (освен оргули и историски музички инструменти) - поправка на играчки и слични предмети - поправка на останати предмети за лична употреба и за домаќинствата <p>Перење и хемиско чистење, пеглање итн., на сите видови облека (вклучувајќи и крзнена) и текстил, со механичка опрема, рачно или со користење на машини за самопослужување, било за граѓаните било за индустриски или комерцијални корисници Собирање и доставување на испрана облска Чистење на килими и простирики, перење на завеси и драперии, во простории на корисниците или на друго место</p> | |
| <p>Миење на коса, потстрикување и шишашење, правење фризура, боење, нијансирање, виткање, исправање пеглање на коса и слични дејности за мажи и жени Бричесње и потстрикување на брадата Масажа на лице, маникир и педикир, шминкање и др. Капење во турски бањи, сауни и бањи на парса, солариуми, салони за слабесње, салони за масажа итн.</p> | 96.01 Перење и хемиско чистење на текстилни и крзнени производи |
| | 96.02 Фризерски салони и салони за разубавување |

Прилог 10: Минимални стандарти за квалитет кои се изведени од класификацијата на ЕУРОГИТЕС за сместување во рурални места- 2005

Дел 1 Опрема

| Бр. | Опис | минимален стандард |
|------|---------------------------------|--|
| 1.1 | Локален стил на градење | Со општ изглед и материјали кои се типични за регионот, без бетон/ метали на очигледни места во внатрешниот и надворешниот дизајн |
| 1.2. | Чистота | Средна |
| 1.3 | Големина на спална соба | 9 м2/ за единечен кревет, 15 м2 за двоен |
| 1.4 | Опрема за спална соба | кревет, 1 стол/кревет, 1 маса, 1 шкаф, 1 ноќна масичка/кревет, 1 ноќна ламба/кревет, 1 прозорец со површина еднаква на 1/10 од собата, греене (фиксно или мобилно), 1 слика/постер/фотографија |
| 1.5 | Големина на кревет | Двоен 135/180 см, единечен 90/180 см |
| 1.6 | Големина на засднички простории | 4 м2/гостин |
| 1.7 | Опрема за бања | Туш/бања со топла вода (60l/дневно-лице), 1 прозорец/вештачка вентилација, греене (фиксно или мобилно) |
| 1.8 | Бањи по клиенти | 1 на секои 6 гости |
| 1.9 | Кујна | 2 печки, 1 прозорец/вештачка вентилација, лавабо, фрижидер, 1 маса, 1 стол/гостин |
| 1.10 | Општа опременост на куќата | Вода, струја, канализација во согласност со законот |

Дел 2 Услуги во капацитетите за сместување

| Бр. | Опис | минимален стандард |
|-----|-------------------------|--|
| 2.1 | Информации за куќата | Информации за историјата на куќата/ Процесот на реновирање, селото каде што е сместена, излез при итни ситуации, клучни телефонски броеви, итн. |
| 2.2 | Информации за туристите | Информации за општината, главните природни и културни атракции, локали производители на храна |
| 2.3 | Лице за контакт | Сопственикот мора да биде достапен во случај на потреба најмалку 8 часа дневно, а во случај кога не се директно достапен, треба да достави телефонски број |
| 2.4 | Осигурување | Сопственикот/претприемачот мора да има јавно осигурување од одговорност за да се заштити од граѓанската одговорност за штетите направени на гостите |
| 2.5 | Чистење | Соба: еднаш на секои 4 дена (или секои 7 дена доколку гостите остануваат повеќе од една недела). Крпи: еднаш на секои 4 дена |
| 2.6 | Патокази | Еден на куќата, еден на последната крстосница која води до неа |
| 2.7 | Помош | Кутија за прва помош достапна во куќата, листа со информации за најблиската здравствена установа (аптека, болница) |
| 2.8 | Цена | Список со цени истакнат во секоја соба (во локалната валута и во свра) |